



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 6 октомври 2003
Скопје
Број 64

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 350
денари. Жиро сметка 30000000188798

1385.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. Ацо Живко Донеvски, од Скопје.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Горан Цветко Димовски, од Скопје, во траење од 6 месеци.

2. Дејан Цветко Димовски, од Скопје, во траење од 6 месеци.

3. Филип Славчо Таушанов, од Радовиш, во траење од 4 месеци.

4. Љупчо Трајко Петровски, од с. Длабочица, во траење од 4 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Димитар Илија Васков, од Скопје, во траење од 6 месеци.

2. Огнен Илија Васков, од Скопје, во траење од 6 месеци.

3. Игор Нофит Димитриески, од с. Д. Бањица, во траење од 4 месеци.

IV

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 3 години на осудените лица:

1. Суат Абедин Сулејмани, од Скопје, во траење од 1 година.

2. Кољо Славо Камчев, од с. Дедино, во траење од 1 година и 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Казим Минир Мехмети, од с. Арачиново, во траење од 1 година.

2. Горан Владо Крстевски, од Прилеп, во траење од 1 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1300
2 октомври 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1386.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 септември 2003 година.

Бр. 07-4697/1
23 септември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Член 1

Во Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95 и 45/95), во членот 40 ставот 2 се менува и гласи:

„При изборот на судиите и судиите поротници без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.“

Член 2

Во членот 93 се додава нов став 2, кој гласи:

„При вработувањата на лицата од став 1 на овој член, без да се нарушат критериумите пропишани со закон ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.“

Член 3

Во членот 104 ставот 2 се менува и гласи:

„Проверката на условите за примање и примањето на работа, го врши Министерството за правда и притоа без да се нарушат критериумите пропишани со закон, ќе се обезбеди соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJYQET

Neni 1

Në Ligjin për gjyqet ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/95 dhe 45/95), në nenin 40 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Gjatë zgjedhjes së gjykatësve dhe gjykatësve porotë, pa i shkelur kriteret e caktuara me ligj, do të sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe përkatës i qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkësive."

Neni 2

Në nenin 93 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Gjatë punësimit të personave nga paragrafi 1 i këtij neni, pa i shkelur kriteret e caktuara me ligj, do të sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe përkatës i qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkësive."

Neni 3

Në nenin 104 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Kontrollin e kushteve për pranin dhe pranimin në punë e bën Ministria e drejtësisë dhe gjatë kësaj, pa i shkelur kriteret e caktuara me ligj, do të sigurohet përfaqësimi i drejtë dhe përkatës i qytetarëve të cilët u përkasin të gjitha bashkësive."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1387.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за извршната постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 септември 2003 година.

Бр. 07-4698/1
23 септември 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за извршната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/97 и 59/2000), во членот 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбите на Законот за парничната постапка кои се однесуваат на употребата на јазиците, се применуваат и во извршната постапка.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË EKZEKUTIVE

Neni 1

Në Ligjin për procedurë ekzekutive ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 53/97 dhe 59/2000), në nenin 13 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Dispozitat e Ligjit për procedurë gjyqësore në lidhje me përdorimin e gjuhëve, zbatohen edhe në procedurën ekzekutive."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1388.

Vrz основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа за:

- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување на чистота на градови и населби (изнесување и депонирање на смет);
- други комунални услуги: погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место и
- услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

2. За остварениот побавен пораст на цените од алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 од точката 1 на оваа одлука, изразен како диспарат на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, согласно со определбите на Макроекономската политика.

3. За спроведување на точката 2 на оваа одлука ќе се грижи Министерството за економија.

4. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.2004 година.

5. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки цени на одделни производи и услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/2003).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4193/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1389.

Vrz основа на член 4, а во врска со член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на организациите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на средства и опрема, сопственост на Република Македонија, кои ги користи Министерството за одбрана и тоа:

- добиток (свињи, товеници, дојни прасиња, одбиени прасиња, нерези, назимки, дојни мајки) од фарма за свињи и кланица „Петровец“ која се наоѓа на локалитетот „Петровец“ - Скопје, според проценетата вредност по грло добиток извршена од Агенцијата на Република Македонија за приватизација, и

- деловна опрема и транспортни средства според листата на проценка што е составен дел на оваа одлука чија почетна цена е утврдена во извршената проценка на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

Член 2

Продажбата на средствата и опремата од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање.

Член 3

Средствата добиени од продажбата на средствата и опремата од член 1 на оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот на Република Македонија, а да се наменат за изградба и одржување на станбениот фонд на Министерството за одбрана.

Член 4

Договорите за продажба на средствата и опремата од член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи министерот за финансии.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4113/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1390.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА

1. Со оваа одлука без надоместок од Министерството за одбрана - Воената болница - Скопје на Клиниката за хируршки болести „Св. Наум Охридски“ во состав на Градската општа болница - Скопје, се отстапуваат следните материјално-технички средства:

Ред. број	Назив на средството	Единица мерка	Количина
1	2	3	4
1.	кревети војнички	парче	60
2.	душеци	парче	60

2. Примопредавањето на материјално-техничките средства од точка 1 на оваа одлука, да го извршат Министерството за одбрана - Воената болница-Скопје и Клиниката за хируршки болести „Св. Наум Охридски“, во состав на Градската општа болница-Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4170/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1391.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003) и член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на организите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот - објект - споменик на културата „Феудална кула“ во Скопје, што се наоѓа на КП бр. 12063 КО Центар 1 Скопје, опишан во Имотен лист бр. 9146, сопственост на Република Македонија, од досегашниот корисник Завод за заштита на споменици на култура се пренесува на Музејот на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје.

Член 2

Примопредавање на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник - Заводот за заштита на споменици на култура и новиот корисник Музејот на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историски - Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3981/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1392.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 септември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - ФЛАШИРАЊЕ НА „АКВАВЕЛ“ ДОО С. ВЕЛМЕЈ, БЕЛЧИШТА ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРАПЧИН ДОЛ, С. ВЕЛМЕЈ, БЕЛЧИШТА

1. На „АКВАВЕЛ“ ДОО с. Велмеј, Белчишта се дава концесија за експлоатација на минералната сировина-подземна вода за пиење-флаширање на локалитетот Крапчин Дол, с. Велмеј - Белчишта, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.568.250,00	7.593.800,00
T-2	4.569.250,00	7.593.800,00
T-3	4.569.250,00	7.594.800,00
T-4	4.568.250,00	7.594.800,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,0 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4101/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1393.

Врз основа на член 74, а во врска со член 2 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР

Член 1

Во Одлуката за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/98, 5/99 и 80/99), во точката 2, став 1, алинејата 11 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4161/1
22 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1394.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, раздел 380.02 Воспитно поправен дом - Тетово, Програма 16 - Програма за превоспитување, потставката 401112 - Основни плати - работници се намалува за 329.855 денари, потставката 424211 - Униформи се намалува за 170.000 денари, потставката 424212 - Работна облека се намалува за 100.000 денари, потставката 424213 - Обувки се намалува за 80.000 денари, потставката 424214 - Постелнина се намалува за 60.000 денари, потставката 424511 - Лекови се намалува за 80.000 денари, потставката 424713 - Други материјали се намалува за 20.000 денари, потставката 425215 - Сервисирање на опрема се намалува за 140.000 денари, потставката 425216 - Одржување на градежни објекти и опрема се намалува за 150.000 денари, а потставката 401117 - Плата за прекувремена работа се зголемува за 280.377 денари, потставката 402512 - Персонален данок од надоместоци се зголемува за 49.478 денари и потставката 464112 - Купување на автомобили се зголемува за 800.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4218/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1395.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 11 - Администрација, потставката 426718 - Други договорни услуги се намалува за 10.000.000 денари, а потставката 467216 - Изградба на објекти во водостопанството се зголемува за 10.000.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4251/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1396.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во раздел 060.01 Министерство за внатрешни работи, Програма 12-Безбедност, потставката 468111-Реконструкција на градежни објекти, се намалува за 8.280.000,00 денари, а потставката 461111-Купување на земјиште се зголемува за 8.280.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4220/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1397.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/03 и 61/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 04006 Јавно правобранителство на Република Македонија, Програма 11-Администрација, потставката 424111-Канцеларски материјали се намалува за 180.000 денари, потставката 423112-Телефон и телефакс се зголемува за 180.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4223/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1398.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО КЛИРИНШКИОТ ДОЛГ СО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПРОЕКТИ

1. Работна група за билатерални преговори по клириншкиот долг на Руската Федерација кон Република Македонија:

- а) за претседател
- Душанка Христова, специјален советник на гувернерот на Народната банка на Република Македонија
- б) за членови
- Оливера Цветановска, државен советник за трговија во Министерството за економија
- Горан Анчевски, раководител на Сектор во Министерството за финансии
- Верка Митановска, раководител на Сектор во Министерството за надворешни работи
- Јанче Лековски, директор на Дирекција во Народната банка на Република Македонија.

2. Работна група за проекти од клириншкиот долг на подрачјето на Москва (зграда на Амбасадата на Република Македонија и Дистрибутивниот центар за македонски производи):

- а) за претседател
- Виктор Габер, државен советник во Министерството за надворешни работи
- б) за членови
- Страшо Нелковски, Собрание на град Скопје
- Тоше Коцевски, координатор на Програмата Москва - Скопје „Москоп“
- Борис Чаловски, Стопанска комора на Македонија.

3. Работна група за енергетски проекти:

- а) за претседател
- Никола Черепналковски, државен советник за енергетика во Министерството за економија
- б) за членови
- Владимир Симеонов, државен советник во Министерството за надворешни работи
- Трајче Черепналковски, директор за развој и инвестиции во АД „Електростопанство на Македонија“ - во државна сопственост - Скопје
- Ратко Манов, АД „Макпетрол“ - Скопје
- Ивица Станковиќ, АД „Топлификација“ - Скопје.

4. Работните групи на Владата на Република Македонија, тргнувајќи од предлозите и рамковните вредности дадени во Платформата за посетата на претседателот на Владата на Република Македонија на Руската Федерација, имаат овластување за билатерални преговори со руската страна за проектите со кои ќе се реализира клириншкиот долг и за енергетските проекти кои се предлага да се реализираат со учество на руски инвеститори.

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4083/1
29 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1399.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА МБУЦ „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ ЛУЈ“ – СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на МБУЦ „Илија Николовски Луј“ – Скопје се разрешуваат:

- м-р Ганка Самоилова Цветановска,
 - м-р Иван Кочаров.
2. За членови на Училишниот одбор на МБУЦ „Илија Николовски Луј“ – Скопје се именуваат:
- д-р Горѓи Георгиев, професор на Факултетот за музичка уметност – Скопје,
 - д-р Сабахудин Жута, професор на Педагошкиот факултет – Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3908/2
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1400.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ С. ЉУБОЈНО, РЕСЕН

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Димитар Влахов“ – с. Љубојно, Ресен се разрешуваат:

- Трајко Трајковски,
 - Зоран Костовски.
2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Димитар Влахов“ – с. Љубојно, Ресен се именуваат:
- Ружа Каранфиловска, самостоен референт – матичар во Месната канцеларија с. Крани,
 - Пеце Томулевски, приватен стопанственик во с. Љубојно.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/3
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1401.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ С. ЦАРЕВ ДВОР, РЕСЕН

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Брака Миладиновци“ – с. Царев Двор, Ресен се разрешуваат:

- Мите Николовски,
- Владе Шиндаковски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Браќа Миладиновци“ – с. Царев Двор, Ресен се именуваат:

- Миле Андоновски, приватен стопанственик од с. Царев Двор,
- Тони Јошевски, менаџер по царина и шпедиција од с. Дрмени.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/4 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1402.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „Д-Р ВЛАДИМИР
ПОЛЕЖИНОСКИ“ – КИЧЕВО

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ – Кичево, се разрешуваат:

- Аце Сајкоски,
- Гоце Јаковлевски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Д-р Владимир Полежиноски“ – Кичево се именуваат:

- Гоце Велјаноски, професор, вработен во Музејот „Западна Македонија во НОВ“ – Кичево,
- Лазо Михајлески, дипл. правник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/5 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1403.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ
ГАБЕРОТ“ – ДЕМИР КАПИЈА

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Димче Ангелов-Габерот“ – Демир Капија се разрешуваат:

- Слободан Чапов,
- Петре Мојсов.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Димче Ангелов-Габерот“ – Демир Капија се именуваат:

- Боби Делов, електро инженер,
- Виктор Стефанов, гимназиски техничар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/6 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1404.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „БЛАГОЈ КИРКОВ“
ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Благој Кирков“ – Велес се разрешуваат:

- Атанас Вангелов,
- Симеон Лазов.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Благој Кирков“ – Велес се именуваат:

- Лидија Пренцова,
- Маја Пасковска, одд. наставник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/7 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1405.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ – Велес се разрешуваат:

- Филимон Јанев,
- Венко Стојановски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ – Велес се именуваат:

- Златка Велковска, наставник во ОУ „Васил Главинов“ – Велес,
- Орхидеја Нечева, доктор на медицина.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/8 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1406.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „СТОЈАН БУР-
ЧЕВСКИ - БУРИДАН“ – С. ИВАНКОВЦИ, ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Стојан Бурчевски-Буридан“ – с. Иванковци, Велес се разрешуваат:

- Благој Богдановски,
- Стојна Јолдушева.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ Стојан Бурчевски-Буридан“, с. Иванковци, Велес се именуваат:

- Јован Донеv, менаџер по царина и шпедиција, вработен во „Орка“ – Скопје,
- Методиј Тодосов, дипл. правник.

1417.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“
С. БАЈЛОВЦЕ, КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Маршал Тито“ – с. Бајловце, Куманово се разрешуваат:

- Трајко Младеновски,
- Слободанка Петровска.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Маршал Тито“ – с. Бајловце, Куманово се именуваат:

- Новко Крстевски, дипл. правник од с. Старо Нагоричане,
- Рашко Цветковски од с. Бајловце.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/20
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1418.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „Х.КАРПОШ“
С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Х.Карпош“ – с. Младо Нагоричане, Куманово се разрешуваат:

- Весна Зафировска,
- Синиша Саздовски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Х.Карпош“ – с. Младо Нагоричане, Куманово се именуваат:

- Милован Петковски, приватен стопанственик,
- Зоран Петковски, вработен во „АИК“ – Куманово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/21
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1419.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ - С. ОРАШЕЦ, КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Орашец, Куманово се разрешуваат:

- Гојчо Гроздановски,
- Драгутин Курчински.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ - с. Орашец, Куманово се именуваат:

- Круме Младеновски, професор во ОУ „11 Октомври“ - Куманово,
- Славе Спасовски од с. Доброшане.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17- 3912/22
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1420.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „БРАКА
РИБАР“ - С. ТАБАНОВЦЕ, КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Брака Рибар“ - с. Табановце, Куманово се разрешуваат:

- Сашо Димковски,
- Зоран Цветковски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Брака Рибар“ - с. Табановце, Куманово се именуваат:

- Тихомир Цветковиќ, вработен во ЈП Чистота и зеленило,
- Горан Радојковиќ, вработен во АД ЕСМ - во државна сопственост- Подружница „Светлина“ - Куманово.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/23
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1421.

Врз основа на член 96 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „ВЕРА КОТОРКА“
С. КЛЕЧОВЦЕ, КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера Которка“ с. Клевовце, Куманово се разрешуваат:

- Срѓан Стојмановски,
- Горан Томовски.

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Вера Которка“ с. Клевовце, Куманово се именуваат:

- Борис Трајковски, приватен стопанственик,
- Милутин Додевски, маш. инженер, вработен во АД „Стопанство“ с. Клевовце.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3912/24
15 септември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1427.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСУ “ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСУ “Георги Димитров“ - Скопје се разрешуваат:

- Игор Гиевски,
- Хилда Ефтимова.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСУ “Георги Димитров“ - Скопје се именуваат:

- Евантија Стојановска, дипл.економист, советник за комуникации на градоначалникот на општина Карпош,
- Анета Тодоровска, дипл. машински инженер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4124/5 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1428.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002 40/2003 и 42/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 септември 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ДСГУ “ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на ДСГУ “Здравко Цветковски“ - Скопје се разрешуваат:

- Бранка Станоевска,
- Зоран Трошански.

2. За членови на Училишниот одбор на ДСГУ “Здравко Цветковски“ - Скопје се именуваат:

- Марија Андонова, доктор на стоматологија,
- Сашо Ангелов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4124/6 Претседател на Владата
15 септември 2003 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

1429.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.08.2003 година, донесе

ДЕЛОВНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03 и 47/03), во член 42 наместо: “10 члена“ да стои: “членови“.

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-17/46
25 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1430.

Врз основа на член 112 став 2 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002 и 98/2002), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР****Член 1**

Во Правилникот за условите за спроведување на стручниот испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2002), во член 4 став 3 точка 7 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 8 која гласи:

„8. Демографија.“

Член 2

Во член 9 став 1 зборот „Комисијата“ се заменува со зборовите: „Предметниот професор“.

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Успешно положените испити им се признаваат на кандидатите при следното организирање на едукацијата“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-20629/1
1 октомври 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

1431.

Врз основа на член 98 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/95), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА ВО СУДОВИТЕ****Член 1**

Во Правилникот за утврдување на критериумите за определување на бројот на припадниците на судската полиција во судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/95), во членот 2 став 1 зборовите: „6 припадници“ се заменуваат со зборовите: „8 припадници“.

Во став 2 зборовите: „8 припадници“ се заменуваат со зборовите: „10 припадници“.

Член 2

Во членот 3 став 1 зборовите: „4 припадници“ се заменуваат со зборовите: „6 припадници“.

Член 3

Во членот 4 зборовите: „6 припадници“ се заменуваат со зборовите: „8 припадници“.

Член 4

Во членот 5 зборовите: „2 припадници“ се заменуваат со зборовите: „8 припадници“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2407/4
19 септември 2003 година
Скопје

Министер за правда,
Исмаил Дарлишта, с.р.

1432.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 септември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинува членот 22-а став 1 точка 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2000) во делот „ако ја плати разликата меѓу надоместокот што за одземеното земјиште му следува определен според член 31 став 2 од овој закон и вредноста на градежното земјиште утврдена врз основа на прописите за определување на вредноста на градежното земјиште“.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Љупка Попеска, адвокат од Охрид, со решение У. бр. 10/2003 од 2 јули 2003 година поведе постапка за оценување уставноста на делот од одредбата од Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според членот 22-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за денационализација (член 27 став 1 од пречистениот текст на Законот за денационализација „Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2000), кога не е реализирана целта заради која било одземено земјоделското земјиште, како и кога била реализирана целта заради која било одземено земјоделското земјиште, кое при поднесување на барањето за денационализација е градежно неизградено земјиште, барателот може да бара: 1) враќање на земјиштето во сопственост ако ја плати разликата меѓу надоместокот што за одземеното земјиште му следува определен според член 31 став 2 од овој закон и вредноста на градежното земјиште утврдена врз основа на прописите за определување на вредноста на градежното земјиште; 2) да му се даде ново земјоделско земјиште од ист вид, површина и бонитет како одземеното и 3) да му се даде надомест согласно со одредбите на овој закон.

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со членот 30 став 1 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување.

Со Законот за денационализација се определуваат условите и постапката за враќање на имотот и видот, условите и постапката за давање надомест за имот одземен во корист на државата.

Во делот II од овој закон со кој се регулирани прашањата околу враќањето на недвижноста во сопственост е и спорниот член 22-а став 1 точка 1). Според овој член од законот, произлегува дека граѓаните на кои може да им се врати земјиштето во сопственост треба да платат разлика за вредноста на земјиштето кое било одземено како земјоделско, а при поднесувањето на барањето за денационализација е градежно неизградено земјиште.

Тоа значи дека законодавецот со утврдувањето на правото за враќање на градежното неизградено земјиште во сопственост, истовремено утврдува и обврска

поранешниот сопственик да ја плати разликата во вредноста на земјиштето кое било одземено како земјоделско, а при поднесувањето на барањето за денационализација е градежно неизградено земјиште.

При тоа, ниту овој закон, ниту пак друг закон не содржи одредби кои предвидуваат обврска за плаќање на разликата помеѓу вредноста на земјоделското земјиште и вредноста на градежното земјиште за оние граѓани кои се поранешни сопственици на земјоделско земјиште кое не им било одземено, а кое исто така го сменило правниот режим и сега претставува градежно земјиште.

Според членот 50 од Законот за градежното земјиште, кој е донесен по Законот за денационализација и по измените и дополнувањата на овој закон, на корисниците на градежното земјиште по основа на поранешна сопственост на земјиштето, правото на користење се трансформира во право на сопственост на градежното земјиште.

Законот за градежното земјиште, не предвидува плаќање на разлика во вредноста помеѓу земјоделското земјиште и сега градежното земјиште (ако земјиштето го сменило правниот режим) така што одреден број на корисници по основ на поранешна сопственост го трансформирале корисничкото право на сопственост или ќе го сторат тоа во иднина без да ја платат разликата во вредноста меѓу земјоделското и градежното земјиште.

Ако се има предвид дека целта на Законот за денационализација е враќање на одземенитот имот, се поставува прашањето зошто сопствениците на одземеното земјоделско земјиште кое сега претставува градежно неизградено земјиште треба да ја платат разликата во цената помеѓу земјоделското земјиште што им било одземено, а сега е градежно неизградено земјиште. Со други зборови тоа значи дека поранешните сопственици на одземеното земјоделско земјиште кое без нивна вина или барање преминало во градежно земјиште треба да го платат сопственото земјиште. Поради тоа Судот оцени дека овие граѓани се ставени во нерамноправна положба со граѓаните на кои не им било одземено земјоделското земјиште кое подоцна го сменило правниот режим и сега им се враќа како градежно земјиште без било какво плаќање.

Судот оцени дека оспорената одредба од Законот за денационализација го условува враќањето на градежното неизградено земјиште во сопственост со плаќање на разлика во вредноста меѓу одземеното земјоделско земјиште, а сега градежно неизградено земјиште со што се доведуваат граѓаните во нееднаква положба во зависност од тоа дали земјоделското земјиште им било одземено или не пред да стане градежно земјиште.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Инглизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Ицет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 10/2003
17 септември 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Инглизова-Ристова, с.р.

1433.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 16 јули 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Не се поведува постапка за оценување уставноста на член 1, член 2 и член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2003).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Републичкиот судски совет преку претседателот Јордан Дескоски и Вера Терзиева Тројачанец од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесоа иницијативи за поведување постапка за оценување уставноста на одредбите од законот означен во точката 1 од ова решение.

Во иницијативата на Републичкиот судски совет се наведува дека со членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, се регулира материја која е непосредно регулирана во самиот Устав (Амандман XIV), со што се дерогираат (ставаат надвор од сила) уставните норми кои непосредно ја регулираат оваа материја, и тоа: Амандман XIV, кој е составен дел од член 104 став 2 од Уставот. Значи, оспорениот член 1 од Законот, има идентичен предмет на регулирање како и Амандманот XIV.

Со членот 1 се пропишува постапката за избор на тројца од членовите на Републичкиот судски совет. Таа материја е веќе во целост регулирана во самиот Устав, во членот 104, чиј составен дел е Амандман XIV. Членот 104 од Уставот, и Амандманот XIV, се во непосредна примена и Собранието на Република Македонија го врши изборот на членовите на Републичкиот судски совет врз основа на овие уставни одредби, а не врз основа на Закон.

Постапката и условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет не се законска материја, туку се уставна материја. Поради тоа, исклучена е можноста оваа материја да биде предмет и на законско регулирање.

Основно правно начело е, а тоа е утврдено и во член 51 став 1 од Уставот, дека при колизија на една уставна и една законска норма, до која дошло затоа што тие имаат идентичен предмет на регулирање, примат (предност) има уставната норма. Оттука, оспорениот член 1 од Законот нема никакво правно дејство, затоа што на материјата која во овој член од Законот е регулирана, непосредно (директно) се применува Амандманот XIV од Уставот.

Исто така, не постои уставен основ за донесување на закон, со кој ќе се регулира примената на Амандманот XIV. Уставните амандмани од 2001 година за чие спроведување и примена е потребно да се донесе закон, самите тоа изречно го пропишуваат, на пример, Уставните амандмани V, XVI и XVII.

Конечно Амандманот XIV на Уставот, воопшто не произведува правни последици по односите кои се регулирани со Законот за Републичкиот судски совет, затоа што Амандманот регулира сосема друга правна материја. Амандманот XIV директно и непосредно го дополнува ставот 2 од член 104 на Уставот. Или, поинаку речено, Амандманот XIV не е во никаква корелација со Законот за Републичкиот судски совет.

Со членот 2 од Законот, спротивно на член 104 став 3 од Уставот, се пропишува (востановува) нов услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет, а тој услов е: „неисполнување на услови за старосна пензија“.

Имено, доколку основ за разрешување од функцијата член на Републичкиот судски совет претставува исполнувањето на услови за старосна пензија, тоа значи дека, исто така, за член на Советот не може да се избере лице кое исполнува услови за старосна пензија. Невозможно е да се избере на функција лице, кое дури и пред да биде избрано, ги исполнува условите за да биде разрешено од неа.

Законската одредба, значи пропишување (востановување) на нов услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет, спротивно со член 104 став 3 од Уставот. Тоа е така, затоа што членот 104 од Уставот ги пропишува (во целост) условите за избор на членови на Републичкиот судски совет, а само со измена на Уставот е дозволено да се пропишуваат нови услови.

Секоја законска одредба со која се пропишуваат нови услови за избор на член на Републичкиот судски совет,

кои услови не се изречно пропишани во Уставот, е неуставна. Оттаму и оспорениот член 2 од Законот е неуставен, затоа што со него се пропишува (востановува) нов услов за избор на член на Републичкиот судски совет.

Со самото тоа што Уставот во членот 104 не ја пропишал изречно можноста со закон да се регулираат условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет, Уставот забранува законско регулирање на условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет. Оттука не постои уставен основ, со закон да се пропишуваат основи за предвремен престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет, ниту пак, нивно разрешување од функција.

Уставот не пропишал престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет поради исполнување на услови за старосна пензија, и секој закон кој ќе го пропише тоа, е спротивен на Уставот.

Членот 2 преку воведување на нови услови за избор на член на Републичкиот судски совет, има правно дејство кое директно ги повредува човековите права загарантирани во Уставот на Република Македонија, и тоа повреда на правото на граѓаните да учествуваат во вршењето на јавни функции од член 23 в.в. член 54 став 1 од Уставот, затоа што воведува забрана за избор за член на Републичкиот судски совет за истакнатите правници кои исполниле услови за старосна пензија.

Значи, членот 2 од Законот има тројно дејство: 1) пропишува основи за предвремен престанок на мандатот на членовите на Републичкиот судски совет кои се веќе избрани на функцијата; 2) воведува нов услов за избор на член на Републичкиот судски совет, и 3) воведува забрана за избор за член на Републичкиот судски совет за истакнатите правници кои исполниле услови за старосна пензија, односно по стапувањето во сила на оспорениот член 2 од Законот, истакнатите правници кои исполнуваат услови за старосна пензија повеќе не смеат да бидат избирани и да ја вршат функцијата член на Републичкиот судски совет. Со тоа, член 2 од Законот директно е спротивен на начелото на еднаквост и рамноправност.

Со членот 4 од Законот се повредува член 104 став 3 од Уставот како и уставниот Амандман XIV и член 133 од Уставот.

Тој е во колизија со член 104 од Уставот, кој непосредно (директно) и во целост го регулира изборот на членовите на Републичкиот судски совет. Членот 104 од Уставот, не оставил можност со закон да се дорегулираат одредени прашања сврзани со начинот и условите за изборот на членовите на Советот, туку оваа материја ја регулирал во целост. Постапката и условите за избор на членовите на Републичкиот судски совет се регулирани со членот 104 од Уставот, чиј составен дел е Амандманот XIV, и изборот на членовите на Советот, Собранието ги врши врз основа на овие уставни норми, односно со нивна непосредна примена.

Во ставот 3 од оспорениот член 4 на Законот, со закон се пропишува настапување на правната последица - престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет од постојниот состав на Советот, пред истекот на нивниот уставно утврден мандат од 6 години.

Постојниот состав на Републичкиот судски совет е избран со директна примена на Уставот, на начин и постапка утврдени во членот 104 од Уставот. При изборот на Републичкиот судски совет воопшто не дошол во примена Законот за Републичкиот судски совет. Исто така, и при изборот на нов Совет, тогаш кога ќе им престане уставно утврдениот мандат на постојните членови на Советот, изборот ќе се врши со примена на уставните одредби, а не врз основа на закон.

Оспорениот член 4 од Законот, е поставен во позиција на норма која има примат во однос на уставните норми. Поради тоа, оспорениот член 4 од Законот е во директна колизија со член 104 став 3 в.в., член 51 став 1 од Уставот, затоа што со оваа законска норма се про-

пишува скратување на уставно утврдениот мандат на постојните членови на Републичкиот судски совет, а воедно и настапување на правни последици кои Уставот не ги пропишал.

Иако спроведувањето на некои од уставните амандмани е условено со донесување на посебен закон, како на пример Амандманите V (за службениот јазик и писмо), XVI и XVII (за локалната самоуправа), тоа е изречно пропишано во овие амандмани. Амандманот XIV не пропишува дека за негово спроведување треба да се донесе закон, што значи, дека тој се применува директно. Поради истата причина, се заклучува дека Уставниот амандман XIV не содржи основ за донесување на закон со кој ќе се регулира неговата примена.

Оспорениот член 4 став 3 од Законот пропишува предвременно престанување на мандатот на членовите на постојниот Совет. Меѓутоа, функцијата на членовите на Републичкиот судски совет престанува со истекот на последниот ден од нивниот уставно утврден мандат од 6 години. Новите членови стапуваат на функција првиот ден по истекот на мандатот на претходните членови на Советот. Произлегува дека, со тоа што оспорениот член 4 став 3 од Законот, пропишува настапување на предвремен престанок на мандатот на постојните членови на Републичкиот судски совет, поради извршениот чин на избор на нови членови, оваа законска одредба е во спротивност со член 104, став 3 од Уставот, кој пропишува дека мандатот на членовите на Републичкиот судски совет трае 6 години.

Со оспорениот член 4 од Законот се прекршува, исто така и член 133 од Уставот, во кој е пропишано дека само со Уставен закон може да се регулира спроведувањето на Уставот.

На крајот, во иницијативата се бара Уставниот суд да донесе решение за запирање на извршувањето на поединечни акти или дејствија врз основа на оспорениот Закон, поради тешко отстранливите последици кои би можеле да настапат.

Во иницијативата на Вера Терзиева - Тројчанец се наведува дека членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет не е во согласност со членот 104 од Уставот, со кој е утврден единствениот услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет - истакнати правници без ограничување на возраста на лицата кои можат да бидат избрани за членови на Советот и е утврден мандатот и имунитетот на членовите на Советот.

Тоа значи дека условите за избор и времето на кое се избираат членовите на Републичкиот судски совет се уредени со Уставот и дека со закон не може да се менуваат. Со пропишувањето дека исполнувањето на условите за старосна пензија претставува законски основ за разрешување член на Советот независно од времето на кое е избран, посочената одредба од Законот се доведува во несогласност со член 104 од Уставот затоа што имплицира воведување нов услов за избор на член на Советот - определена возраст на лицето што може да биде избрано за член на Советот што е секако надвор од уставното решение.

Со член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет недопуштено се прекинува уставно утврдениот мандат на членовите на Републичкиот судски совет (6 години) поради што истиот не е во согласност со став 3 на член 104 од Уставот. Времето на кое се избираат членовите на Советот определено со Уставот не може да се менува со закон. Начинот на кој треба да се избираат тројца од членовите на Советот пропишан со Амандманот XIV на Уставот може да се применува само по истекот на мандатот на постојниот состав, бидејќи со овој амандман само се дополнува став 2 на член 104 од Уставот кој се однесува на начинот на избор, а не и на мандатот (времето на избор) на членовите на Советот. Тоа значи дека со Амандманот XIV не се менува решението содр-

жано во став 3 на член 104 од Уставот, што понатаму значи дека нема ни уставна основа за извршената промена. Тоа понатаму значи дека не може ни да се пропишува рок за отпочнување на постапката на избор (член 4 став 2) ниту за избор на нов состав на сите членови на Советот (член 4 став 2) независно од истекот на мандатот на постојниот состав.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот член 1 од Законот, во членот 7 се додава нов став 2.

Според членот 7 став 1 од Законот, Советот го сочинуваат седум членови што ги избира Собранието на Република Македонија од редот на истакнати правници.

Според членот 7 новиот став 2 од Законот, тројца членови на Советот се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Со оспорениот член 2 од Законот, во членот 9 се додава нов став 3.

Според член 9 став 1 од Законот, на член на Советот, функцијата му престанува ако поднесе оставка.

Согласно ставот 2 на овој член, членот на Советот ќе биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци, или кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функција, што го утврдува Советот врз основа на наод и мислење на надлежната здравствена комисија.

Според новиот став 3 на овој член, членот на Советот се разрешува ако ги исполнува условите за старосна пензија.

Согласно оспорениот член 4 став 1 од Законот, постапката за избор на новиот состав на сите членови на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе отпочне во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Според ставот 2 на овој член, изборот на членовите на Советот, согласно со одредбите на овој закон, ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Според ставот 3 на овој член, со денот на изборот на членовите на Советот, согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, им престанува мандатот на членовите на Републичкиот судски совет од постојниот состав на Советот.

5. Членот 104 од Уставот утврдува дека Републичкиот судски совет го сочинуваат седум членови кои ги избира Собранието од редот на истакнати правници за време од шест години со право на уште еден избор, дека членовите на Републичкиот судски совет уживаат имунитет и дека функцијата член на Републичкиот судски совет е неслојлива со вршење на други јавни функции и професии или со членување во политички партии.

Со Амандманот XIV се дополнува ставот 2 на членот 104 од Уставот и според него, тројца од членовите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Со членот 105 од Уставот, утврдена е надлежноста на Републичкиот судски совет. Така Републичкиот судски совет, на Собранието му предлага избор и разрешување на судии и утврдува предлог за разрешување од судиска функција во случаите утврдени со Уставот, одлучува за дисциплинска одговорност на судиите, ја оценува стручноста и совесноста на судиите во вршењето на нивната функција и предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија.

Со Законот за Републичкиот судски совет, се уредува организацијата на Републичкиот судски совет и остварувањето на работите од неговиот делокруг утврден со Уставот.

Овој закон содржи пет дела и тоа: I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ, II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА во кој спаѓа предлагање, избор и разрешување

ње на судии; утврдување на предлог за разрешување на судијата од судиската функција; одлучување за дисциплинската одговорност на судиите; оцена на стручноста и совесноста на судиите во вршењето на функцијата; предлагање судии на Уставниот суд на Република Македонија, III. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ, IV. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА и V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.

Во делот од Законот кој се однесува на организацијата и делокругот на работата се и членовите 7 и 9 кои се дополнуваат со оспорените членови 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет.

Во однос на членот 7 од Законот, за одбележување е дека, ставот 1 на овој член кој не е оспорен со поднесената иницијатива е исто така преземен од членот 104 од Уставот, додека, пак, ставот 2 на овој член се оспорува точно поради тоа што бил преземен од Амандманот XIV на Уставот.

Оттука се наметнува прашањето дали одредени одредби од Уставот можат да бидат и законска содржина, односно дали можат да се пренесуваат во закон. Во законодавната практика во нашата држава има бројни случаи кога уставни одредби буквално се пренесуваат во текстовите од законите. Факт е дека никаде нема изрична забрана дека тоа не може законодавецот да го прави.

Оттука, во врска со наводите содржани во иницијативата дека со закон не може да се регулира она што веќе е регулирано со Устав односно дека со членот 1 од Законот се ставаат надвор од сила уставните норми кои непосредно ја регулираат оваа материја, Судот смета дека не се основани, бидејќи самото преземање на уставните одредби во законите не ги прави законите автоматски спротивни на Уставот.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорениот член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет не е во согласност со членот 104 од Уставот, поради што не може да се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

6. Во врска со прашањето дали може со закон да се предвидат услови за разрешување на член на Советот, како што предвидува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет во оспорениот член 2, неспорно е дека во Уставот е уреден изборот и траењето на мандатот на членовите на Републичкиот судски совет, но не се предвидени услови за разрешување на членовите на Републичкиот судски совет, ниту пак други услови под кои мандатот на членовите може да престане пред истекот на мандатот од шест години утврден во Уставот, што значи дека Уставот препуштил овие прашања да се уредат со закон. Во спротивно, мандатот на членовите на Републичкиот судски совет би бил апсолутен и не би можел да престане по ниеден основ што тешко може да се прифати како концепт на Уставот. Напротив, во членовите 65, 82, 87, 93, 94 и 99 од Уставот се предвидени услови за престанок на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија, на претседателот на Република Македонија, на Владата на Република Македонија во целина и посебно на секој член на Владата, како и на судиите. Околноста што во Уставот не се предвидени такви услови за престанок на функцијата пред истекот на мандатот и на членовите на Републичкиот судски совет не претставува уставна пречка тие да се утврдат со закон, доколку се однесуваат на правни и природни околности кои влијаат на капацитетот за вршење на функцијата. Судот констатира дека и досега, пред донесувањето на оспорената одредба, во членот 9 од основниот текст на Законот за Републичкиот судски совет е предвидено, прво, дека на член на Советот функцијата му престанува ако поднесе оставка и второ, дека членот на Советот ќе биде разрешен ако биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функ-

ција што го утврдува Советот врз основа на наод и мислење на надлежната здравствена комисија што укажува, ако не повеќе, на опстојување на правниот концепт за надлежноста на законодавецот за регулирање на прашања за кои Уставот молчел.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот од аспект на надлежноста на Собранието со закон да пропишува услови за престанок на функцијата член на Републичкиот судски совет пред истекот на мандатот.

Судот го разгледуваше оспорениот член 2 од Законот и од аспект на тоа дали исполнувањето на условите за старосна пензија може воопшто да се предвиди како услов за престанок на функцијата пред истекот на мандатот.

Во одговор на ова прашање, Судот најпрво констатира дека одредена старосна доба е легитимен критериум за регулирање на човечката работна активност што е генерално прифатен не само во нашиот правен систем. Старосната доба на луѓето е природен и објективен факт за кој се врзува престанокот на работниот век и остварувањето на правото на пензија, по правило за сите поединци и под еднакви услови предвидени со закон, иземајќи ги од овој контекст, се разбира, вршителите на слободни професии или дејности. Исклучоците од ова општо правило се можни и чести кога се работи за носителите на определени јавни функции, доколку уставотворецот или законодавецот сепак не определиле дека старосната доба односно исполнувањето на условите за старосна пензија е релевантно за престанок и на нивните функции. Дека и Уставот го прифаќа исполнувањето на услови за старосна пензија како основа за престанок на функцијата, доказ е и членот 99 став 3 алинеја 3 од Уставот, според кој судијата се разрешува ако ги исполни условите за старосна пензија.

Оттука, остварувањето на старосна пензија како услов за престанок на функцијата на членовите на Републичкиот судски совет пред истекот на мандатот, утврден во рамките на овластувањата на законодавецот, претставува еден објективен, природен недискриминаторски и во Република Македонија правно етаблиран критериум за крајната старосна граница на вршењето на една јавна функција, кој, освен тоа, е изречно прифатен со самиот Устав, поради што Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот ниту од овој аспект.

Притоа, Судот го имаше предвид и фактот дека исполнувањето на условите за старосна пензија е услов за разрешување на веќе избрани членови на Советот, а не услов за нивен избор поради што не ги прифати наодите содржани во иницијативите и оцени дека оспорениот член 2 од Законот не е во спротивност со Уставот и од овој аспект.

7. Со оспорениот член 4 од Законот, се прецизира рокот во кој треба да започне постапката за избор на новиот состав на сите членови на Советот и рокот во кој ќе се изврши изборот на членовите на Советот. Со овој член се определува и дека со денот на изборот на членовите на Советот, им престанува мандатот на членовите од постојниот состав на Советот.

При разгледување на оваа одредба од Законот Судот утврди дека уставниот Амандман XIV влегува во сила и непосредно се применува со денот на прогласувањето и дека не постои друга одредба од уставен ранг која ја одлага неговата примена. Оттука обврската за избор на нов состав на Републичкиот судски совет произлегува непосредно од Амандманот XIV на Уставот, а оспорениот член 4 од Законот ја утврдува динамиката на постапката за избор на нови членови на Републичкиот судски совет и воедно утврдува дека со денот на изборот на членовите на Советот, им престанува мандатот на членовите на постојниот состав на Советот.

Оттука, овој член не создава никакви нови односи туку има карактер на преодна одредба која што е потребна заради усогласување на затекнатата состојба со членовите на Советот со уставниот Амандман XIV чија содржина е преземена и во членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет.

Имајќи предвид дека целта на законодавецот е операционализација на Уставниот амандман XIV односно овозможување тројца членови на Советот да се избераат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, произлегува дека оспорениот член 4 од Законот е во функција на примена на уставниот Амандман XIV.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не може основано да се постави прашањето за согласноста на членот 4 од Законот со Уставот.

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Лилјана Инглизова-Ристова и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Мирјана Лазарова Трајковска, Ицет Мемети, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 118/2003
16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Инглизова-Ристова, с.р.

1434.

Согласно член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), по моето гласање против решението за неповедување на постапка за оценување на уставноста, писмено го образложувам своето

**ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
НА РЕШЕНИЕТО У. БР. 118/2003 ОД 16 ЈУЛИ 2003
ГОДИНА СО КОЕ НЕ СЕ ПОВЕДЕ ПОСТАПКА
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 1,
ЧЛЕН 2 И ЧЛЕН 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ
СУДСКИ СОВЕТ (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 43/2003)**

На седницата одржана на 16 јули 2003 година, постапувајќи по иницијативите за поведување постапка за оценување на уставноста на член 1, член 2 и член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, поднесени од Републичкиот судски совет и од Вера Терзиева Тројачанец од Скопје, Уставниот суд со мнозинство гласови донесе решение со кое не се поведува постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби.

Донесеното решение не го одразува мојот став и моето мислење, бидејќи спротивно на одлученото, сметам дека имаше основ да се поведе постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби од Законот, и дека беа исполнети сите претпоставки за донесување на поинаква одлука. Гласав против решението на Судот за неповедување на постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби од следните причини:

Неспорен е фактот дека Уставниот амандман XIV со денот на неговото прогласување влезе во сила и со тоа ја утврди обврската при изборот на Републичкиот судски совет, тројца од членовите да се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Исто така, неспорно е дека овој амандман е само надополнување на ставот 2 на членот 104 од Уставот.

Уставниот амандман XIV е во функција на надополнување на веќе важечки член од Уставот и со него не се внесува друга промена освен промена во начинот

на избор на тројца од седумте членови на Републичкиот судски совет. Тогаш, неспорно се наметнува прашањето зошто прашања кои воопшто не се покренати со овој амандман, а се од статусна природа за уставно утврден орган, се решаваат со Закон, односно се поставува прашањето дали со закон може да се менува уставна одредба која јасно го утврдува не само начинот на избор туку и мандатот на членовите на Советот.

На мислење сум дека член 2 и член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, се спротивни на Уставот на Република Македонија, бидејќи се спротивни на принципот на правната сигурност и на владеештото на правото како темелни вредности на уставниот поредок. Со наведените два члена Законот се издига над Уставот и законската норма наметнува решенија кои се предмет на уставна материја.

Во член 104 од Уставот утврдено е дека Републичкиот судски совет го сочинуваат седум членови кои ги избира Собранието. Со Уставниот амандман XIV овој дел од истиот член се надополнува со одредба во која се појаснува дека тројца од членовите се избираат со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Во ставот три на истиот член утврдено е дека членовите на Советот се избираат од редот на истакнатите правници за време од шест години, со право на уште еден избор.

Со член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет во Законот за Републичкиот судски совет во членот 9 се додава нов став 3, според кој, членот на Советот се разрешува ако ги исполнува условите за старосна пензија.

Оваа одредба не е во согласност со членот 104 став 3 на Уставот, бидејќи единствен уставно утврден услов за избор на членови на Републичкиот судски совет е тие да бидат истакнати правници и при тоа Уставот овој услов не го поврзува со одредена возраст или исполнување или неисполнување на условите за старосна пензија. Оттука, за мене е неспорен фактот дека условите и времетраењето на мандатот на членовите на Советот се утврдени со Уставот и тие не може да бидат менувани со закон. Пропишувајќи со закон дека исполнувањето на условите за старосна пензија претставува законски основ за разрешување на член на Советот, со членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, се наметнува нов услов за избор на член на Советот - определена старост или работен стаж на истакнатиот правник кој би бил предложен за член на Советот.

Во членот 9 став 1 и 2 од Законот за Републичкиот судски совет, и досега е предвидена оставката како основ за престанок на мандатот на член на Советот, а како основ за разрешување предвидени се случаи ако членот на Советот биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци, или кога трајно ќе ја загуби способноста да ја врши својата функција, што го утврдува Советот врз основа на наод и мислење на надлежна здравствена комисија. Овие основи за престанок, односно за разрешување од мандатот не се во спротивност со член 104 од Уставот, од причина што за нивното настанување во моментот на избор на членовите на Советот не може однапред да се знае или да се претпостави нивното настанување, а тие пак можат да настанат или да не настанат во текот на мандатот на членовите. Освен тоа, токму овие основи за престанок, односно за разрешување од функцијата член на Советот, се резултат на одредени правни и природни околности кои влијаат на капацитетот за вршење на функцијата. Спротивно на овие основи, старосната пензија како можен основ на предлагаачот и на Собранието кој го врши изборот му е однапред позна-

та, и од основ за разрешување овој услов се издигнува и на услов за избор на член на Советот. Од друга страна, одредената возраст за старосна пензија никако не смее и не треба да се смета за околност која влијае на капацитетот за вршење на функцијата.

Онаму каде што старосната пензија е основ за престанување на одредена јавна функција, Уставот тоа го утврдува или остава простор тој со закон да се дорегулира. Во случајот на членовите на Републичкиот судски совет, Уставот утврдил дела тие се избираат со мандат од шест години со право на уште еден избор. Впрочем, Уставниот суд со Одлука У. бр. 268/1992 година, објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 26/93, го укина делот од член 7 на Законот за Републичкиот судски совет кој се однесуваше на определувањето на структурата на Републичкиот судски совет со образложение дека Уставот како единствен услов за избор на членовите на Републичкиот судски совет утврдил тие да бидат истакнати правници, поради што Судот сметал дека со закон не може да се утврдуваат други услови, вклучувајќи ја и професионалната припадност, односно функцијата што ја вршат или дејноста во која работат. При тоа, неприфатлив е ставот дека со старосната доба треба да се врзува престанокот на мандатот во орган за кој Уставот не го поделил тоа. Неговиот статус произлегува од Уставот и било какви промени од статусна природа на овој орган мора да бидат направени со уставни измени, а не со закон. Според тоа, наметнувањето на старосната пензија како услов за разрешување на член на Советот со законска одредба, наспроти уставно утврдениот мандат, не може да се сфати поинаку освен како ограничување на уставно утврдениот мандат. Од тие причини, сметам дека член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет е спротивен на член 104 од Уставот и длабоко засега во правната сигурност како една од темелните вредности на уставниот поредок.

Со член 4 од Законот за измените и дополнувањата на Законот за Републичкиот судски совет се утврдува дека постапката за избор на новиот состав на сите членови на Советот, согласно со одредбите на истиот закон ќе отпочне во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. Изборот на членовите на Советот, согласно со одредбите на истиот закон, ќе се изврши најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегување во сила на законот. Со истиот член се утврдува дека со денот на изборот на членовите на Советот, им престанува мандатот на членовите на Републичкиот судски совет од постојниот состав на Советот. Неприфатливо е објаснувањето дека оспорениот член само ја утврдува динамиката на постапката за изборот на нови членови на Советот, односно на престанокот на мандатот на постојниот состав на Советот, а дека обврската за избор на нов состав на Републичкиот судски совет произлегувала непосредно од Уставниот амандман XIV. Ниту со Уставниот амандман, ниту со Уставен закон не е утврдена обврска за промена на постојниот Републичкиот судски совет и не е утврден временски рок во кое треба да биде постапено по него. Со него се утврдува само начинот на кој во иднина треба да бидат избирани тројца од членовите на Советот, па дури и не се утврдува кои од тројцата членови. Според тоа, начинот на избор на тројцата членови на Советот можеше да се применува само по истекот на мандатот на членот на Советот од постојниот состав.

Со членот 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, уставно утврден мандат се прекинува со Закон, и при тоа оваа законска одредба се правда како преодна одредба, како операционализација на Уставен амандман. Со оспорената одредба, спротивно на принципот на правната сигурност, со законска одредба се менува комплетниот состав на Републичкиот судски совет и се скратува мандатот на членовите утврден во член 104 од Уставот.

Недопуштено е образложението дека со овој член ќе се овозможи побрзо спроведување на Уставниот амандман бидејќи законската одредба не може да ја замени одредбата на Уставен закон, односно со законски одредби не може да се утврдуваат преодни одредби за спроведување на Уставен амандман. Мандатот на членовите на Советот, односно во случајот на оспорените одредби, промените во делот на изборот на тројца од членовите на Советот се предмет на уставна материја, па според тоа, оспорениот член од законот не значи ништо друго освен упад во уставно утврден мандат и воспоставување на нови статусни решенија во рокови утврдени со закон.

Поведувањето на постапка за оценување на уставноста на оспорените одредби од Законот за измени и дополнувања на Законот за Републичкиот судски совет ќе го зајакнеше почитувањето на принципот на правната сигурност како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Ваквиот пристап немаше да значи неспроведување на Уставниот амандман XIV, туку негова имплементација на начин и постапка кои не би го повредиле Уставот и темелните вредности на уставниот поредок и би ја постигнале својата уставна и реформска цел.

Судија
16 јули 2003 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
Мирјана Лазарова Трајковска, с.р.

1435.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), после мого гласање против неповедување на постапка за оценување на уставноста, го изнесувам и писмено го образложувам своето

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО У.БР. 118/2003 ОД 16 ЈУЛИ 2003 ГОДИНА СО КОЕ НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ УСТАВНОСТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 1, 2 И 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 43/2003)

Уставниот суд на Република Македонија постапувајќи по иницијативите поднесени од Републичкиот судски совет и од Вера Терзиева Тројачанец од Скопје за поведување постапка за оценување уставноста на членовите 1, 2 и 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет, на седницата одржана на 16 јули 2003 година, со мнозинство гласови донесе решение за неповедување постапка за оценување уставноста на оспорените одредби од Законот, бидејќи оцени дека по сите основи тие одредби се во согласност со Уставот. Изразувајќи несогласност со таквото решение гласав против и го издвојувам своето мислење, според кое сметам дека оспорените одредби од Законот не се во согласност со Уставот, поради што требаше да се поведе постапка за оценување на нивната уставност и врз основа на изведување на правно издржливи аргументи да се донесе правилна одлука.

Најнапред, сметам дека Судот предметното решение го донесе без притоа, да даде аргументиран одговор на повеќе спорни правни прашања наведени во иницијативите или што произлегуваа од самата природа на прашањето, како што се: дали е допуштено под изговор на операционализација на уставна норма, со законска норма, да се промени суштината на самата уставна норма; дали е допуштено уставната норма донесена по посебна постапка со двотретинско мнозинство да се трансформира во закон кој може да се донесе со една третина од пратениците во Собранието; дали

прашањето на траењето на мандатот на членот на Републичкиот судски совет е уставна или законска материја; дали тоа прашање е од статусна природа уредено со Уставот или е прашање од организациона природа што може да се уредува со закон; дали потребата од нов начин на избор на дел од членовите на Републичкиот судски совет утврден со Уставот (без определување на рок за тоа) налага потреба од престанок на мандатот на сите членови на Советот; дали предвремениот престанок на мандатот на членовите на Советот поради исполнување на услови за пензија, имплицира воведување на нови услови за избор на членовите на Советот и дали таквиот услов е законска или исклучиво уставна материја и конечно, дали е допуштено заради усогласување на законските решенија со Уставот да се менува самиот Устав и дали може да се донесува закон, затоа што не е донесен Уставен закон за спроведување на Уставот или затоа што таа уставна материја е испуштено да се уреди со Уставниот амандман.

При мојата определба да гласам против решението за неповедување постапка се раководев од општиот принцип дека еден од основните столбови на демократијата се уставните ограничувања на власта. Неспорно е дека слободата на законодавецот во нормативната сфера може да се остварува во рамките на уставно утврдените принципи. Таа слобода е детерминирана од темелните вредности, принципи и основи на Уставот, а во еден дел и конкретно ограничена, таму, каде што одделни односи директно се уредени со Уставот. Според тоа, со закон може се, но не и тоа што директно е уредено со Уставот и не надвор од уставно утврдените рамки.

Според моето мислење, со членот 1 од Законот се презема конкретна и директна одредба од Уставот (член 104 став 2 од Уставот), која ниту бара, ниту претпоставува законска разработка или операционализација, а со обидот за нејзино операционализирање (повторување на содржината) се омаловажува уставната норма која е донесена во посебна постапка. Наводите во образложението на предметното решение, дека бил преземен и член 7 став 1 во основниот текст на Законот, но тоа не било оспорено, дека преземањето автоматски не значело и кршење на Уставот и дека Уставот не содржел изречна забрана тоа да се врши, не се правно издржани аргументи за оценка на уставноста на членот 1 од Законот, која одредба, во најмала рака е излишна. Во таа смисла и укажувањето дека во практиката имало бројни случаи на преземање и буквално пренесување на уставни одредби во законите, исто така, сметам дека не може да се прифати како исправна методолошка постапка во номотехничкиот приод во изработката на законите, ниту пак, како аргумент за уставноста на оваа одредба.

Понатаму, во оценувањето на уставноста на член 2 од Законот, според кој членот на Советот се разрешува ако ги исполнува условите за старосна пензија, сметам дека требаше да се појде од статусот и положбата на Републичкиот судски совет утврден со Уставот. Имено, Републичкиот судски совет како една од алките во организацијата на државната власт, е со конкретно утврден статус, положба и надлежности содржани во членовите 104 и 105 од Уставот. Се работи за уставен орган востановен со Уставот од 1991 година, а не за орган кој произлегува од амандманите од 2002 година. Значи, произлегува од Уставот, со точно утврден број на членови (7), кои ги избира Собранието од редот на истакнати правници за време од шест години, со право на уште еден избор и со точно утврдени функции, без можност тие да се зголемуваат или намалуваат.

Уставниот закон за спроведување на Уставот го определи начинот и времето на конституирање на овој орган. Според членовите 15 и 16 од Уставниот закон, Републичкиот судски совет е всушност времен ориентиран за избор на судиите во судовите, за именување на јавните обвинители, како и за избор на судиите на Уставниот суд на Република Македонија.

Според тоа, станува збор за орган кој што директно произлегува од Уставот, со точно уставно утврден мандат на неговите членови (а не мандат на Советот како институција), така што, со закон не може да се менува, скратува или престанува така уставно утврдениот мандат на членот на Советот. Тоа, доголку повеќе што, ако мандатот на членовите е уставна категорија што не е спорно, тогаш и престанокот односно скратувањето на мандатот е уставна, а не законска категорија.

Наводите во образложението на решението за неповедување постапка, дека со Уставот не биле предвидени услови за разрешување на членовите на Советот и дека тоа било препуштено да се уредат со закон, дека предвидените услови за разрешување на членовите на Советот утврдени во основниот текст на Законот (член 9 став 1 и 2) не биле оспорени, и дека според тоа, немало пречка со Законот да се предвиди и дополнителен услов за разрешување на членот на Советот ако ги исполнува условите за старосна пензија, според моето мислење, се неосновани.

Имено, точно е дека условите за разрешување на членот на Советот, како што се оставка, затвор, губење на деловната способност, сигурно и настапување на смрт, како услови за разрешување адекватни и за другите уставни органи, не се наведени во Уставот, но точно е и тоа дека нив никој не ги оспорува и тие не го содржат условот – престанок на мандатот заради старосната граница на носителот на функцијата. Тој услов не е содржан за пратениците, членовите на Владата, Претседателот на Републиката, судиите на Уставниот суд, бидејќи сите тие имаат точно утврден мандат. Уставот, старосната граница како услов за престанок на мандатот ја утврдил за судиите (член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот) што е сосема логично, бидејќи тие се избираат без ограничување на траењето на мандатот. Такво законско ограничување е предвидено и за јавните обвинители, но и тие се именуваат за време од шест години, без уставно ограничување за нивно натамошно именување. Меѓутоа, членот на Советот, не е ниту судија, ниту обвинител, бидејќи се други уставните и законските основи за нив. Според тоа, врзувањето на старосната граница со мандатот, кога тој мандат е јасно утврден со Уставот дека трае шест години, со право на само уште еден избор, не може да значи друго освен законско ограничување на уставно утврдениот мандат за членот на Републичкиот судски совет, што е во директна спротивност со одредбите од Уставот. Друго би било прашањето, доколку Собранието на Република Македонија има политичка определба, за членови на Советот да не избира „дуѓе во години“, но тоа право никој не го ускратува при изборот тоа и да го врши, а не со закон да упаѓа во уставното решение и да го скрати односно ограничи мандатот на член на Советот, избран во согласност со Уставот, од истиот тој орган.

Оттука, не би можела да се прифати ниту основаноста дека остварувањето на старосната пензија како услов за престанок на функцијата на членовите на Советот пред истекот на мандатот е објективен, природен недискриминаторски правно етаблиран критериум за крајната старосна граница на вршењето на една јавна функција. Тоа, би можело да се прифати само во случај кога Уставот без исклучок би го утврдувал тоа за сите јавни функции, а не и во услови кога исклучоците ги утврдува во самиот Устав или кога дава овластување тоа да се направи со закон. Во конкретниот случај, Уставот го утврдил мандатот на членот на Републичкиот судски совет, не предвидел законска можност тој мандат да се скратува поради исполнување на услови за старосна пензија, поради што сметам дека ќе беше основано доколку Уставниот суд го поставеше прашањето за согласноста на членот 2 од Законот со член 104 од Уставот.

Членот 4 од Законот, според моето мислење, всушност, наложува активности и мерки за персонална смена на актуелниот состав на Републичкиот судски совет.

Сметам дека не се точни, ниту правно засновани, аргументите од образложението на Решението за неповедување постапка, дека овој член не создавал никакви нови односи и дека бил само во функција на примена на Амандманот XIV на Уставот и заради тоа не можело да се постави прашањето за неговата согласност со Уставот. Напротив, сметам дека овој член непочитувајќи ги решенијата во Уставот што се однесуваат на статусот, местото и улогата на Републичкиот судски совет, ниту, пак, реалните односи во функционирањето на овој уставен орган, упаѓајќи во уставно утврдениот мандат, наложи смена на составот на Советот скратувајќи го мандатот на неговите членови, што значи практично воспоставување на нови односи. Понатаму, наложува сето тоа да се спроведе во законски утврдени рокови, запоставувајќи го принципот дека за спроведување на Уставот се донесува Уставен закон, доколку неговото спроведување јасно не произлегува од содржината на самите уставни одредби, вклучувајќи ги и одредбите на Уставните амандмани. Всушност, оваа одредба ја игра улогата на одредба од Уставен закон, неводејќи сметка за карактерот и за различните постапки во донесувањето на овие прописи, поради што требаше да се постави прашањето за нејзината согласност со одредбите од Уставот.

Поведувањето на постапка за оценување на уставноста на членовите 1, 2 и 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет и нивното евентуално укинување, по спроведената постапка, што Судот не го прифати, според моето мислење, ќе значеше прилог кон зајакнување и доследно почитување на принципот на уставност и законитост во организирањето на државната власт и правната сигурност во конституирањето на органите на државната власт, почитување на принципот на владеењето на правото како една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија и воопшто, почитување на Уставот на Република Македонија.

Судија

16 јули 2003 година на Уставниот суд на Република Скопје
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

1436.

Врз основа на членовите 1, 4 и 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, на седницата одржана на 25 септември 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ ЗА 2003 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА И НОВИНАРСТВОТО ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на науката и образованието, наградата се доделува на:

1. Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ од Скопје и

2. Проф. д-р Љупчо Ајдински, дефектолог од Скопје.

II. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на културата и уметноста, наградата се доделува на:

1. Тале Огненовски, виртуоз на кларинет од Скопје и

2. Зоица Пуровска-Велевска, примабалерина од Скопје.

III. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на новинарството, наградата се доделува на:

1. Борис Поп Горчев, новинар од Скопје.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4961/1 Претседател на Одборот,
1 октомври 2003 година проф.д-р **Трајан Гоцевски**, с.р.
Скопје

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Мухамед Папранику од Скопје, за поништување на овластување, против тужениот Јетон Кољчи од Скопје со непозната место на живеење.

Се повикува тужениот Јетон Кољчи да се јави во судот или да постави полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно неговите интереси ќе ги застапува посебниот старател Стево Меновски, адвокат, ул. „Пајко маало“ бр. 6, Скопје, се до правосилно окончување на постапката што се води пред овој суд, односно се додека не се јави тужениот или неговиот полномошник пред судот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, XX.П. бр. 2028/00. (25735)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Стојкоска Блаже од Скопје, против Стојкоска Валентина, која што се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично, да го извести судот за нејзиното место на живеење и адреса. Во спротивно, судот ќе и постави привремен застапник од редот на адвокатите и тоа адвокатот Весна Деловска, која ќе ги заштитува интересите на тужената до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П. бр. 307/03. (25834)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор за развод на брак, по тужба на тужителот Сами Ибишовски од с. Батинци, против тужената Ерика Анемари Поцел, сега со непозната адреса на живеење.

За привремен застапник на тужената е поставен адвокатот Никола Миловановиќ од Скопје, ул. „Питу Гули“ бр. 70. Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во оваа постапка и ќе ги штити нејзините интереси, што значи дека во име на тужената ќе ги врши правата и должностите се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужената и поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 2625/03. (25861)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола се води вонпроцесен предмет за докажување на смрт, по предлог на предлагачот Малиновска Икга од Битола, ул. „Богомилска“ бр. 8, застапувана од полномошникот Снежана Трајковска од Битола, врз основа на член 79 од Законот за вонпроцесна постапка на ден 25.09.2003 година издаде оглас.

Софија Василевска, родена во Книн-Хрватска на 03.04.1933 година пензионер, со последно место на живеење во Битола, на ул. „Партизанска“ бр. 114-4/52, се одалечила во непознат правец на 16.04.1998 година, а за последните 5 години од нејзиното исчезнување нема никакви веси.

Се повикува Софија Василевска и секое лице кое нешто знае за животот и движењето на исчезнатото лице, да се јави во основниот суд во Битола, просторија бр. 40.

Доколку во рок од 3 месеци од објавување на огласот во "Службен весник на РМ" не се јави исчезнатото лице или лице кое нешто знае за него, судот по спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 156/2003.

(25631)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 1285/02, за развод на брак по тужба на тужителот Самил Хоџиќ од Градско, против тужената Билјана Марковиќ Хоџиќ од Градско, сега со непозната адреса на живеење и престојување во Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари. За привремен застапник на тужената се одредува Душица Трајкова, стручен соработник при овој суд согласно со член 78 став 2 точка 4 и 5 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужената или нејзин полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 1285/02. (26085)

Основниот суд во Велес, во парничниот предмет на овој суд П. бр. 363/03, за утврдување на постоење на договорен однос по тужба на тужителката Нусрета Пљакиќ од с. Црквино, против тужениот Бејта Јаворовац од с. Црквино, сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 40.000,00 денари. За привремен застапник на тужениот Бејта Јаворовац, е поставена стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Валерија Николова, согласно со член 78 став 2 точка 4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот Бејта Јаворовац или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 363/03. (26087)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Таирка Ајдини родена Керкези, од с. Врбјане, Гостиварско, против тужениот Тефик Ајдини од истото село, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да достави своја адреса. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот застапник адвокатот Агим Мислими од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 287/2003.

(26092)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба од тужителката Фатиме Цеват Каулиш од Кочани, против тужениот Волфганг Сигфрид Каулиш од Аугсбург - СР Германија, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Волфганг Сигфрид Каулиш од Аугсбург - СР Германија, сега со непозната адреса, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник Сузана Спасова - соработник во Основни-

от суд во Кочани, дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 616/03.

(26089)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Јашера Неџади од село Белановце, Куманово против тужената Сусанне Соболл од Минстер, Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000 денари.

На тужената која е со непозната адреса и се поставува привремен застапник адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, која ќе ја застапува тужената во постапката се додека истата не се јави или нејзиниот полномошник пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр.1896/2003.

(25591)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост на владение по тужба на тужителот Раде Стефановски од с. Наколец, против тужените Ристо Филиповски и Миле Филиповски, двајцата од с. Наколец, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикуваат тужените, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достават точни адреси или да одредат свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува нивните права и интереси, се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 67/2003.

(25629)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Абдулкерим Ибраими од с. Пршовце, против тужената Санија Ибраими род. Рамадани од с. Орашје, Тетово, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената, согласно член 41 од ЗС, во рок од 15 дена, по објавувањето на овој оглас да се јави пред Основниот суд во тетово во спротивно на именуваната ќе и биде поставен времен старател кој ќе ја застапува во текот на постапката па се до окончување на постапката со сите права и обврски на странката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1007/2003.

(25630)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/86), применет како републички пропис-согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 52/91) и член 702 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 50/01 и 6/02.), постапувајќи по барањето на основачот „IGAN TRADING LIMITED“ од Лимасол-Кипар, Министерството за економија донесе

РЕШЕНИЕ

Се запишува во Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под рег. бр. 1315, број на регистарска влошка 3-0239/СР отворање на претставништвото на странско лице „IGAN TRADING LIMITED“ од Лимасол, Кипар.

Претставништвото на странското лице е: под назив IGAN TRADING LIMITED – Претставништво Скопје, Р. Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 113 а.

Дејноста на претставништвото е истражување на пазарот и деловно-техничка соработка.

Раководител на претставништвото е: Мирољуб Бранковиќ од Ниш.

Претставништвото почнува со работа по уписот во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, кој се води во Министерството за економија под рег. бр. 13154 и рег. влошка 3-0239/CP.

Решението за запишување на претставништвото во регистарот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Министерство за економија
(25737)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2715/03 од 13.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052251?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАГУС ДОО увоз-извоз Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 92/1/3, Скопје.

Основање на друштво со ограничена одговорност. основачи на друштвото се Зора Ивановска, бул. „Јане Сандански“ бр. 86/3-18 од Скопје, и Викторија Ивановска, бул. „Јане Сандански“ бр. 86/18 од Скопје. Седиштето на друштвото е во Скопје на бул. „АВНОЈ“ бр. 92/1/3.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги МАГУС ДОО увоз-извоз Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 15.98/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 74.84, откуп на сточарски и земјоделски производи, сурова кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци и друго, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, посредување, комисиони работи, консигнациони работи и малограничен промет со СР Југославија, НР. Бугарија, Албанија и Република Грција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Иван Дојчиновски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2715/2003. (22039)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2970/03 од 14.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052506-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво на

Друштвото за производство, трговија, транспорт, шпедиција и услуги ДИ-ВИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ с. Стојаково, Богданци.

Основач на друштвото е лицето Каракабаков Драги од с. Стојаково - Општина Богданци.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.62, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.10, 50.20, 50.40/2, 50.50, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.22, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.57, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.51, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/3, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 22.22, 24.16, 24.17, 24.65, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.24, 27.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 93.04, 93.05, 92.33, 92.34, 92.61, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, работи на лонг систем со странски фирми, малограничен промет со соседните земји, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Каракабаков Драги - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2970/2003. (22040)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2547/03 од 26.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052084?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ДАЦИ-ПРОМ колонијал Далибор Бранко Георгиевски, ул. „Кочо Рацин“ бр. 3, Крива Паланка.

ТП ДАЦИ-ПРОМ колонијал е основано со пријава бр. 1 од 07.06.2003 година. Основач на ТП ДАЦИ-ПРОМ колонијал е Далибор Бранко Георгиевски од Крива Паланка, ул. „Кочо Рацин“ бр. 3.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица за преземените обврски трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот. Во внатрешниот промет се запишува Далибор Георгиевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2547/2003. (22041)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3220/03 од 13.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052755?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ИЛЈАДА И ЕДНА НОК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 5/1-20.

Основач е Драги Аврамовски од Тетово, ул. „141“ бр. 20.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 80.41, 74.84, 92.72, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони работи, туристички услуги во странство, угостителско и туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Драги Аврамовски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3220/2003. (22042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3255/03 од 15.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052790?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, маркетинг, издаваштво и печатење увоз-извоз ДОТ-НЕТ МЕДИА ДООЕЛ ул. "Партизански одреди" бр. 37, локал 14 Скопје.

Основач е Недановски Веселин од с. Долна Чарлија, Битола.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 05.01, 05.02, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.45, 01.12, 01.12/2, 01.13, 01.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.38, 15.51, 15.86, 15.94, 15.98, 17.40, 17.40/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.1, 20.10, 20.10/1, 20.40, 21.11, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.63, 30.01, 30.02, 31.62, 32.10, 32.30, 33.10/1, 34.20, 34.30, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.48, 55.11, 55.21/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.34, 92.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници и застапување и посредување во прометот на стоки и услуги.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3255/2003. (22043)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3332/03 од 15.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052867?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП трговија на мало со мешовита стока ТОНКАС Жана Иво Василевска, Скопје, ул. "Мара Междуречка" бр. 16 а.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.47, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

На ТП трговија на мало со мешовита стока ТОНКАС, основач е физичко лице Жана Василевска од Скопје, ул. "Мара Междуречка" бр. 16 а.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Трговецот-поединец во правниот промет за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител е Жана Василевска со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3332/2003. (22044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3233/03 од 06.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052768?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, угостителство, транспорт, градежништво и услуги ВЛЕРА Н ДОО экспорт-импорт ул. "М.Ч. Филипошки" бр. 182, Гостивар.

Седиште: ул. "М.Ч. Филипошки" бр. 182, Гостивар. Основачи: Ракипи Минип на ул. "М.Ч. Филипошки" бр. 206, Гостивар и Ракипи Насер на ул. "М.Ч. Филипошки" бр. 12, Гостивар.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.24, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.54, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство со домашни работници, вршење на стопанска дејност во странство, заклучување на договори за вршење на инвестициони работи во странство, купување на стоки во странство и нивна продажба, меѓународно агенциско работење, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Ракипи Минип- управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3233/2003. (22045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3212/03 од 05.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052747?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за психолошки услуги ПСИХОМОДУС-С ДООЕЛ ул. "14 Декември" бр. 9/2-1, Скопје.

Се врши основање на Друштво за психолошки услуги ПСИХОМОДУС-С ДООЕЛ.

Дејности: 52.33, 52.47, 52.63, 55.30, 55.30/2, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.83, 74.84, 93.04, 93.05, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Југославија, соработка и застапување на странски правни и физички лица.

Управител и единствен содружник е Соња Вуковиќ од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сто-

рени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3212/2003. (22046)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3147/03 од 15.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052682?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај БРАНЕ-ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз, с. Марино, ул. "505" бр. 10, Илинден.

Форма: Друштво за производство, трговија, услуги и превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај БРАНЕ-ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиште: с. Марино, ул. "505" бр. 10, Илинден. Основач и управител е Бранко Тодоровски од с. Марино.

Дејности: 15.31, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.65, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 74.81, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3147/2003. (22047)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2240/03 од 09.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 02051777?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, транспорт, градежништво и услуги "ЦИКИ-БЕТОН" Џемал Беџети ДОО увоз-извоз ул. "Младен Симоноски" бр. 1, Гостивар.

Дејности: производство: 14.11, 14.21, 20.10/1, 20.30, 20.51, 26.63, 26.66, 28.12, 36.12, градежништво: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.45, трговија: а) трговија на големо: 60.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 51.11, 51.13, 51.19, 51.36, 51.37, 51.62, 51.70, б) трговија на мало: 50.20, 50.30, 52.12, 52.33, 52.43, 52.44/4, 52.62, транспорт: 60.21, 60.22, 63.12, 63.21, 63.30, услуги: 52.72, 52.74, 55.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица во земјата и странство друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара целосно и со ситот свој имот.

Во правниот промет со трети лица во земјата и странство друштвото го претставува и застапува управителот Џемал Беџети од Гостивар. Со одлука од 15.05.2003 година за управител на друштвото е именуван Џемал Беџети од Гостивар, без ограничување на овластувањето и на неодредено време-мандат.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2240/2003. (22048)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3254/03 од 08.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052789?-8-03-000, го запиша во трговски-

от регистар основањето на трговско друштво на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги ХЕНДИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "516" бр. 10, Скопје.

Содружник е Цвета Стојковска од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 79/31, Скопје

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 22.22, 24.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.40, 74.82, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, реекспорт, компензациони работи, продажба на странска стока на консигнација, малограничен промет со соседните земји Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Цвета Стојковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3254/2003. (22049)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2820/03 од 04.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052356?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за производство, промет и услуги ЧАУШ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Баратлија, Ранковце.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги ЧАУШ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз. Седиште: с. Баратлија, Ранковце. Основач е Душко Ангеловски, с. Баратлија, Ранковце.

Дејности: 01.11, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.31, 15.51, 15.81/1, 20.10/1, 20.30, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.12, 36.11, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.20/2, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, Србија и Црна Гора.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Душко Ангеловски - управител со неограничени овластувања и истото ќе го застапува во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2820/2003. (22051)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3369/03 од 19.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052904?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство и трговија МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИЈА СЕДИСА ДОО Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 110.

Управител е Армуш Невена од Скопје. Содружници: МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИС ГмбХ од Германија и Армуш Невена од Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.51, 25.11, 25.12, 25.13, 25.24, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 29.40, 31.10, 31.61, 31.62, 34.10, 34.20, 34.30, 35.50, 36.11, 36.12, 36.63, 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3369/2003. (22052)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3296/03 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052831?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИНО Х ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "184" бр. 17.

Основачи: Ајдин Бајрами од Тетово, ул. "184" бр. 17 и Мефаил Бајрами од с. Порој, Тетово.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ДИНО Х ДОО експорт-импорт. Седиште: Тетово, ул. "184" бр. 17.

Дејности: 15.81, 15.98/2, 17.54, 18.22, 18.24, 19.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 36.63, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.16, 51.17, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт, шпедиција, консигнација, комисион, малограничен промет и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Управител на друштвото е Ајдин Бајрами од Тетово.

Овластувања: друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Одговорност: друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3296/2003. (22053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3239/03 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052774?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт и градежништво ИНА-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Оризаре, Липково.

Основач е Шабани Исуф со изјава бр. 01-03.

Дејности: 15.51, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување, посредување.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со кои располага како ДООЕЛ - целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Шабани Исуф, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3239/2003. (22054)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 406/03 од 12.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 1-70218-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на П.З.О. на Приватната здравствена организација-ординација по општа стоматологија "Д-Р ИВИЦА ЛУКАНОСКИ" Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 36, лок. бр. 8.

Дејност: 85.13.

Здравствената организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица здравствената организација одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Ивица Луканоски - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 406/2003. (22127)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2855/03 од 06.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052391?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАК-СЈ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 25/10а.

Единствен содружник е Славица Јакимовска од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.89, 15.91, 15.98, 16.00, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 36.12, 37.20, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 51.11, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 55.11, 55.30, 60.21, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 74.12, 74.13, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски лица во областа на прометот, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за сметка на фирмата. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото е Горѓијевска Ангелина.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2855/2003. (22129)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3345/2003 од 20.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052880?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, транспорт и градежништво УНИВЕРСАЛ-ЕС ДООЕЛ експорт-импорт - с. Оризаре, Липково.

Основач: Шабани Менду со изјава бр. 01-03.

Дејности: 15.51, 15.81/1, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02.

Дејности во надворешно трговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, застапување, посредување.

Во правниот промет со трети лица ДООЕЛ истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДООЕЛ одговара со сите свои средства со кои располага како ДООЕЛ - целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Шабани Менду, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3345/2003. (22471)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3248/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052783?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ТРАЛЕКС-2003 ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "180" Бл. 70 34-1/3, Тетово.

Основач: Јованоски Трајан од Тетово.

Управител: Јованоски Тони, без ограничување.

Дејности: 20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.42, 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени стоки, надворешна трговија со непрехранбени стоки, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки, застапување, реекспорт, шпедиција, комисион, консигнација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3248/2003. (22472)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3272/2003 од 12.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052807?-3-03-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и градежништво БУЈОТО ИНЖИНЕРИНГ Љупчо и др. ДОО с. Орешани, Зелениково.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.11, 22.12, 22.13, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи во странство, консигнација, реекспорт, шпедиција, комисиона продажба, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници: Љупчо Стојковски и Елена Кипријановиќ.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Панчевска Соња - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3272/2003. (22473)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3288/2003 од 18.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052823?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија, угостителство, транспорт, градежништво и услуги ВАЛУОН КОМЕРЦ АГ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Браќа Блажески" бб.

Седиште: Гостивар, ул. "Браќа Блажески" бб.

Основач: Селмани Зулице од Гостивар, ул. "Браќа Блажески" бб.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство со домашни работници, вршење на стопанска дејност во странство, заклучување на договори за вршење на инвестициони работи во странство, купување на стоки во странство и нивна продажба, меѓународно агенциско работење, меѓунаро-

ден транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Селмани Зулице - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3288/2003. (22474)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3287/2003 од 13.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052822?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај, градежништво и услуги ИНВЕСТ БАУ ДООЕЛ експорт-импорт с. Корито, Чеграње.

Седиште: с. Корито, Чеграње.

Основачи: Салаи Гани од с. Корито, Чеграње со П.И. МКД бр. 1534045 издаден од Амбасада Берлин.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство со домашни работници, вршење на стопанска дејност во странство, заклучување на договори за вршење на инвестициони работи во странство, купување на стоки во странство и нивна продажба, меѓународно агенциско работење, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Салаи Гани - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3287/2003. (22475)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3370/2003 од 19.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052905?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, транспорт, сообраќај, градежништво и услуги БЕКО САН М ДООЕЛ експорт-импорт с. Беловиште, Гостивар.

Седиште: с. Беловиште, Гостивар.

Основач: Минизе Фејзи од с. Беловиште, Гостивар.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.33, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98, 15.82/1, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 25.21, 25.24, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.30, 26.82, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.17, 51.19, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.38, 51.39,

51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.53, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.61, 52.63, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 01.21, 01.22, 01.22/1, 62.10, 62.20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство со домашни работници, вршење на стопанска дејност во странство, заклучување на договори за вршење на инвестициони работи во странство, купување на стоки во странство и нивна продажба, меѓународно агенциско работење, меѓународен транспорт на стока и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Минизе Фејзи - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3370/2003. (22476)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 3308/2003 од 15.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052843?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за превоз, трговија и услуги ДА-ЛИ МР ДООЕЛ експорт-импорт с. Студеничани, општина Студеничани.

Содружник: Мемедали Рустеми од с. Студеничани.

Фирма: Друштво за превоз, трговија и услуги ДА-ЛИ МР ДООЕЛ експорт-импорт.

Седиште: с. Студеничани, општина Студеничани.

Дејности: 50.10, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, туристички услуги и застапување на фирми.

Управител: Рустеми Мемедали, без ограничување.

Одговорност: Во правниот промет одговара со сите свои средства, а истапува во свое име и сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3308/2003. (22477)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. бр. 2925/2003 од 22.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 02052461?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги АМАТИ-КОМЕРЦ експорт-импорт ДОО Скопје, ул. "Смилевска" бр. 11.

Дејности: 02.01, 02.02, 15.61, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 22.22, 36.63, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 4.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/2, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 72.60, 74.20, 74.82, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05.

Дејности од областа на надворешна трговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени произво-

ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стои и услуги, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стока и патници, шпедиторски услуги (меѓународна шпедиција).

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Содружници на друштвото се: Ајрум Амати од Скопје, с. Блаце и Фериде Амати од Скопје, с. Блаце.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Фериде Амати од Скопје, с. Блаце, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2925/2003. (22478)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Дебар, со решение Згф. бр. 4/03 од 29.08.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации, го запиша основањето на здружението на граѓани "Фондација на канцерот-Флорина (Руси) Марке, со седиште во Дебар, ул. "Б. Единство" бб.

Целта на основањето на здружението е придонесување во унапредување на социјално хуманитарна состојба на загрозените граѓани, евидентирање на семејства на граѓани кои имаат потреба за материјална и друга помош, давање совети и организирање на семинари за идентификација на раните симптоми на канцерот, доделување разновидна хуманитарна помош на загрозени лица и семејства, соработка со други сродни организации и здруженија во општината и во земјата, како и со меѓународни хуманитарни организации и здруженија, унапредување на обличите и процесите на меѓукултурна, меѓуетничка соработка и интеграција.

Од Основниот суд во Дебар, Згф. бр. 4/03. (25632)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение I. Рег. Зг. бр. 58/03 од 8.08.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша уписот на здружението на граѓани под името „Сонце“ со седиште на ул. „Наум Охридски“ бб – Скопје и дејствување на подрачјето на Република Македонија.

Основните цели и задачи на здружението на граѓани „Сонце“ се: остварување пошироки заеднички интереси, а како посебни цели и задачи се презентација, афирмација и популаризација на македонската и светската култура, заштита на природата, остварување на правото на работа изразување на стручните потенцијали и заштита на правата на жените, децата, самохраните родители, хронично болните лица, хендикепираните и други, борба против злото на современото (алкохолизам, наркоманија, семејно насилство и други) како и подигање на нивното познавање, користење и употреба на компјутерската и другите сродни технологии.

Со денот на уписот на ова здружение, здружението на граѓани „Сонце“ од Скопје се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа од денот на одобрениот упис на 8.08.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, I. Рег. Зг. бр. 58/03. (25755)

Со решение Згф. бр. 33/03 од 25.08.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 33 за 2003 година, се запишува: Спортско здружение на граѓани Фудбалски клуб ШТИП, Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Сутјеска“ бр. 52 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради поттикнување и унапредување на фудбалскиот спорт меѓу младите и останатите од машки и женски, реализирање на утврдена програма за развој и омасовување на фудбалскиот спорт на територијата на Општина Штип, организирање и спроведување на системот на натпреварување на ниво на клубот и сл.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 33/03. (25837)

Со решение Згф. бр. 25/03 од 02.09.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 25 за 2003 година, се запишува: Фудбалски клуб Сењак Дузлак Штип 03 - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 110, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и територијата на РМ.

Здружението е основано поради развој на спортот и физичката култура, посебно на фудбалскиот спорт преку спортски активности на деца, младина, активни спортисти и рекреација на граѓани со фудбал, натпреварување во организирани фудбалски првенства од страна на ФФМ и Општинскиот фудбалски сојуз на Штип.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 25/03. (25839)

Со решение Згф. бр. 24/03 од 10.09.2003 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип, под реден бр. 24 за 2003 година, се запишува: Измена на статутот на здружението на граѓани Пинг-понгарски клуб Брегалница Штип регистрирано со решение Згф. бр. 15/99 од 14.04.1999 година и тоа во однос на името, така што наместо Пинг-понгарски клуб Брегалница-Штип, името ќе биде Пинг-понгарски клуб Југококта-Штип од Штип, како и во однос на седиштето, така што наместо на ул. „Панче Карагозов“ бб, седиштето ќе биде на ул. „Сутјеска“ бб.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 33/03. (25840)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение II. Рег. Зг. бр. 35/03 од 19.06.2003 година, одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани – Комуникација и Лидерство од Скопје, со седиште на бул. „АСНОМ“ бр. 54/2-7, Скопје.

Дејноста на здружението на граѓани – Комуникација и лидерство од Скопје е: континуирана работа врз стручно и едукативно усовршување, организирање клубови за комуникација и лидерство за членови кои сакаат да ги подобрат своите вештини во говорењето, слушањето, размислувањето евалуација и да ги развиваат своите лидерски способности; поврзување со клубот Тонастмастер Интернационал Калифорнија-УСА, организирање истражувања во областа на културата на говорот, остварување соработка со акредитирани образовни институции и други организации за промовирање на своите цели и превод, публикување и ширење на образовни материјали за гореспоменатите области; организирање курсеви, работилници и семинари; организирање преведувачка дејност релевантна за преземените активности; популаризирање стручни научни и методско педагошки достигнувања во образованието; дружење помош на институции и работни луѓе во градење на демократијата, лидерството и ефикасна комуникација, јакнење и помагање на иницијативите со кои се поддржува развојот на демократските институции, човековите права и запознавање со човековите права по пат на образование, градење на вештини за разрешување на конфликти кај поединци, групи и организации, еду-

кација во правец на освестување на културните разлики, соработка со научни културни образовни и други организации и здруженија од ист и сличен карактер од Републиката и од странство.

Со денот на запишувањето во регистарот, здружението на граѓани Комуникација и лидерство Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, II. Рег. Зг. бр. 35/03. (25987)

Барањето за промена на седиште на подружницата на странската организација Фридрих Еберт од Бон – СР Германија, се уважува.

Во иднина седиштето на подружницата на странската организација Фридрих Еберт, во Република Македонија ќе се наоѓа на: ул. „Св. Климент Охридски“ бр. 21/1, пош. фах 423 – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.С.О. бр. 29/03. (26124)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1618 се запишува здружението на граѓани: Здружение на граѓани од областа на спортот ГЛОБУС СПОРТ, со скратено име ГЛОБУС СПОРТ, со седиште во Скопје на ул. „Митрополит Теодосие Гологанов“ бр. 43/2-9.

Работата и активностите на здружението на граѓаните ќе се однесуваат на организирање на спортски манифестации пред се спортски натпревари во фудбал, изработка и реализација на проекти, семинари, трибини, предавања, средби со спортски работилници и фудбалски натпревари.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 170/03. (26125)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1615 се запишува здружението на граѓани „Српска заедница во Македонија – Свети Сава“, со седиште во Скопје на ул. „Никола Русински“ бр. 31-2/15.

Работата и активностите на здружението на граѓаните ќе се однесуваат на остварување и заштита на основните човекови и граѓански права, остварување и реализација на слободите, правата и рамноправноста на граѓаните, заштита на спомениците на културно историските настани, бојни храмови и др. објекти од културното наследство и обичаи на Србите во Македонија, социјална политика, здравство, здравствена и социјална заштита, екологија, хуманитарни, спортски, рекреативни и туристички активности како и соработка со друштва, клубови, пословни луѓе и угледни граѓани.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 156/03. (26126)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1617 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за помош при вработување на хендикепирани лица „ИЗВОР“, со седиште во Скопје на ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 44/1.

Работата и активностите на здружението на граѓаните ќе се однесуваат на помош при вработување на хендикепирани лица во производствените капацитети, услужните дејности, нивно обучување за работа со компјутери и за изучување на странски јазици.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 178/03. (26128)

Барањето за промена на име, промена на седиште на подружницата на странската организација Мисионерски Одбор на Јужно Баптистичкото Собрание, од Ричмонд, Сојузна држава Вирџинија – САД, се уважува.

Во иднина седиштето на подружницата на странската организација Меѓународен Мисионерски Одбор на Јужно Баптистичкото Собрание, во Република Македонија ќе се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 7/7/10, п. фах 527 – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.С.О. бр. 23/03. (26130)

Барањето за промена на име, промена на седиште на здружението на граѓани Центар за личен развој, со седиште во Скопје, се уважува.

Во иднина името на здружението на граѓани и седиштето ќе гласат:

Центар за развој на културата и животна средина „Скопје“, а седиштето на граѓани ќе се наоѓа на ул. „Водњанска“ бр. 23.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.З.Г. бр. 21/03. (26133)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1614 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за хуманитарни активности „ЕУРО ЕКО“ Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Кочо Рацин“ бр. 26/2.

Работата и активностите на здружението на граѓаните ќе се однесуваат на давање поттик за научна и стручна работа во областа на здравството (превентива, исхрана, подигнување на старосната граница на граѓаните во РМ, технолошко модернизирање по европски стандарди во Р.М., претприемништво и квалитет на живот, земјоделство, производство на храна како и соработка со др. организации од здравствената дејност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 22.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 173/03. (26135)

Се утврдува престанокот на работа на подружницата на странската организација Здружение за помош и грижа (AAR) од Јапонија, со седиште во Токио-Јапонија, сметано од 30.09.2003 година и оваа подружница се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П.бр. 20/03. (26138)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 49/2003 од 17.09.2003 година, утврди престанок на постоењето на Здружението на граѓани Интернационален младински забавно музички фестивал „МЕЛ ФЕСТИ“ од Прилеп, и изврши бришење на исто то од судскиот регистар на здруженијата на граѓани и фондации.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 49/2003. (26095)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 10/2003 од 26/09.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на

граѓани: Стрелачки клуб „Блек Поинт 100“, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 11, со седиште во Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Павлов Владо од Кочани, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 11, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи: омасовување и развој на стрелачкиот клуб, учество и организирање на државни и меѓународни натпревари, сервисни услуги на спортски организации, церемонијали, билтен и организација и др., ќе развива соработка со своите асоцијации, сродни клубови и други спортски организации и асоцијации.

Здружението на граѓани Стрелачки клуб „Блек Поинт 100“, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 11, стекнува својство на правно лице на 09.09.2003 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 10/2003.

(26097)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 496/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за инженеринг и изградба на индустриски и други градежни објекти ИНДУСТРУЈА ИНВЕСТ Ружа и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр. 33, и жиро сметка број 260-0004146514-28, при АД РАДОБАНК Скопје, со регистарска влошка бр. 02029180?-3-09-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25474)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 498/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за промет, транспорт и шпедиција ТРАК-КОМ-МАК Трајан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „69“ бр. 13, и жиро сметка број 300000000325568, при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02023052?-8-01-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25476)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 405/02 од 17.09.2003 година, за привремен стечаен управник во поведената преходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот „СВЕТЛОСТ-ШИВАЛНА“-Скопје, со седиште на ул. „Петре Георгиев“ бр. 74, со жиро сметка 40100-603-15442, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје на РМ, се определува Симеон Михајловски од Скопје, ул. „Белишка“ бр. 18.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесување на одлука за отворање на стечајна постапка и да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранции без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот „СВЕТЛОСТ-ШИВАЛНА“-Скопје, да му се овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Решението да се објави на огласната табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 592/03 од 24.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ЕУРО-АЛФА ДООЕЛ Скопје, со седиште во ДТЦ Мавровка лок. бр. 19 и жиро сметка број 540000000261188, при Тетовска банка АД Тетово, со регистарска влошка бр. 02049366?-8-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 602/03 од 24.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговското друштво за производство, проектирање и инженеринг КГВ Зоран и Димитар увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 97/18, и жиро сметка број 300000000151647, при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02006840?-3-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25554)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 355/03 од 17.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги АТРАДЕ Влатко и др. ДОО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. „Кочо Рацин“ бр. 28/11, и жиро сметка број 200-0000300201-34, кај Стопанска банка АД - Скопје, со регистарска влошка бр. 020166687?-8-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25597)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 488/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОРИСТЕФ Никола ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Бранислав Нушиќ“ бр. 12/1-6, и жиро сметка број 40120-601-463151, при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02029949?-8-03-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25600)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 367/03 од 17.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за услуги, промет и производство Димитриевски Владимир и др. ВЛАМИР ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 54, и жиро сметка број 300000000195006, кај Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 3-02000423-000-03, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25613)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 387/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник "СКО-ПАН" - експорт-импорт мешовито претпријатие за трговија, маркетинг, инженеринг, реекспорт и увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "3-та Македонска бригада" бб, со жиро-сметка број 40100-601-229747 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 1-41324-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25617)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 188/2003 од 19.09.2003 година над стечајниот должник Претпријатие за сообраќај, услуги и трговија "Јуки" експорт-импорт Битола со П.О. со седиште во Битола, ул. "Студентска" бр. 25-а, запишан во регистарска влошка бр. 1-11492 на Окружен стопански суд во Битола, со дејност со шифра 060502 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај со жиро сметка бр. 40300-60145270, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје - ПЕ Битола, отвори стечајна постапка, стечајна постапка не спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25619)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 122/03 од 19.09.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство "Вамито" ДООЕЛ увоз-извоз с. Добрејци-Струмица, со жиро сметка бр. 210055370-700194 која се води при Тутунска банка, Трег. бр. 720/01 и регистарска влошка бр. 03009136?-8-01-000 но одлучено е истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (25620)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 53/2003 од 03.07.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Акционерско друштво за трговија на големо и мало "Палкомерц" АД Крушево П.О. со седиште на ул. "Градски центар" бр. III/2, запишан во регистарска влошка бр. 1-4949, со решение Срег. бр. 994/92 на Окружен стопански суд во Битола, со основна дејност трговија на големо со мешовита стока, со жиро сметка бр. 41100-601-10906 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради неликвидност и презадолженоста на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се платат обврските на должникот.

Од Основниот суд во Прилеп. (25624)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 399/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, угостителство, промет и услуги БО-ЈА-МИ ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Драгиша Мишовиќ" бр. 1/3-6, со жиро сметка бр. 200-0000354317-64 при Стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 0203564?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25749)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 402/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало и услуги ЈАН КОСТА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 287, со жиро сметка бр. 210-0571157601-67 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02049111?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25750)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 76/03 од 01.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ Дезен Каменчева Загорка и др. јтд увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 200000012155838 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под Трег. бр. 1319/99 од 27.04.2000 година, со број на регистарска влошка 03005220?-1-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (25763)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 125/03 од 01.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Шоле увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 200000011883850 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под Трег бр. 1868/99 од 27.12.1999 година со број на регистарска влошка 03005769?-8-09-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (25764)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 127/03 од 01.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ на големо и мало увоз-извоз Агромакедонија Борис Цунев и др. јтд Струмица, со жиро сметка бр. 200000004124820 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под трег. бр. 2297/98 од 16.02.1998 година со број на регистарска влошка 03003005?-1-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (25765)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 119/03 од 09.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТДТ Просеник ДООЕЛ увоз-извоз с. Просениково, Струмица, со жиро сметка бр. 280-02-00000304-26 што се води при Алфа банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег. бр. 663/2001 од 24.08.2001 година и со број на регистарска влошка 03009097?-8-01-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (25766)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 126/03 од 01.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПГУТУТ експорт-импорт Барок ДОО Радовиш, со жиро сметка бр. 220421100256703 што се води при Македонска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип, под Трег. бр. 175/02 од 15.03.2002 година со регистарска влошка 03009743?-3-09-000.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (25767)

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет, градежништво и услуги КАТ-ТРЕКС ДООЕЛ експорт-импорт од Радовиш, со седиште на ул. “Маршал Тито“ бр. 170, со жиро сметка бр. 220671100366037 што се води во Македонска банка АД Скопје, регистрирано под Трег. бр. 443/02 во Основниот суд во Штип на 10.05.2002 година, со регистарска влошка бр. 030010009?-8-12-000.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат погоре наведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ” преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението друштвото ќе се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Струмица. (25768)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 18/03 од 10.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги Коинг ЈТД “Горан Ковлевски“ и др. Берово, со седиште на ул. “Партизанска“ бр. 15, со жиро сметка бр. 20000028459792 при Стопанска банка АД Скопје, филијала Кочани, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип, во регистарска влошка Трег. бр. 1710 од 15.12.1998 година и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (25770)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 54/03 од 29.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, градежништво, транспорт, услуги и трговија Рајчани Апостолов Љубе и др. јтд увоз-извоз Пробиштип, ул. “Јордан Стојанов“ бб, со жиро сметка бр. 200-0000277867-09 кај Стопанска банка АД Скопје, Филијала Пробиштип.

Отворената стечајна постапка над должникот се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (25771)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решение Ст. бр. 44/03 од 23.09.2003 година, одлучи да се отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало Грозданов Климент Танас “Мега Маркет“-Охрид ТП, со седиште во Охрид, ул. “Бекир Алириза“ бр. 24, со број на регистарска влошка 01009269?-8-01-000, што се води при Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 41000-601-75179 што се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје-ПЕ Охрид, со основна дејност трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун, и истата не се спроведува и се заклучува поради тоа што имотот што би влегол во стечајната маса на должникот не е доволен ниту за намирување на трошоците во таа постапка.

Од Основниот суд во Охрид. (25773)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 22/2003 од 02.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП “Манасиев с. Малин“, нас Оризари, Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-300-0037417 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка Трег. бр. 511/97 при регистарот на Основниот суд во Штип, и истата не се спроведува и се заклучува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (25724)

Основниот суд во Кичево, со решение бр. Ст. 60/03 од 03.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз “ЈАСНА-Е“ Мисајлеска Крста ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул. “Мара Угринова Гина“ бр. 24/18, Кичево, и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (25775)

Основниот суд во Кичево, со решение бр. Ст. 43/03 од 03.06.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот ДПТУ “КАМ ПРОМ“ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. “Мара Угринова Гина“ бр. 24/17, Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (25776)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст. бр. 121/99 од 25.09.2003 година, го свикува Собранието на доверителите на стечајниот должник АД “Стококомерц“ од Битола во стечај.

На Собранието доверителите на стечајниот должник ќе се изјаснат по завршниот извештај на должникот од 01.09.2003 година.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат до одржувањето на Собранието на доверителите, а кое можат да го достават директно до стечајниот управник или до судот.

Доверителите на стечајниот должник можат да ги разгледаат списите од предметот секој работен ден во работно време во архивата на Основниот суд во Битола.

Собранието ќе се одржи на 23.10.2003 година во 13,00 часот, судница бр. 31 при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (25769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 424/03 од 30.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно, услужно и трговско претпријатие на големо и мало ЗМАЈ-КОМЕРЦ Ц.О. увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Мариовска" бр. 15 и жиро сметка бр. 40100-601-277150 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-49664-0-0-0, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25654)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 404/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги СМАЈЛИ Виолета ДОО-ЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Јане Сандански" А2, локал 12, со жиро сметка бр. 260-0005315026-72 при Радобанк АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02016887?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25659)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 436/03 од 24.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ВИННИКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Зоран и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 68, со жиро сметка 300000000176964 и регистарска влошка 02020416?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25660)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 457/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МАК-СТЕПС експорт-импорт Скопје, со седиште на ТЦ "Васил Главинов" лок. 21 и регистарска влошка 02039672?-3-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25670)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 466/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги НЕШО КОМЕРЦ ДОО-ЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Душан Тасковик" бр. 13, со жиро сметка 210-0564238801-19 и регистарска влошка 02045841?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25686)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 581/03 од 24.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за сообраќај и услуги ЦЕРС Ридван ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште во с. Горно Нерези, со жиро сметка 40120-601-461323 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка 02029965?-8-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на Република Македонија".

Од Основен суд Скопје I - Скопје. (25734)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 390/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИТА Сали пром ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Боро Менков" бр. 3/1-4, со жиро сметка 300000000913582 и регистарска влошка 02041451?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25751)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 413/03 од 30.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт ЕМ-ЕЛ П.О. експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Мариовска" бр. 3/15, со жиро сметка 40100-601-139468 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка 1-21764-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25744)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 446/03 од 30.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај ТП ЗОРАН Бранко Стајковик БОКИ, со седиште во с. Побожје, Чучер Сандево, со жиро сметка 300000000217898 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 1-69322-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25745)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 401/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво, трговија и услуги НЕБОДЕР Стојан ДООЕЛ увоз-извоз с. Стајковци, со седиште во с. Стајковци, со жиро сметка 300000001259969 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02024870?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25746)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 410/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги К.С.З - КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Јани Лукровски" бр. 5, влез 3, локал 5 и жиро сметка 300000001406245 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02044921?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25747)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 448/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ВЕМИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. К-3/27, со жиро сметка 300000001634098 и регистарска влошка 02049948?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основен суд Скопје II - Скопје. (25748)

Основниот суд во Велес, со решение Ст. бр. 19/2003 од 26.09.2003 година, отвори стечајна постапка над "Порцеланка" АД за производство на порцелан и керамички плочки Велес, ул. "Индустриска" бб, Велес, жиро сметка број 200000008276808 во Стопанска банка АД Скопје, жиро-сметка број 280040000009764 во АЛФА банка Скопје и жиро-сметка број 300270000017725 во Комерцијална банка АД Скопје.

За стечаен управник на стечајниот должник се именува Радосав Кипровски, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36, Скопје, телефонски бр. 435-021.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги, и на недвижностите на должникот кои се запишани во земјишните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во пријавата мора да се означат предметите на кои по-

стои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште (испитно рочиште) на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на ден 03.11.2003 година во 10 часот во судница бр. 3 во Основниот суд во Велес.

Се закажува рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката на ден 03.11.2003 година во 12,00 часот во судница бр. 3 во Основниот суд во Велес.

Примерокот од решението да се достави до Одделот за регистрација при Основниот суд Скопје I - Скопје и решението да се објави на огласната табла на овој суд и во "Службен весник на Република Македонија" и примерок се доставува до државниот завод за геодетски работи - Одделение - Велес, до носителите на платниот промет кај кои должникот ги држи сметките и до Основното Јавно обвинителство Велес.

За стечаен судија се определува Андреева Надица, судија во Основниот суд во Велес.

Ова решение е објавено на огласната табла на Основниот суд во Велес на 30.09.2003 година во 13 часот.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (25826)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 442/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за превоз и трговија БЕСА ТРАНС Садула ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Иван Козаров" бр. 48, со жиро-сметка 260-0005214823 и регистарска влошка 02002478?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25777)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 434/03 од 30.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДАЛ ФУФО-ЧЕШМА ТП Николова Ангеле Роза Пицерија, со седиште на ул. "Иван Козаров" бр. 29-а, со жиро-сметка 40100-601-421128 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка 02004078?-6-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 296/2002 од 10.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот друштво за трговија на големо и мало "ТОДОР БОЈАЏИЕВ ТЕОДЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Елисие Поповски Марко" бр. 4/1/1 лок. бр. 6, и жиро-сметка 260-0005142091-24, при АД РАДО-БАНК Скопје, истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25781)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 17/2001, на предлог на Одборот на доверители на стечајниот должник АД "Атом-Мик" Кочани,

стечајниот судија во стечајната постапка над должникот АД “Атом-Мик“ Кочани, свикува Собрание на доверители на стечајниот должник кое ќе се одржи на 13.10.2003 година во Основниот суд во Кочани, во судница бр. 2, со почеток во 10 часот.

Со следниот дневен ред:

Информација од стечајниот управник за текот на стечајната постапка и донесување на одлука за понатамошниот тек на постапката и за начинот на впаричување на имотот на должникот.

Право на учество на собранието имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (25848)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 561/03 од 22.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги МИБА ЗЛАТНА ВИЛУШКА Оливера ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. “Скупи-6“ бр. 7 со жиро сметка бр. 300000000437021 при Комерцијална банка АД - Скопје и регистарска влошка бр. 0203249478-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во “Службен весник на Република Македонија“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25816)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 460/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие ГУЦА КОМЕРЦ-95 ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Брсјачка Буна“ бр. 126, со жиро сметка 40100-601-355234 и регистарска влошка 1-63784-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25784)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 451/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, услуги и промет на големо и мало АКАДЕМСКИ ПЕЧАТ Гојчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Партенија Зографски“ бр. 77-а, со жиро сметка 200-0000312469-90 и регистарска влошка 020212407-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25785)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 469/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги УНИКОМ Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Петко Јанчевски“ бр. 16-а, со жиро сметка 240-0100000216-11 и регистарска влошка 0200106847-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25818)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 492/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за фризерски третмани БРИНЕТА ТП Стафовска Ило Нада Скопје, со седиште на ул. “Анкарска“ бр. 29, лок. 25, со жиро сметка 300000001574152 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 020486327-6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25821)

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 13/01 од 18.03.2002 година отвори стечајна постапка над должникот ДПТУ “Лозарство“ ДОО с. Таринци-Карбинци, на седницата одржана на Собранието на доверители на 07.07.2003 година, донесе решение:

Се констатира дека програмата за финансиска и сопственичка трансформација поднесена од Управниот одбор на ДПТУ “Лозарство“ ДОО с. Таринци-Карбинци е прифатена.

Се дава согласност на програмата и на начинот на сопственичката трансформација на стечајниот должник ДПТУ “Лозарство“ ДОО с. Таринци-Карбинци со тоа што побарувањата на доверителите се претвораат во траен влог.

Мерките во програмата за финансиска и сопственичка трансформација имаат правно дејство спрема сите доверители.

Од Основниот суд во Штип. (25850)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 72/03 од 30.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за производство, трговија и услуги ВФ - Инвест ЈТД увоз-извоз Штип, ул. “Вита Поп Јорданова“ бр. 120, со жиро сметка бр. 510-0000300342-19 при Комерцијално Инвестициона Банка АД - Куманово.

Отворената стечајна постапка се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (25852)

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет со решение Ст. бр. 33/02 од 05.09.2003 година, одлучи отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, превоз и услуги Крстевска Драгана “Микс“ - Охрид - ДООЕЛ, со седиште во Охрид, на ул. “Ристо Чадо бр. 20, со број на регистарска влошка 010104207-8-06-000, што се води при Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 41000-601-14606 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки - Скопје - ПЕ - Охрид, со основна дејност такси превоз, се затвора.

Од Основниот суд во Охрид. (25851)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 3/2002, на предлог на Одборот на доверители на стечајниот должник АД “Шампињони“ Кочани, стечајниот судија во стечајната постапка над должникот АД “Шампињони“ Кочани, свикува собрание на доверители на стечајниот должник кое ќе се одржи на 13.10.2003 година во Основниот суд во Кочани, во судница бр. 2, со почеток во 12 часот, со следниот дневен ред:

Информација од стечајниот управник за текот на стечајната постапка и донесување на одлука за понатамошниот тек на постапката и за начинот на впаричување на имотот на должникот.

Право на учество на собраниема имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (26105)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 100/03 од 26.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот СИЛТИН Општествено претпријатие за оспособување и вработување на инвалидни лица П.О. Кратово, ул. "Гоце Делчев" бр. 70, со жиро сметка бр. 40901-603-1380 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, Скопје и број на рег. влошка 1-2390-0-0-0 и Срег. бр. 95/98 од 28.01.1998 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Николовски Михајло, ул. "Тоде Думба" бр. 37, Куманово, моб. 070 509 577.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот на стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот;
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги;
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 26.09.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 12.11.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собранието на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 12,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (25990)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 414/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги К и Л ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 58/25, и жиро-сметка бр. 200-0000347828-34, при Стопанска банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02034342?-3-01-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25891)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 202/03 од 08.05.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги МУЗИК ЦЕНТАР Јовица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 4/1-17, Скопје, жиро-сметка бр. 300000000441968 и регистарска влошка бр. 02028092?-8-01-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25895)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 195/03 од 22.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, промет и услуги ВИЦКО КУМ КОМПАНИ Горан ДООЕЛ извоз-увоз Куманово, ул. "Трета МУБ" бр. 67/03, со жиро сметка 40900-601-34179 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ и број на регистарска влошка 02019464?-8-03-000 и Трег. бр. 5821/99 од 05.10.1999 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово (25962)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 324/03 од 16.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско друштво за производство, промет и услуги РИНОЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 19, локал 52, Скопје, жиро-сметка бр. 210-0550595001-38 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02040160?-8-03-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25965)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 337/03 од 22.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги УНИВЕРЗАЛ ТРЕЈД-МГ Соња и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Банско" бр. 16, со жиро-сметка 300000001229123 и регистарска влошка 02024577?-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (25983)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 208/03 од 30.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕМС Стојадин ДООЕЛ извоз-увоз Куманово, ул. "Тонко Димков" бр. 11, со жиро сметка 510-0000001467-73 при КИБ БАНКА АД Куманово и жиро-сметка бр. 300090000007549 при КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје и број на регистарска влошка 02009276?-3-03-000 и Трег. бр. 596/99 од 16.11.1999 година на Основен суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС е заклучена стечајната постапка.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.
Од Основниот суд во Куманово (25989)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 326/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто превозник ПЕТАР-ПРЕВОЗ Сашо Петар Марковски ТП Скопје, со седиште на ул. "Призренска" бр. 22/32, со жиро-сметка бр. 40100-684-4195 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на училиците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 02015804?-6-06-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува, исе заклучува.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26058)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 423/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, промет и услуги СТИЛ КОМПАНИ Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Киро Димушков" бр. 3-6, и со жиро-сметка бр. 220401100016608 при Македонска банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02017935?-8-03-000 при регистраторот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26061)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 445/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот ШЕНКА ЦО експорт-импорт производно и трговско претпријатие Скопје со седиште на ул. "Втора македонска бригада" бр. 18/3, комплекс Треска со жиро-сметка 40100-601-354835 и регистарска влошка 1-63826-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (26157)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 223/03 од 25.09.2003 година над Друштвото за производство, трговија, угостителство "ТИН" увоз-извоз Мери Ивановска ДООЕЛ Ресен, со седиште на ул. "Димитар Божиновски" бр. 61, со број на рег. влошка 01005300?-8-03-000 во Основниот суд во Битола и жиро сметка бр. 200-0000296420-28 во Стопанска банка АД Скопје, ф. Ресен, со дејност шифра 17.40/1 - производство на готови текстилни производи за домаќинство, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (26099)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 55/03 од 01.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Михаил Стојмир Голомеов ТП - Штип, ул. "Солидарност" бр. 11/2, Штип со жиро-сметка бр. 41400-601-38248 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки - Одделение во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец поединец Михаил Стојмир Голомеов ТП - Штип се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволна да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (26101)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 153/03 од 24.09.2003 година над Друштвото со ограничена одговорност за производство, трговија на големо и мало и ус-

луги, увоз-извоз БИТЕКСИМО Битола ДОО ПО, со седиште на ул. "Кичевска" бр. 23 во Битола, со број на рег. влошка 1-18237 во поранешниот Окружен стопански суд во Битола и жиро сметка бр. 200-0000239353-24, од Стопанска банка АД Скопје Е. Битола, со дејност шифра 28.75 - производство на други фабрикувани метални производи неспомнати на друго место, се отвора стечајна постапка но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (26103)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 110/03 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Т.П. АТЕТЕ Колонијал Душко Воислав Стојановски ул. "Д.Г. Кара" бр. 23/8, Тетово, со жиро-сметка бр. 54000000054190, што се води при Тетовска банка АД Тетово - Тетово, запишан при Основен суд Скопје I- Скопје, под Трег. бр. 1628/98 од 22.06.1998 година и со регистарска влошка бр. 02002853-6-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (26107)

Во огласот бр. 24619 за отворање на стечајна постапка, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 61/03, на стр. 378-379, во третиот ред наместо зборовите: "АД Еуротекс" треба да стојат зборовите: "АД ЕУРОТЕК".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2610/2003 од 17.09.2003 година, во регистарска влошка бр. 02008738?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за трговија на големо и мало, извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар, нас. Лисиче локал 31-1.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за трговија на големо и мало, извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар, нас. Лисиче локал 31-1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25555)

Ликвидаторот Спиро Цамбазов од Скопје, со стан на ул. "АСНОМ" бр. 60/1-4, Скопје, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, посредување, производство и услуги РИС-ЦАМБО Спиро и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 60/1-4, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000491826 е во ликвидација со решение П.Трег. бр. 3028/03.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (25556)

Ликвидатор Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр. 13, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1030/02 од 25.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ Кочани, ул. „210“ бр. 29, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.
Од ликвидаторот. (25854)

Ликвидаторот Штерјова Димка од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.трег. бр. 2610/2003 објавува дека Друштвото „ПОВАРДАРИЕ ПРОМ“ ДОО Скопје и со број на жиро-сметка 300000000086075 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од последната објава.
Од ликвидаторот. (25827)

Ликвидаторот Илија Ристески од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 4-3/4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2891/2003 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги МИСАЛ 2000 Милан ДООЕЛ-Скопје, со жиро-сметка број 3600160100103 84 во Поштенска банка АД-Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидаторот. (25843)

Ликвидаторот Игор Качкиноски од Прилеп, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Битола, со решение П.Трег. 629/03, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз „Магрос-Анте и др.“ ДОО-Прилеп, со седиште на ул. „Трајко Николоски“ бб во Прилеп, со број на жиро-сметка 210 0546835301 75, отворена при „Тутунска банка“ филијала Прилеп, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот, со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.
Од ликвидаторот. (25855)

Ликвидаторот Бранко Милосавлевски од Тетово, адвокат, ул. „ЈНА“ бр. 14, тел. 044/331-611, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 1329/03 и влошка 02013152?-8-03-000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАФИКА Владимир ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 1/51 е во ликвидација.

Се повикуваат сите доверители на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во 2 примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.
Од ликвидаторот. (25859)

Ликвидаторот Африм Исмаили од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 114, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1145/2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги АДИС-97 Африм ДООЕЛ Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 114, со бр. на жиро сметка 300000000468449, отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огла-

сот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна од последната објава.
Од ликвидаторот. (25995)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 574/03 од 12.08.2003 година, во регистарска влошка бр. 03001293?-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на престанок на ЈТД на Јавното трговско друштво за трговија и услуги АД Либитум Винка Ангелковиќ и др. јтд ул. „Јордан Стојанов“ бр. 17, Пробиштип.

Се врши упис на престанок-ликвидација на Јавното трговско друштво за трговија и услуги АД Либитум Винка Ангелковиќ и др. јтд Пробиштип, ул. „Јордан Стојанов“ бр. 17.

За ликвидатор на друштвото се именува Винка Ангелковиќ од Пробиштип, застапник без ограничување.
Од Основниот суд во Штип. (26044)

Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 593/03 од 17.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 03007410?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, промет и транспорт Љупчо-Транс ДООЕЛ Кочани, ул. „Македонска“ бр. 6.

Друштвото за производство, промет и транспорт Љупчо-Транс ДООЕЛ Кочани, ул. „Македонска“ бр. 6, престанува со работа сметано од 01.07.2003 година со Одлука на единствениот содружник бр. 01-01 од 30.06.2003 година.

Со престанокот на друштвото ќе се спроведе постапка ликвидација на друштвото.

За ликвидатор на друштвото се именува Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр. 13, дипломиран економист.
Од Основниот суд во Штип. (26054)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. екон. од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2193/03 и регистарска влошка бр. 02036126?-8-09-000 од 27.08.2003 година, објавува дека Градежното трговско и услужно друштво ДРИТА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „Ј. Сандански“ бр. 8, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последниот оглас од објавата.
Од ликвидаторот. (26080)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продаваат 2/3 идеален дел од недвижен имот - помошни простории - подрум во Скопје на ул. „Дебарца“ бр. 42, кој лежи на КП 9832, зграда 4, влез 1 намена на зградата 00511 со површина од 46 м², КО Центар 1 и на помошни згради на ул. „Дебарца“ бр. 42, кои лежат на КП 9832, зграда 4, влез 1 кат-приземје, намена на зградата 00691, со површина од 47 м², во вкупна површина од 93 м², КО Центар 1 евидентирани во Имотен лист бр. 40614, сопственост на продавачите Симоновска Пенка од Скопје, ул. „Дебарца“ бр. 42 и Поповски Трајан од Скопје, ул. „Дебарца“ бр. 42 за вкупна купопродажна цена од 560.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување на посочениот недвижен имот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до адвокатот Ефимија Дуковска од Скопје, ул. "Моковска" бр. 9. (25565)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Крстевски Стојанче, заведен во Поседовен лист бр. 155, за КО Ракотинци и тоа: КП 1982/2, пл. 6, в.м. "Сара Ливада", нива, кл. 4, површина 310 м², КП 1982/2, пл. 6, в.м. "Сара Ливада", нива, кл. 3, површина 320 м², КП 1982/3, пл. 6, в.м. "Сара Ливада", ливада, кл. 3, површина 200 м², КП 1982/2, пл. 6, в.м. "Сара Ливада", неплодно, површина 150 м². Вкупно 980 м². Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 100 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици, соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (25601)

Се продава шума на КП 1766 во м.в. "Чаковец", класа 5 со површина од 488 м², нива на КП 1767 во м.в. "Чаковец", класа 5 во површина од 3.720 м², нива на КП 1767 во м.в. "Чаковец", класа 6 во површина од 5.363 м² заведени во Имотен лист бр. 34 за КО Ресава издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на продавачот Шиков Игор Глигор од с. Ресава за вкупна купопродажна цена од 40.000,00 денари по идеален дел.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (25606)

Се продава 13/416 и 18/416 идеален дел од КП 551 во м.в. "Рамниште" интензивно лозје, класа 4 со површина од 7.196 м², од нива на КП 5521 во м.в. "Рамниште", класа 5 во површина од 3.224 м², од земјиште под зграда 1 на КП 551 во м.в. "Рамниште" со површина од 68 м², од земјиште под зграда 2 на КП 551 во м.в. "Рамниште" со површина од 56 м² и од земјиште под зграда 3 на КП 551 во м.в. "Рамниште" со површина од 26 м² или вкупна површина од 10.569 м² заведен во Имотен лист бр. 229 за КО Брушани издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на продавачот Ифтимов Стојан Диме од Кавадарци, ул. "Шакалица" бр. 28, за купопродажна цена од 10.000,00 денари по идеален дел.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (25608)

Се продава 2/150 идеален дел од КП 552 во м.в. "Рамниште" нива, класа 5 со површина од 5.426 м², земјиште под зграда 1 на КП 552 во м.в. "Рамниште" со површина од 50 м² и земјиште под зграда 2 на КП 552 во м.в. "Рамниште" со површина од 39 м² или вкупно 5.515 м² заведен во Имотен лист бр. 211 за КО Брушани издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на продавачот Атанасов Стојан Слободан од Кавадарци, ул. "Блажо Алексос" бр. 28, за купопродажна цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (25609)

Над недвижниот имот сопственост на ДПТ ИНТЕР ЕКСПОРТ ДОО Струмица, кој се состои од: Индустриска хала со настрешница и тоа: згради во останато стопанство, К.П. бр. 2109/3, зграда 1, кат-приземје, м.в. „Климент Охридски“ собност 003, материјал на градба 893, со корисна површина од 451 м², згради во останато стопанство, К.П. бр. 2109/5, зграда 1, кат-приземје, м.в. „Климент Охридски“ собност 001, материјал на градба 893, со корисна површина од 947 м², означено во лист В со право на сопственост на земјиште под зграда, К.П. бр. 2109/3, зграда 1, план 012, скица 091, м.в. „Горги Трајков“ катастарска култура 50000, во површина од 496 м², земјиште под зграда, К.П. бр. 2109/5, зграда 1, план 012, скица 091, м.в. „Г.Трајков“, катастарска култура 50000, со површина од 1025 м², земјиште под зграда, К.П. бр. 2109/13, зграда 1, план 012, скица 091, м.в. „Г.Трајков“ катастарска култура 50000, со површина 320 м² означено во лист Б, сето во К.О. Струмица, е заснован залог со Договор за засновање на договорен залог (со својство на извршна исправа) од нотарот Соња Божинкочева од Струмица под ОДУ бр. 186/03 од 26.09.2003 година, за обезбедување на парично побарување во износ од 46.000 евра. (25607)

Над подвижните ствари: 1.600.000 литри наливно бело вино – Смедеревка со минимум 11% алкохол, испарлива киселина 0,5 мг/л, сулфур диоксид максимум 120 мг/л и сулфур диоксид слободен 20 мг/л – вредност 7.000.000,00 денари, од кои 500.000 литри сместени во Инокс цистерна број 32 и 100.000 литри сместени во Инокс цистерна број 20, 2.180.000 литри наливно црно вино – Вранец со минимум 11% алкохол, вкупна киселост 5,6 гр/л, испарлива киселина 0.50 мг/л, вкупен сулфур диоксид максимум 80 мг/л и слободен сулфур диоксид минимум 20 мг/л од кои 100.000 литри сместени во Инокс цистерна број 11, 60.000 литри сместени во ВГ цистерна број 14, 20.000 литри во СВ цистерна број 20 од реколтата 2003 година, сопственост на Винарска изаб ПОВАРДАРИЕ Неготино е заснован залог со нотарски акт – Договор за залог на подвижни ствари на нотарот Бинов Гело од Неготино под ОДУ бр. 256/03 од 25.09.2003 година во корист на zaloжничот доверител Фонд за земјоделие Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000.000,00 денари. (25612)

Врз основа на Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден под ОДУ бр. 240/03 и Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, потврден под ОДУ бр. 241/03 и двата од 25.09.2003 година, и двата потврдени од нотарот Горги

Николов од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, БДС 4065573 и заложниот должник ДПТ РИГО ИМПЕКС Горѓи и Ристо Маркудови ДОО Скопје, со БДС 4210719, засновано е заложно право над целокупниот недвижен имот внесен во Имотен лист број 904 за Ко Мрзенци и целокупната опрема-подвижни предмети сопственост на РИГО ИМПЕКС ДОО Скопје. (25614)

Над недвижниот имот сопственост на конфекцијата „ДЕКОН“ АД Гостивар кој се наоѓа во КО-Здуње, построен на К.П. бр. 620-3-3-5 на м.в. „Падишта“, Магацин за суровини и материјали со површина од 375 м² и Магацин за готови производи со површина од 375 м² во склоп на фабриката заведен во Пл. бр. 888 за КО-Здуње е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот заведен кај нотарот Филип Трифуновски од Гостивар под ОДУ. бр. 133/03 од 24.09.2003 година во корист на заложниот доверител Република Македонија, Министерство за финансии – Компензационен фонд од странска помош – Јапонија, за обезбедување на парично побарување во износ од 18.300.000,00 ЛПУ (јапонски јени) во денарска противвредност според средниот курс на јенот во јануари 2001 година (100 јени=55,4550 денари). (25615)

Над недвижниот имот – сопственост на заложниот должник Блажеска Мирјана од Охрид кој се состои од угостителски објект сместен на К.П. бр. 4339/2 на м.в. „Чекоштина“, под објект со површина од 461 м² и дворно место со површина од 427 м², сопственост по основ на Одобрение за градба Уп. бр. 19-1928/97 од 05.11.1997 година и поседовен лист бр. 7735 КО Охрид е заснован залог врз недвижен имот – хипотека врз основа на договор за хипотека во својство на извршна исправа заведен кај нотарот Станка Горичан од Охрид под ОДУ бр. 148/03 од 15.09.2003 година, каде како должник се јавува Трговското друштво за угостителство, туризам и трговија – Блажески Љупчо – Охридија ДОО Охрид, за која хипотека е донесено и Решение на Основниот суд во Охрид, Р. бр. 938/03 Ин. бр. 3, стр. 31, дел. бр. 183, стр. 15, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје филијала Охрид за обезбедување на паричното побарување од 130.000 евра. (25618)

Се продава 23/150 идеален дел од недвижен имот-нива која е со вкупна површина од 4563 м², класа 6, кој имот лежи на К.П. бр. 308/2, КО Бардовци, м.в. „Нива“, сопственост на Младенова Љуба од с. Булачани, Скопје, евидентиран во Поседовен лист бр. 396, издаден од Државниот завод за геодетски работи-Сектор за премер и катастар-Скопје, за вкупна купопродажна цена од 7.000 ЕУР во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. „Пролет“ бр. 1/3-18. (25610)

Се продава земјиште-лозје, со површина од 2054 м², кое се наоѓа на К.П. бр. 439, план 3, скица 5, на м.в. „Нерешко Долче“, култура лозје, класа 2, заведено во ПЛ бр. 20, за КО Д. Водно, на име Трпчевски Љупчо, за цена од 29,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-

штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Олга Димовска на ул. „Железничка“ бр. 37-а, Скопје. (25621)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, сопственост на Беќироски Садула од Кичево, ул. „Охридска“ бр. 24, заведено по Поседовен лист бр. 905, за КО Дебреште, парцела бр. 732, м.в. „Кај Бадеми“, нива класа 7, со површина од 250 м², парцела бр. 833, м.в. „Село“, нива класа 7, со површина од 1677 м². Купопродажната цена изнесува 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Боге Дамески, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 8, Прилеп. (25625)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овоштарник на К.П. бр. 249/1, м.в. „Локвите“, класа 1, со површина од 2041 м² и лозје на К.П. бр. 249/1, м.в. „Локвите“, класа 1, од 1765 м², по Имотен лист бр. 643, КО Марена, за цена од 100.000,00 денари, сосопственост на Гиро Наумчев и Ристо Наумчев од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (25626)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 1047/2, м.в. „Грамаѓе“, класа 4, со површина од 1221 м² и нива на К.П. бр. 1048/2, м.в. „Грамаѓе“, класа 4 од 4803 м², по Имотен лист бр. 214, КО Камендол, за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Слободан Богев од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (25627)

Се продава земјоделско земјиште: КО „Сирково“, К.П. бр. 325, план 55, скица 478, м.в. „Крушев. Река“, култура нива, класа 3, со вкупна површина од 4210 м², сопственост на Димитрија Ангелов од с. Сирково, Кавадарци, видно од Поседовен лист бр. 98, издаден од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар-Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (25628)

Се продава земјиште построено на КП. бр. 348/1 план 3, скица 6 на место викано "Јурија" култура нива 4-та класа, со вкупна површина од 3456 м² заведено во ПЛ бр. 91 за КО Бардовци на име Бошковски Богољуб за цена од 290,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Олга Димовска на ул. "Железничка" бр. 37-а, Скопје. (25622)

Над недвижен имот деловен простор доградба - мезанин од 100 м² што се наоѓа во склоп на станбено деловен објект на ул. "М. Тито" бб, во Тетово, како и деловен простор од 333,54 м² - приземје кој се наоѓа на ул. "Б. Кидрич" бб, во Тетово, на КП бр. 3792/9, заведен по Пл. бр. 5491 за КО Тетово сопственост на ГП Бетон А.Д. - Тетово е заснован залог од шестти ред со Договор за залог-хипотека со својство на извршна исправа заверен кај нотарот Иво Серафимоски од Тетово, под ОДУ бр. 419/03 од 26.09.2003 година во корист на заложниот доверител Поштенска банка АД Скопје, заради обезбедување на негово парично побарување во износ од 39.470.132,00 денари, истиот запишан во интабулационите книги при Основниот суд во Тетово. (25760)

Врз основа на Договор за засновање на регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа потврден од нотарот Зулфикар Сејфулаи под ОДУ бр. 324/03 од 01.09.2003 година, склучен помеѓу ПРО БИЗНИС БАНКА АД Скопје, како заложен доверител и Неим Салмани од с. Дебреше, со адреса во с. Дебреше во Гостивар, управител на ДТУСУ ЧУКА-КОМЕРЦ Неим ДООЕЛ увоз-извоз од с. Дебреше со седиште во с. Дебреше во Гостивар, како заложен должник заснован е регистриран залог врз следните подвижни предмети: товарно моторно возило, вид влекач, марка Raba, тип S 22188 6x2; полуприколка марка Gogica, тип PH 260-01/AL, заведени под деловоднички број на Заложен регистар при Централен регистар на РМ: 11120030000033 од 02.09.2003 година. (25761)

Над подвижните ствари сопственост на Друштвото за трговија и услуги БЕСТ АГЕНТ Љупчо ДООЕЛ Скопје, пастеризатор со лента со вредност од 50.500 ЕУР; трговска стока по спецификација со вредност од 10.290.990,00 денари, заснован е залог со нотарски акт Договор за регистриран залог на подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 260/03 од 29.09.2003 година во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 7.000.000,00 денари. (25762)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Арачиново, на КП 900, на м.в. "Шамак" ливада 3 класа во површина од 1150 м² и на КП 901, на м.в. "Горни Шамак" ливада 3 класа во површина од 1140 м² на која е сопственик Коцевска Цена, за цена од 135.000,00 евра во денарска противвредност на денот на исплатата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 173. (25753)

Се продава земјоделско земјиште-нива во Скопје, на КО Арачиново, построена на КП број 850/4, план 5, скица 10, место викано "Црвеница" класа 5 (петта) во вкупна површина од 307 м², сопственост на Коцевски Борис, од Скопје, ул. "3" бр. 3, с. Арачиново, евидентирана во Поседовен лист број 401, за вкупна купопродажна цена од 12.000 евра во денарска противвредност од 739.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (25642)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 202/2, нива четврта класа во место викано "Горно Поле" со површина од вкупно 14176 м² КО Г. Соње дека сопственикот на 54/59 идеален дел од наведената парцела Рајчик Драги со живеалиште во с. Кучевише, ул. "Призренска" бр. 2/51, Скопје, ја продава наведената парцела по цена од 150,00 денари по 1м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (25724)

Врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 292/2003 од 26.09.2003 година на нотарот Стојмир Николов од Винаца, склучен помеѓу Штедилница "Можности" ДОО Скопје, како заложен доверител и ДОО "Хипокс" пром-с. Градец, Винаца како залогодавач, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижни предмети наведени во договорот за регистриран залог, сопственост на залогодавачот, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 29.09.2003 година под единствен деловоден идентификационен број-10920030000051. (25844)

Врз основа на Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит - лимит врз основа на заложно право врз подвижни предмети и права, потврден од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, под ОДУ број 244/03 од 30.09.2003 година со својство на извршна исправа, склучен помеѓу заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД Скопје, БДС 4627148, и заложниот должник ДПУТ ЧИЛИБИЈА 97 Васил експорт-импорт Миравци, Гевгелија, со БДС 5379563, засновано е заложно право над влекач, со рег. таблици VE-223-VB и полуприколка со рег. таблици VE-879-VA, сопственост на заложниот должник врз основа на сообраќајни дозволи издадени од СВР Гевгелија. (25845)

Над подвижниот предмет сопственост на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ВИКТОРИЈА ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Тетово, кој претставува: специјално товарно возило, марка "Mercedes" со број на шасија WDB67521415900974, со рег. бр. ТЕ-105-СВ; полуприколка, марка "Krone" со број на шасија WKESDP27000T72226, со рег. бр. ТЕ-112-ВР, и влекач, марка "Mercedes Benz" со број на шасија WDB6555911K181110, со рег. бр. ТЕ-580-ВН, заснован е залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа, заверен кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 332/03 на ден 26.09.2003 година, во корист на заложниот доверител ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 35.000,00 ЕУР, кој залог е регистриран во Централниот регистар на РМ, Скопје Регионална регистрациона канцеларија во Тетово, на ден 26.09.2003 година. (25846)

Над недвижен имот сопственост на "ТЕТЕКС" АД Тетово, кој недвижен имот претставува градежен објект - погон за преработка на секундарни сировини и финлизиција во конфекциски производи, со површина во основа од 2.864,85 м², односно вкупна површина од 3.550 м² со право на користење на земјиште под објект и право на користење на дворно место во соодност со припадната површина на овој објект лоциран во кругот на "ТЕТЕКС" АД Тетово, изграден на КП број 6618 на место викано "Кључково", по Поседовен лист број 3962 за КО Тетово, заснован е залог со нотарски акт - Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа сочинет од страна на нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 336/03 од 30.09.2003 година, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 270.000,00 УСД. (25847)

Се продава недвижен имот за КО Барешани, ПЛ бр. 74, К.П. бр. 764 на м.в. "Азмак", нива, класа 3, со површина од 4300м² и К.П. бр. 1075 на м.в. "Крушичко", нива, класа 2, со површина од 16080м², сопственост на Пецовски Никола од с. Барешани, а сега во Мелбурн, Австралија за вкупна купопродажна цена од 18.000 АУС долари или во денарска противвредност износ од 648.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (25856)

Врз основа на Анекс договор број 2, кон Договорот за хипотека од прв и втор ред од нотарот Љубица Молдовска, под ОДУ бр. 320/02 од 13.11.2002 година, изготвен од нотарот Матида Бабиќ под ОДУ бр. 190/03 од 01.10.2003 година, е востановено заложно право-хипотека од втор ред во корист на хипотекарниот доверител Тутунска банка АД Скопје, над недвижност-магаинско дистрибутивен центар на ул. "Босна и Херцеговина" бб, построено на К.П. бр. 11896/19, план 71, м.в. "Чаирско Поле", под објект 1117м² и култура неплодно, со површина од 5266м² или се вкупно со површина од 6383м², во КО Скопје, над кое е сопственик и траен корисник Друштвото за игри на среќа и трговија ПРОМЕТ-ТУН АД Скопје-хипотекарен должник, а врз основа на Одобрение за градење издадено од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија-за оп-

штина Чаир, под бр. 12-986 од 12.05.1993 година, Решение за локација бр. 12-944 издадено од истиот орган од 05.05.1993 година, Решение за урбанистичка согласност издадено од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија за општина Чаир, под бр. 12-1299 од 12.05.1993, заверен проект, Решение за доделување на градежно неизградено земјиште бр. 12-112/92 од 03.06.1992 година и Поседовен лист бр. 17428 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар. (25966)

Над подвижниот имот возило, сопственост на Трговското друштво ПРОМАКС Петар Марковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 27/А 15: вид - товарно, марка FORD TRANSIT, тип-CONNECT 7220 1.8 TDI, со број на шасија WFOUXXTTPU3Y18691, број на мотор: 3Y18691, година на производство 2003, со регистарска ознака SK-749-NC, со проценета вредност 1.006.942,00 денари, заснован е залог со Договор за невладетелски залог од прв ред врз подвижен предмет со својство на извршна исправа ОДУ бр. 490/2003 од 29.09.2003 година, составен од нотарот Нушка Стојаноска од Кавадарци, како средство за обезбедување на побарувањето во износ од 500.000,00 денари кое произлегува од Договор за купопродажба бр. 07-697 од 19.09.2003 година, склучен помеѓу АД за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА експорт-импорт АД Кавадарци и трговското друштво ПРОМАКС Петар Марковски ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, во корист на заложниот доверител АД за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА експорт-импорт АД Кавадарци и кој залог е заведен во Централниот регистар-Заложен регистар под идентификационен број 11420030000412. (25993)

Над подвижниот имот, сопственост на друштвото за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје, со бдс. 5120276 и на Друштвото за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р Пановски Златко ДООЕЛ Скопје со бдс. 4901983 и тоа: обични акции 9294 со номинална вредност од 5.000,00 МКД, издадени од Комерцијална банка АД Скопје, ИСИН 4065573ОБД01 и број на сметка 1000187180, сопственост на Друштвото Д-Р Пановски Златко ДООЕЛ Скопје и обични акции 5774, со номинална вредност од 5.000,00 МКД, издадени од Комерцијална банка АД Скопје, ИСИН 4065573ОБД01 и број на сметка 1000909919, сопственост на друштвото Промедика Ристо Скопје, поблиску опишан во Записникот за попис и опис на подвижни предмети УЗП 7299/03 од 01.10.2003 година, прилог на нотарскиот акт-Договор за залог ОДУ бр. 310/03 од 01.10.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, заснован е залог ОДУ бр. 310/03 од 01.10.2003 година, составен од нотарот Поповски Слободан од Скопје, како средство за обезбедување на договор од 19.09.2003 година, помеѓу ЛХБ БАНКА АД Франкфурт на Мајна и Друштво 3&3 Медика Франкфурт на Мајна за износ од 850.000 евра, во корист на заложниот доверител ЛХБ Меѓународна Трговска банка АД Франкфурт. (26094)

Над подвижниот имот: аудио појачало, марка EI NIS, тип NP-21, со јачина од 400kw, проектор со појачало (комплет), марка EI NIS, тип VP-1, сопственост на Домот на култура "Ацо Горчев" Неготино, е заснован залог со Солеминизација на Договор за обезбедување на побарување со регистриран залог, врз подвижни предмети, заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 262/03 од 30.09.2003 година, во корист на заложниот доверител Лотарија на Македонија АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 800.000,00 денари. (26109)

Врз основа на Договор за регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа) составен во форма на нотарски акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 363/03 од 30.09.2003 година, склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје, како заложен доверител и Трговското друштво за производство, трговија и услуги АСМ ДОО Охрид, со седиште во Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8, како заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз идни подвижни предмети, сопственост на заложниот должник и тоа: преса ком. 1-машина, машина RAPID ком. 1, машина RIMOLDI ком. 1, машина DIRKOP ком. 1, дупчалка DRIKER ком. 1, шило ком. 1; оталица ком. 1, машина НЕХИ обична ком. 21, машина ФАФ ком. 4, машина ЕГЛЕРИЦА ком. 4, машина ПЕТЛИЧАРКА ком. 2, машина ДВОИГЛОВКА ком. 1, машина РИНГЛИЧАРКА ком. 2, стол меѓуфазен ком. 1, зав. ПИКОЛ ком. 1; Brother BM 755 МКIII-3А ком. 10, Brother BMN31-65-5с ком.2, Brother BMN21-22-5с ком. 1, BM 800E-2-3р ком. 1, Brother BM 845-3, 3/16 ком. 1, Brother BM 933 ком. 1, Brother BM 272-011-8 ком. 1, Model STV376 ком. 1, Brother BM 777-3А 1/4 ком. 1. (26113)

Над подвижниот имот сопственост на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ВАЛ-ТОМ ДОО Велес и тоа: товарно возило, марка Сканија, тип RH 4x2, со број на шасија XLERN4X2Z04242193, со број на моторот 4049108, со регистарска ознака VE-975-BL и приклучно возило, марка КАЕССВОHRER, тип D17V, со број на шасија WKK41900001011209, со регистарска ознака VE-244-BK, заснован е залог со нотарскиот акт ОДУ бр. 257/03, изготвен од нотарот Славјанка Андреева, запишан во Централниот регистар на РМ, регистрационата канцеларија број 6 во Велес, под единствен деловоден идентификационен број 1062003000104 во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на паричното побарување во износ од 300.000,00 денари. (26119)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, К.П. бр. 323, план 5, скица 7, м.в. "Кумова рупа", култура нива, класа 6, површина 3390м², во КО Патишка река, сопственост на Абдиовски Шазифар Јусуф од Скопје, с. Студеничани, по цена од 5 евра од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сосопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бр. 3, Пензионерски дом Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје. (25885)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Трајчевски Славко, заведено во Поседовен лист бр. 1829, за КО Драчево и тоа: К.П. бр. 2383, план 5, м.в. "Јурија", нива, класа 5, површина 362м².

Предметната недвижност се продава за вкупна купопродажна цена од 100,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите и други лица што имаат првенствено право на купување, и лица чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат до нотарот Хакија Чоловиќ, ул. "Нице Планина" бр. 16, Скопје. (25968)

Се продава земјоделско земјиште во КО Пепелиште, парцела бр. 1443, во м.в. "Мира", нива со површина од 9923м², во КО Петелиште, сопственост на Стојанов Миле од с. Пепелиште, Неготино. Цена на продажба 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (26120)

Над недвижен имот сопственост на должникот-заложниот должник Акционерско друштво печатница "Киро Д Дандаро"-заштитно друштво Битола од Битола: -производни објекти кои се наоѓаат во Битола означени како:

КП бр. 17578/1 згр. 2, влез 1, кат ПР, со површина од 54 м², КП бр. 17578/1 згр. 3, влез 1, кат ПР, со површина од 41м², КП бр. 17578/1 згр. 5, влез 1, кат ПР, со површина од 1075 м², КП бр. 17578/1 згр. 7, влез 1, кат МА, со површина од 86 м², КП бр. 17578/1 згр. 7 влез 1, кат ПР, со површина од 256 м², КП бр. 17578/2 згр. 2, влез 1, кат ПР, со површина од 74 м², КП бр. 17578/2 згр. 8, влез 1, кат ПР, со површина од 579 м², КП бр. 17578/2 згр. 9, влез 1, кат ПР, со површина од 369 м², КП бр. 17578/2 згр. 11, влез 1, кат ПР, со површина од 60 м², КП бр. 17578/2 згр. 12, влез 1, кат ПР, со површина од 410 м², сите со намена згради во индустрија и рударство на м.в. "ГРАДСКИ СТАДИОН" во вкупна површина од 3004 м², право на недвижност-право на сопственост во Лист В од ИЛ бр. 8809; како и право на користење на изграденото градежно земјиште врз кое постои зграда и тоа на: КП бр. 17578/1 згр. 2, 3, 5, 7 и КП бр. 17578/2 згр. 2, 8, 9, 11, 12 во Лист Б од ИЛ бр. 8809 и ИЛ бр. 22411 од 17.09.2003 година на ДЗГР на РМ-Оделение за премер и катастар Битола, е заснован залог-хипотека од втор ред, како и залог од прв ред врз подвижените предмети:

1. Печатарска машина за гравура, модел Ротоспид 3001 звезда /820 и

2. Хајделберг Спидмастер двојојна Офсет машина, модел CM SE 74-2X., наведени од Записникот за попис на недвижни предмети УЗП бр.4350/03 од 22.09.2003 година и единствен деловоден идентификационен број 10420030-000153 заведен во Централниот регистар на РМ-РРК Битола, со Договор за залог со својство на извршна исправа од нотар Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 238/03 од 22.09.2003 година, во корист на заложниот доверител ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ, а заради обезбедување на парично побарување во износ од денарска противвредност на 600.000, 00 ЕУР (шестотини илјади евра) по Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на Договорен залог над недвижност бр. 09-1856 од 01.09.2003 година. (25857)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 924474/96 издаден од СВР-Скопје на име Шабановски Шефкет, ул. "Божин Николов" бр. 4, Скопје. (25545)

Пасош бр. 1585200 издаден од СВР-Скопје на име Дејан Думиќ, ул. "АВНОЈ" бр. 24/1-17, Скопје. 25546

Пасош бр. 1538751 издаден од СВР-Скопје на име Хамза Назли, ул. "Метохиска" бр. 64, Скопје. 25567

Пасош бр.093312 издаден од СВР-Гостивар на име Бајрами Мињир, с.Форино, Гостивар. (25583)

Пасош бр.459986 на име Перса Дукока, Гостивар.

- Пасош бр. 1831388 издаден од СВП-Скопје на име Исмаили Расим, ул. "Чегевара" бр. 3, Скопје. (25598)
- Пасош бр. 1351636 издаден од СВП-Тетово на име Деари Назиф, с. Челопек, Тетово. (25623)
- Пасош бр. 1191019/99 издаден од СВП-Гостивар на име Цеврије Муслиу, с. Чегране, Гостивар. (25641)
- Пасош бр. 1316841 издаден од СВП-Битола на име Махмуди Ёрдоган, ул. "Т. Даскалот" бр. 30/2, Битола.
- Пасош бр. 1208243 издаден од СВП-Гостивар на име Далипи Шуваип, ул. "Питарница 3" бб, Гостивар.
- Пасош бр. 1732402 издаден од СВП-Тетово на име Нухии Целал, с. Ново Село бр. 2, Тетово. (25716)
- Пасош бр. 1259801 на име Атанасов Божидар, ул. "Г. Принципова" бр. 19, Битола. (25729)
- Пасош бр. 1554280 на име Атанасов Александар, ул. "Г. Принципова" бр. 19, Битола. (25730)
- Пасош бр. 1208269 на име Максудов Октај, ул. "Крушевска Република" бр. 179, Струмица. (25733)
- Пасош бр. 1471280 издаден од СВП-Кавадарци на име Бакева Снежана, ул. "29-ти Ноември" бр. 24/2-4, Кавадарци. (25756)
- Пасош бр. 1781043 издаден од СВП-Скопје на име Стојан Сандра, бул. "1-ви Мај" бр. 2/5, Битола. (25758)
- Пасош бр. 1781266 издаден од СВП-Скопје на име Митре Стојан, бул. "1-ви Мај" бр. 2/5, Битола. (25759)
- Пасош бр. 1357657 на име Тасев Влатко, ул. "Пролетерска" бр. 41, Штип. (12470)
- Пасош бр. 438705 на име Ефтимов Ванчо, ул. "Ленинова" бр. 28, Штип. (20188)
- Пасош бр. 1787375 на име Јанев Сашко, ул. "Александар Македонски" бр. 22-1/9, Радовиш. (25596)
- Пасош бр. 1362158 на име Исмаиловски Беким, с. Лопате, Куманово. (5974)
- Пасош бр. 266831/94 издаден од СВП-Куманово на име Зекировски Јашар, ул. "Т. Мендол" бр. 77, Куманово. (25780)
- Пасош бр. 1446266 издаден од СВП-Скопје на име Серафимова Жаклина, бул. "Св. Климент Охридски" бр. 24-2/10, Скопје. (25786)
- Пасош бр. 1537447/01 издаден од СВП-Скопје на име Љума Басри, ул. "Македонско косовска бригада" бр. 3/79, Скопје. (25809)
- Пасош бр. 321120 издаден од СВП-Скопје на име Петровска Ирина, ул. "Рилски конгрес" бр. 61, Скопје.
- Пасош бр. 1490879 на име Мухарем Бајрам, ул. "Туристичка" бр. 72, Охрид. (25814)
- Пасош бр. 1220631 на име Демир Кадри Исмаил, Охрид. (25815)
- Пасош бр. 690216/95 на име Зоран Наунов, с. Г. Подлог, Кочани. (25817)
- Пасош бр. 1828950 на име Илиев Томе, с. Старо Коњарево бр. 48, Струмица. (25823)
- Пасош бр. 1699366 на име Кренер Муча, Дебар.
- Пасош бр. 1852967 издаден од СВП-Скопје на име Малики Иусуф, ул. "Панче Неделковски" бр. 5, Скопје.
- Пасош бр. 1090996 издаден од СВП-Гостивар на име Алији Алихадар, с. Врапчиште, Гостивар.
- Пасош бр. 1438980/00 издаден од СВП-Скопје на име Димитриев Коле, ул. "Л. Геров" бр. 47-а, Скопје.
- Пасош бр. 1565923 издаден ОВР-Крива Паланка на име Ивановски Дејвид, ул. "Моша Пијаде" бр. 10, Дебелча, (25878)
- Пасош бр. 1580662 на име Китанов Зоран, ул. "Г. Упчев" бб, Струмица. (25/22)
- Пасош бр. 169865/93 издаден од СВП-Куманово на име Фејми Фетаи, с. Отља, Куманово. (25880)
- Пасош бр. 1858766/03 издаден од СВП-Скопје на име Мусли Абдулаи, ул. "Виргино" бр. 87, Скопје.
- Пасош бр. 800183 на име Аџер Алиу, с. Ваксинце, Куманово. (25959)
- Пасош бр. 1595770 на име Алка Дитурије, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (25960)
- Пасош бр. Д - 0002613 издаден од Министерство за надворешни работи-Скопје на име Абдулади Вејсели, Скопје. (25981)
- Пасош бр. 19228915/03 издаден од СВП-Скопје на име Елгизел Гоља, ул. "Гвадалахара" бр. 34, Скопје.
- Пасош бр. 1597474/01 издаден од СВП-Скопје на име Гола Хасан, ул. "Гвадалахара" бр. 34, Скопје.
- Пасош бр. 1352853/00 издаден од СВП-Скопје на име Азировиќ Мифтар, ул. "Герника" бр. 25 н. "Драчево", Скопје. (26123)
- Пасош бр. 1642256/01 издаден од СВП-Скопје на име Хаџиска-Данилова Елена, ул. "Народен фронт" бр. 17/6-24, Скопје. (26152)
- Пасош бр. 309094/94 издаден од СВП-Гостивар на име Кагури Сафет, ул. "С. Симоноски" бр. 47, Гостивар. (26187)
- Пасош бр. 1605558/01 издаден од СВП-Скопје на име Поп-Русевски Виктор, ул. "И. Аговски" бр. 10, Скопје.
- Пасош бр. 1172430 издаден од СВП-Скопје на име Алими Сулејман, с. Арачиново, Скопје. (26193)
- Пасош бр. 0568037/95 издаден од СВП-Неготино на име Асков Амет, с. Криволак, Неготино. (26195)
- Пасош бр. 1541779/01 издаден од СВП-Неготино на име Шемоски Амет, ул. "Х. Ботев" бр. 42, Неготино.
- Пасош бр. 625590 издаден од СВП-Тетово на име Мемеди Хафизе, с. Глоги, Тетово. (26207)
- Пасош бр. 1327532 издаден од СВП-Скопје на име Јанузи Есмехан, с. Визбегово, ул. "3" бр. 15, Скопје.
- Пасош бр. 0234172 на име Тони Димески, ул. "П. Здравкоски" бр. 28, Прилеп. (26223)
- Пасош бр. 1798838 на име Благоица Симиќ, с. Оризари, Кочани. (26224)
- Пасош бр. 1517819 на име Цветановска Билјана, ул. "Енгелсова" бр. 35, Кочани. (26225)
- Пасош бр. 767105 на име Солија Балази, Кичево.
- Пасош бр. 1236350 на име Адеми Фитим, с. Колибари, Кичево. (26227)
- Пасош бр. 0348851 на име Јованов Благој, ул. "Ристо Бојмалиев" бб, Гевгелија. (26228)
- Пасош бр. 1262996 на име Кемал Нурески, с. Лисичани, Кичево. (26232)
- Пасош бр. 1680748/01 издаден од СВП-Скопје на име Нуредин Алмадет, ул. "Виничка" бр. 65, Скопје.
- Пасош бр. 734341/95 издаден од СВП-Тетово на име Абди Нуџи, ул. "Љуботенска" бр. 45, Тетово.
- Пасош бр. 1574861/01 издаден од СВП-Скопје на име Пупкова Милка, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 15/54, Скопје.
- Пасош бр. 0835833 издаден од СВП-Скопје на име Тахир Ахмет, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 66/2-2, Скопје.
- Пасош бр. 1863390/03 издаден од СВП-Тетово на име Акики Ферик, с. Челопек, Тетово. (26280)
- Пасош бр. 049996 на име Томче Петрушев, ул. „Маршал Тито“ бр. 177, Богданци. (25256)
- Чек од тековна сметка бр. 4979195 со бр. 00010063-77033 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодорова Драгица, Скопје. (25552)
- Чекови од тековна сметка бр. 02397822 со бр. 001-0005748952, 0010005748953, 0010005748956, 00100-05820544, 0010005820551, 0010005889563 и од бр. 001-0005784002 до бр. 0010005784008 издадени од Комерцијална банка на име Тасевски Раде, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр. 7378532 со бр. 5890222, 5890223 и бр. 5890224 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Костадиновски Митко, Скопје.
- Чек од тековна сметка бр. 840-12905/25 со бр. 9900-219660 издаден од Македонска банка на име Лилјана Хаџи Пецова, Скопје. (25643)
- Чек од тековна сметка бр. 410159 со бр. 003006825-476 издаден од Комерцијална банка на име Хари Симеонов, Скопје. (25738)
- Чек од тековна сметка бр. 06809281 со бр. 0030067-68617 издаден од Комерцијална банка на име Маргарита Симеонова, Скопје. (25739)
- Чекови од тековна сметка бр. 8311354 од бр. 6837723 до бр. 6837728 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мангароски Кире, Скопје. (25853)

Чекови од тековна сметка бр. 12407025 од бр. 595-4601 до бр. 5954606 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јошевска Бети, Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 12791-57 од бр. 266218 до бр. 266224 и бр. 61790, 80730, 245325, 245329, 245330, 245331 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Емилија Антова, Скопје. (25871)

Чекови од тековна сметка бр. 9725842 од бр. 656789 до бр. 656795 и бр. 656787, 789222, 789223 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Антова Емилија, Скопје. (25872)

Чек од тековна сметка бр. 13201752 со бр. 0015000-472198 издаден од Комерцијална банка на име Билјана Петрушевска, Скопје. (25941)

Чекови од тековна сметка бр. 16378743 од бр. 0005-006550335 до бр. 0005006550341 издадени од Комерцијална банка на име Сарафиловски Спасе, Скопје.

Чек од тековна сметка бр. 147420-11 со бр. 0001006-321483 издаден од Комерцијална банка на име Зоја Каранфиловска, Скопје. (26217)

Работна книшка издадена од Скопје на име Пројечски Димче, Скопје. (25547)

Работна книшка на име Алиов Назим, Радовиш.
Работна книшка на име Даути Шефик, с. Опае, Куманово. (25569)

Работна книшка на име Адеми Ирфан, с. Никуштак, Куманово. (25571)

Работна книшка на име Виданка Љушева, ул. "Дојранска" бр. 42, Богданци. (25572)

Работна книшка на име Плушкоска Спаса, с. Вечани, Струга. (25573)

Работна книшка на име Милошовски Александар, Кичево. (25574)

Работна книшка на име Милаим Салиу, с. Добри Дол, Гостивар. (25575)

Работна книшка на име Трајче Николовски, ул. "11-ти Ноември" бр. 266, Куманово. (25577)

Работна книшка на име Горанчо Златанов, Кочани.
Работна книшка на име Ѓорѓиев Ристо, Радовиш.

Работна книшка на име Коцева Лилјана, ул. "К. Крстев" бр. 103, Неготино. (25582)

Работна книшка на име Китаноски Златко, с. Обршани, Прилеп. (25586)

Работна книшка на име Ложанкоска Виолета, ул. "7-ми Ноември" бр. 55, Охрид. (25587)

Работна книшка на име Васко Костески, Охрид.

Работна книшка на име Лукаров Влатко, Радовиш.

Работна книшка на име Јованов Јефрем, с. Калуѓерица, Радовиш. (25594)

Работна книшка издадена од Скопје на име Гаши Мјелма, Скопје. (25602)

Работна книшка издадена од Скопје на име Атанасова Блага, Скопје. (25604)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јанкова Олга, Скопје. (25605)

Работна книшка издадена од Скопје на име Петре Милошевски, Скопје. (25644)

Работна книшка издадена од Скопје на име Тодевски Стојан, Скопје. (25658)

Работна книшка издадена од Скопје на име Викторија Попова, Скопје. (25673)

Работна книшка на име Розита Кашовска, с. Буково, Битола. (25679)

Работна книшка на име Петровска Снежана, ул. "Д. Груев" бр. 137/А, Битола. (25681)

Работна книшка на име Биркановиќ Зоран, с. Гермјан, Битола. (25683)

Работна книшка на име Ѓуркиноски Атанас, с. Тумчевиште, Гостивар. (25693)

Работна книшка издадена од Скопје на име Костов Звонко, Скопје. (25694)

Работна книшка на име Ивица Баневски, Куманово.

Работна книшка на име Ристовски Блаже, Кратово.

Работна книшка на име Јакимовски Бранко, Крива Паланка. (25700)

Работна книшка издадена од Скопје на име Билан Зулфи, Скопје. (25706)

Работна книшка на име Ризоска Елица, нас. "Точила 2" бр. Е2 5/19, Прилеп. (25710)

Работна книшка на име Новка Корсановска, Ресен.

Работна книшка на име Мајстороска Соња, с. Требевиште, Охрид. (25714)

Работна книшка на име Јованоски Петар, Охрид.

Работна книшка издадена од Скопје на име Петровски Горан, Скопје. (25718)

Работна книшка на име Трпески Ристо, ул. "М. Тито" бр. 31, Св. Николе. (25725)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ванѓел Малинковски, Скопје. (25736)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марјан Клобучински, Скопје. (25740)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана Ковачева, Скопје. (25772)

Работна книшка издадена од Скопје на име Димовски Горанчо, Скопје. (25779)

Работна книшка издадена од Скопје на име Алексовски Трајан, Скопје. (25783)

Работна книшка на име Ѓорѓиевска Маја, ул. "П. Попоски" бр. 5, Гостивар. (25787)

Работна книшка на име Зиаедин Беќири, ул. "18-ти Ноември" бр. 162, Гостивар. (25788)

Работна книшка на име Ацкоска Митра, ул. "Страшо Пинџур" бр. 8А, Прилеп. (25792)

Работна книшка на име Фодуљаноска Елеонора, ул. "Егејска" бр. 75-а, Прилеп. (25793)

Работна книшка на име Самарџиоски Тони, с. Кадино Село, Прилеп. (25794)

Работна книшка на име Деаноска Велика, Тетово.
Работна книшка издадена од Скопје на име Горан Трајановски, Скопје. (25805)

Работна книшка на име Наунов Санде, ул. "Г. Пулевски" бр. 31, Кочани. (25806)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јасминка Јаковчевска, Скопје. (25820)

Работна книшка издадена од Скопје на име Поповска Тајјана, с. Бањани, Скопје. (25849)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мануела Перолиќ, Скопје. (25862)

Работна книшка на име Алија Сафет, ул. "Цар Самоил" бр. 143, Битола. (25925)

Работна книшка на име Костадинова Македонка, с. Град, Делчево. (25933)

Работна книшка на име Аризанов Кирил, ул. "С. Михајлов" бр. 4/26, Гевгелија. (25934)

Работна книшка на име Ристески Јован, с. Граиште, Демир Хисар. (25935)

Работна книшка на име Гузимтар Татеша, Струга.
Работна книшка на име Шаипи Шкедим, с. Франгово, Струга. (25937)

Работна книшка на име Петкоска Виолета, Кичево.

Работна книшка на име Димитрија Анастасоски, ул. "Кукушка" бр. 1, Прилеп. (25944)

Работна книшка на име Селија Јашароска, ул. "К. Волнарски" бр. 65, Прилеп. (25947)

Работна книшка на име Спинова Катерина, ул. "Ш. Планина" бр. Б/2, Охрид. (25952)

Работна книшка на име Нејази Лума, Тетово.

Работна книшка на име Дашмир Весели, с. Палчиште, Тетово. (25956)

Работна книшка на име Киклевска Весна, Охрид.

Работна книшка на име Димзовска Ленка, Охрид.
Работна книшка издадена од Скопје на име Елена Филиповска, Скопје. (25971)

Работна книшка издадена од Скопје на име Валентина Канзуревска - Ристовска, Скопје. (25974)

Работна книшка на име Богески Виктор, Прилеп.

Работна книшка издадена од Скопје на име Трајковска Владанка, Скопје. (26022)

- Работна книшка издадена од Скопје на име Биљана Саздановска, Скопје. (26098)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Пецов Панде, Скопје. (26186)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Идриз Љика, Скопје. (26188)
- Работна книшка на име Алили Мустафа, с. Падалиште, Гостивар. (26201)
- Работна книшка на име Спасев Ванчо, Пехчево. (26201)
- Работна книшка на име Серафимовски Гоце, Винаца. (26201)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадан Худавер, Скопје. (26212)
- Работна книшка на име Мирчевска Евица, с. Извор, Велес. (26214)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Бекир Умер, Скопје. (26229)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Иван Манчев, Скопје. (26254)
- Работна книшка на име Сефери Елвер, Кичево. (26254)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Стево Серафимов, Скопје. (25566)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Станковски Бобан, Скопје. (25585)
- Воена книшка на име Трајан Илиевски, ул. "Цветан Димов" бр. 29, Битола. (25713)
- Воена книшка на име Ибиши Сали, с. Лојане, Куманово. (25789)
- Воена книшка на име Ајети Решат, ул. "11-ти Ноември" бр. 84, Куманово. (25927)
- Чековна картичка бр. 00263199 на име Николовски Климент, Охрид. (25939)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Фаик Коница" на име Даути Шефик, с. Опае, Куманово. (25939)
- Свидетелство од 8 одделение на име Бурим Реџеми, Тетово. (25576)
- Свидетелство на име Анакиев Горанчо, Кочани. (25581)
- Свидетелство од 1 година на име Сашко Давитков, ул. "В. Влаховиќ" бр. 25, Кавадарци. (25581)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ликоска Бети, с. Воѓани, Прилеп. (25584)
- Свидетелство дупликат на име Емин Џафери, с. Лавкавица, Гостивар. (25688)
- Свидетелство од 8 одделение на име Садат Зумбери, с. Опае, Куманово. (25695)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Јовановиќ Дејан, с. Црнилиште, Св. Николе. (25697)
- Свидетелство од 8 одделение на име Митровска Благојка, с. Милутинце, Крива Паланка. (25698)
- Свидетелство на име Мемедов Сервет, Велес. (25717)
- Свидетелство на име Идризова Лутвије, Велес. (25717)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јусуф Калоши, Тетово. (25717)
- Свидетелство на име Ѓоргиева Билјана, Радовиш. (25722)
- Свидетелство на име Чиндаровски Адем, Берово. (25722)
- Свидетелство од 8 одделение на име Софрониев Љупчо, Кочани. (25722)
- Свидетелство на име Анакиев Горанчо, Кочани. (25726)
- Свидетелство од 8 одделение на име Трајчева Данче, с. Карабинци, Штип. (25726)
- Свидетелство од 1 година издадено од ГУЦ "Здравко Цветкоцвски"-Скопје на име Тотик Сенад, Скопје. (25726)
- Свидетелство од 8 одделение на име Харије Латифи, с. Опае, Куманово. (25790)
- Свидетелство од 8 одделение на име Мустафа Фејзули, с. Раковец, Тетово. (25795)
- Свидетелство од 8 одделение на име Рушити Селим, с. Пирок, Тетово. (25796)
- Свидетелство на име Милошева Јованка, Велес. (25796)
- Свидетелство на име Лазеска Розета, Кочани. (25796)
- Свидетелства за 1 и 2 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Садикоска Амиде, с. Црнилиште, Прилеп. (25825)
- Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "Теофеус"- Скопје на име Џемиле Незири, Скопје. (25879)
- Свидетелство од 8 одделение на име Котевски Горан, Пехчево. (25929)
- Свидетелство од 8 одделение на име Шамкаров Агим, с. Црник, Пехчево. (25931)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Петров Антонио, Св. Николе. (25940)
- Свидетелства од 1 и 2 година на име Трајкова Милка, Радовиш. (25942)
- Свидетелство на име Зекиров Решеф, Велес. (25943)
- Свидетелства од 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 одделение издадени од ОУ Рашче на име Ковачи Хиријете, с. Рашче, Скопје. (25945)
- Свидетелство на име Бети Пусоска Стојчевска, Прилеп. (25946)
- Свидетелство на име Јонческа Мери, Прилеп. (25946)
- Свидетелство на име Љуљет Бануши, Струга. (25946)
- Свидетелство на име Рухије Селими, Тетово. (25946)
- Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Гезим Адеми, с. Отља, Куманово. (25963)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јашари Рафиз, с. Опае, Куманово. (26202)
- Свидетелство од 8 одделение на име Сулимановски Ибраим, с. Лопате, Куманово. (26203)
- Свидетелство од 8 одделение на име Андонова Далинка, Радовиш. (26206)
- Свидетелство од 1 година на име Ѓоргиевска Валентина, ул. "Биљинска" бр. 31, Крива Паланка. (26221)
- Свидетелство од 8 одделение на име Церим Џаили, с. Отља, Куманово. (26211)
- Свидетелство за 4 година издадено од ЦОКОБ-Скопје на име Каба Баки, Скопје. (26221)
- Дозвола бр. 012 за работа издадена од Сектор за цивилна воздушна пловидба-Скопје на име Димовски Звонко, Скопје. (25860)
- Дипломатска лична карта бр.2457/2001 издадена од Министерството за надворешни работи на име Алваро Балестерос, Скопје. (25590)
- Ученичка книшка издадена од ДСУ "Орце Николов" на име Маткалиевска Ема, Скопје. (25639)
- Ученичка книшка издадена од ДСУ "Димитар Влахов" на име Јовановски Далибор, Скопје. (25741)
- Ученичка книшка издадена од економското училиште "Васил Антевски Дрен"-Скопје на име Дејан Котевски, Скопје. (25757)
- Индекс бр. 1915 издаден од факултетот за Музичка уметност на име Стојчевски Кирил, ул. "Херцеговина" бр. 18, Битола. (25685)
- Индекс бр. 9503 на име Браноска Мицко Елена, Струга. (25950)
- Индекс бр. 45229 издаден од Економски факултет на име Кочев Димитар, Скопје. (26276)
- Диплома на име Салиу Фери, с. Чегране, Гостивар. (26276)
- Диплома на име Чоевска Даниела, ул. "Н. Тесла" бр. 4/11, Прилеп. (25709)
- Диплома на име Блажевска Ивана, ул. "И. Трчковиќ" бр. 23, Куманово. (25727)
- Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фатмир Ибраим, Скопје. (25727)
- Диплома издадена од УСО "Јовче Тесличков" на име Пановски Зоран, ул. "Б. Кошулчеви" бр. 12, Велес. (25810)
- Диплома на име Николов Сашо, Штип. (25811)
- Диплома за завршено средно образование на име Тони Атанасов, ул. "Пиринска" бр. 33, Штип. (25811)
- Диплома на име Нејази Јума, Тетово. (25954)
- Диплома издадена од ДСТУ "Наце Буѓони" на име Елеонора Зуцкерстатер, Куманово. (25985)
- Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фатмир Ковачи, Скопје. (25985)
- Здравствена легитимација на име Димовска Василка, Велес. (25703)
- Здравствена легитимација на име Атанасова Соња, Велес. (25707)
- Здравствена легитимација на име Кузмановски Никола, Велес. (25708)

Здравствена легитимација на име Рамадани Газмеда,
с. Коњаре, Куманово. (25791)

Здравствена легитимација на име Гојков Васе,
Струмица. (25812)

Здравствена легитимација на име Бекташева Илинка,
ул. "Б. Јосманов" бр. 7, Велес. (26213)

Здравствена легитимација на име Петров Васко, ул.
"Б. Минкови" бр. 47, Струмица. (26216)

Уверение за италијански јазик на име Михаиловска
Даринка, ул. "В. Влаховиќ" бр. 3, Делчево.

Службена легитимација рег.бр. ТЕ II-2509 и сервиски
бр. 008-800/ТЕП-2509 издадена од Министерство за
правда на име Тофиловски Љубомир-надзорник во
службата за обезбедување во КПУ - Затвор Тетово,
Тетово. (25719)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни
приходи на име ЕЛЕГАНС, Охрид. (25589)

Даночна картичка бр. 4030990269689 издадена од
Управа за јавни приходи на име ОСКАР ИМПЕКС
ДООЕЛ, Скопје. (25599)

Даночна картичка бр. 4030998354685 издадена од
Управа за јавни приходи на име ТРЕФ ДОО, Скопје.

Даночна картичка бр. 4030992231093 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име Јосинг Јосиф и
Звонко ДОО, Скопје. (25661)

Даночна картичка бр. 4030900300663 издадена од
Управа за јавни приходи на име Винце комерц, Скопје.

Даночна картичка бр. 4030992255960 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име Аузонија,
Скопје. (25754)

Даночна картичка бр. 5030994137560 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име Авто такси -
Ташко Јосифов, Скопје. (25819)

Даночна картичка бр. 4030001431154 издадена од
Управа за јавни приходи на име ЕКО ПРОЕКТ
ИНЖИНИРИНГ, Скопје. (25951)

Даночна картичка бр. 4030992199432 издадена од
Управа за јавни приходи-Скопје на име "Сан- Комерц",
Скопје. (26190)

Престанува со вршење самостојна занаетчиска
дејност фризерскиот салон МАДОНА, Скопје.

Престанува со вршење самостојна занаетчиска деј-
ност Рашити Мухарем, с. Љуботен, Скопје. (26279)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 1 и членовите
од 15 до 32 од Законот за јавни набавки ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01, 2/02 и
24/03), Комисијата за јавни набавки на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА УСЛУГИ ВО ОБ- ЛАСТА НА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА ЗА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Служба за општи и заеднички рабо-
ти на Владата на Република Македонија, ул. "Желез-
ничка" б.б. - Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Обезбедување на услуги
во областа на комуникацијата со јавноста за процесот
на европска интеграција во Република Македонија.

Услугите се состојат во следните пакети:

Пакет бр. 1: Генерално осмислување и водење на
кампањата;

Пакет бр. 2: Продукција на текстови, дизајн, пече-
тење и планирање на медиумското покривање и

Пакет бр. 3: Односи со јавноста.

1.3. Понудувачите може да конкурираат за еден,
два или сите три пакети. Ако понудувачот конкурира

за повеќе пакети, должен е во понудата да назначи це-
ни поодделно за секој од пакетите, а набавувачот го за-
држува правото да одбере само некој од понудените.

1.4. Предметот на набавката е подетално елабори-
ран во спецификацијата.

Спецификацијата понудувачите можат да ја подиг-
нат во Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија, ул. "Железничка" б.б. -
Скопје, секој работен ден од 08,00 до 15,00 часот, без на-
доместок, или на e-mail mimoza.antonovska@sei.gov.mk,
и jordan.girov@sei.gov.mk.

1.5. Набавката е делива.

Со најповолниот понудувач, односно понудувачи,
ќе се склучи договор.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на
учество на правни и физички лица регистрирани на по-
драчјето на Република Македонија за вршење на дејноста.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Податоци за понудувачот, согласно со специ-
фикацијата.

2.2. Цена на понудата, (со сите давачки, согласно со
член 57 од Законот за јавни набавки), изразена во МКД.

2.3. Начин и услови за плаќање.

2.4. Рок за извршување на услугите.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет од Централниот регистар
за економската и финансиската способност на понуду-
вачот.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци, придонеси и други давачки.

3.3. Извод од регистрација на дејноста.

3.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена
постапка за стечај или ликвидација.

3.5. Потврда од надлежен суд дека нема правосилна
пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на
дејност.

Сите документи треба да се во оригинал или копии
заверени кај нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Квалитет 60 поени,

4.2. Цена 30 поени,

4.3. Рок за извршување на услугата 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО- НУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и
57 од Законот за јавни набавки. Документацијата се до-
ставува во затворен коверт на кој задолжително стои
ознаката "не отворај" и бројот на овој повик.

5.2. Рокот за доставување на понудите е заклучно
со 28.10.2003 година.

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
вуваат на следната адреса: Служба за општи и заеднички
работи на Владата на Република Македонија, ул. "Же-
лезничка" б.б. - Скопје.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши во при-
суство на понудувачите на ден 30.10.2003 година, со
почеток во 10,30 часот, во просториите на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија, барака бр. 4, сала за состаноци.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та од овој повик и согласно Законот за јавни набавки,
како и оние кои немаат целокупна документација која
се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 33, 33-а и 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001, 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. - Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 6/2003 I ФАЗА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр.29, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите, како можни носители на набавка на услуга - печатење и дистрибуција на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" до крајните корисници преку ЈП Македонски пошти, за потребите на набавувачот за 2004 година.

3. Вид и количина:

а) Печатење на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" на графички формат: 21x29,7 см (А-4 формат).

б) Службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" комплетно се припрема на паус од страна на набавувачот, со исклучок на одредени материјали кои би се печателе со директна монтажа.

б) Техника на печат: Рото офсет. (1+1).

в) Хартија: Средно фина 45 гр., 84 с.м.

г) Подврска:

- со 2 кламера;

- брош подврска – корица кунстдрук.

д) Количина: на годишно ниво се печатат околу 100 до 110 броја со тираж 5000-6000 примероци по еден број, или во просек за еден број потребни се околу 16500 табака хартија.

4. Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

5. Отворањето на документацијата во претквалификацијата се врши без присуство на понудувачите (согласно член 35 став 1 од Законот за јавни набавки, односно член 38 став 1 од Пречистениот текст на Законот).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, ц.о. – Скопје има потреба од претходно утврдување подобност на понудувачи – претквалификација, преку прибирање на техничка документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната јавна набавка.

2. Од квалификуваните понудувачи дополнително ќе се побара доставување на понуди за извршување на предметната набавка, согласно членот 39 од Законот за јавни набавки, односно членот 42 од Пречистениот текст на Законот.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите во претквалификацијата, должни се да достават документација согласно член 35 од Законот за јавни набавки, односно член 38 од Пречистениот текст на Законот и тоа :

а) Претставување на понудувачот: име (назив), адреса (седиште), овластено лице, телефон и факс;

б) Документ за регистрација за вршење на соодветна дејност, со обележување на потребната шифра на дејност;

в) Документ за економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар, не постар од шест месеци (во оригинал или фотокопија заверена од нотар);

г) Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од шест месеци (во оригинал или фотокопија заверена од нотар);

д) Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постар од шест месеци (во оригинал или фотокопија заверена од нотар);

ѓ) Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност, не постаро од шест месеци (во оригинал или фотокопија заверена од нотар).

е) Документ за техничко-технолошки бонитет:

1) расположива опрема (доказ за техничка опременост) со следните минимум карактеристики:

- Рото-машина со брзина од 15000 копии на час, со можност за печатење 2 и повеќе табака од 16 страници А-4 формат;

- Комбинирана книговезачка машина за уфрлање на табак, шиње и тристрано режење со минимум 6000 такта на час со можност за шиње жица со ушка;

- Комбинирана книговезачка машина за брош подврска (рото биндер) со или без станици за уфрлање на табак, со брзина на уфрлање со минимум 1000 такта на час;

- Доказ дека располагаат со товарно моторно возило за дистрибуција на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" до ЈП Македонски пошти, како и за неговата вкупна носивост (во тони), тип на возилото и година на производство.

2) други физички капацитети (магазински простор и др.) потребни за реализација на набавката;

3) досегашно искуство (референтна листа) и

4) стручен кадар за извршување на набавката (квалификација и број).

2. Заради проверка на веродостојноста на техничката документација, односно техничката опременост на понудувачот, врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната јавна набавка, Комисијата за јавни набавки на набавувачот може да врши увид на лице место во просториите на понудувачот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

1. Документацијата се доставува до набавувачот преку пошта, или со предавање во архивата на набавувачот секој работен ден за времетраењето на овој ограничен повик од 10 до 14 часот.

2. Документацијата се доставува на следната адреса – седиште на набавувачот ЈП Службен весник на Република Македонија, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр.29, Скопје.

3. Документација се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на ограничениот јавен повик. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

4. Документацијата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот и треба да ги содржи сите податоци – докази, односно документи назначени во овој ограничен повик.

5. Рокот за доставување на документацијата изнесува 21 ден од денот на последната објава на Ограничениот јавен повик бр. 6/2003.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и што не е изработена според одредбите на овој ограничен повик, нема да се разгледува.

2. За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на тел.: 3298-860 и 3298-769 локал 113.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-414/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Компјутерска опрема (brand name), по технички карактеристики и количина наведена во Прилог бр. 1 на овој повик.

2. Прилогот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, ламела 3, во време од 14,00 до 16,00 часот во работен ден, во времетраење на јавниот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката на средствата од Прилог бр. 1 е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени, поединечни и вкупно за наведените средства, франко купувач без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,
- квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно соодветни стандарди - прописи за квалитет за овој вид на средства и бараните карактеристики од Прилог бр. 1 на овој повик (каталог и проспект),
- рок на испорака,
- гарантен рок,
- сервисирање и одржување и
- рок на важноста на понудата.

III. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Законот за јавни набавки во оригинален примерок или заверена копија од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација од дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ - извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- доказ за техничка способност на понудувачот согласно член 25, став 1, алинеја 1, 3 и 6 од Законот за јавни набавки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 месеци, освен изводот од регистрација на дејноста.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена50 бодови,
- квалитет40 бодови,
- рок на испорака10 бодови.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со

предавање во архивата во Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 24.10.2003 година, со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-510/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Интендантски средства (поткошула летна, ремен за панталони, колан со прекурамки, вреќа транспортна, ранец борбен, крило шаторско, чорапи војнички В/С, чорапи војнички П/С, поткошула зимска, ракавици војнички), по технички карактеристики, количина, место на испорака наведени во Список бр. 1.

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, ламела 3, во време од 14,00 - 15,00 часот во работен ден, во времетраење на јавниот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени во денари, франко краен корисник на купувачот, без пресметан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,
- квалитет на понудените средства согласно бараните технички карактеристики во Список бр. 1 (производител, потекло),

- рок на испорака и

- рок на важноста на понудата.

Во прилог на понудата задолжително да се достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудените средства, со сите јавни давачки.

Понудувачот е должен да достави мостри за понудените средства, со означен број на артикал и сертификат за квалитет од овластена институција до Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА да се достави согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. Извод од регистрација на дејноста, усогласена со Законот за трговски друштва и единствената класификација на дејности.

4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или не е во процес на ликвидација.

5. Доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност и

6. Техничката документација не смее да биде постара од 6 месеци, освен наведениот документ под точка 3.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена50 бодови,
- квалитет40 бодови,
- рок на испорака10 бодови.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 24.10.2003 година, со почеток во 9,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени во определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008, локал 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 66/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб, 1000, Скопје.

2. Предмет на набавката

Конфекционирање на зимски кошули за припадници на Полицијата 16.000 пара, согласно Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена во денари (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗЈН потребно е пред добивање, а истиот да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висината на бараниот износ.

4. Рок на испорака.

5. Рок на важноста на понудата.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98).

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

6. Доставената документација не се враќа.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена 45 бода;
- квалитет 40 бода;
- рок на испорака 15 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавни информирање и во „Службен весник на РМ“.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 и 57 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 15.10.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, како и оние за кои цените не се искажани во денари односно кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Задолжително доставување на мостра.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 3112-141.

- МВР го задржува правото за поделба на набавката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки (пречистен текст "Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за образование и наука-ПЕ-Струмица, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2003/2004 ГОДИНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на Јавниот повик бр. 1 е Министерството за образование и наука ПЕ - Струмица, со седиште на ул. "Сандо Масев" бр. 1, Струмица, по претходно склучен групен договор со основните училишта.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за превоз на ученици за учебната 2003/2004 година на релации предвидени во тендерската документација.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, регистрирани за таков вид дејност.

4. Постапката за повикот се спроведува со отворен повик согласно член 17, 34, 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02).

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за превоз на ученици и може да се подигне секој ден од 8:00 до 10:00 часот во просториите на ПЕ на Министерството за образование и наука - Струмица, со уплата на 2.000,00 денари.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да го содржи:

1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.
 2. Квалитет и стандарди на изведување.
 3. Технички спецификации.
 4. Цена за секоја позиција од набавката и вкупна цена на набавката изразена во денари со сите јавни давачки.
 5. Начин на плаќање.
 6. Набавката е делива.
- Рок на важност и прием на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во последното гласило.

IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Доказ за финансиската способност (бонитет) од Централниот регистар.
- Извод од судска евиденција дека не е под стечај или во процес на ликвидација и дека нема изречено мерка на безбедност - забрана за вршење дејност.
- Документ од Управата за јавни приходи за платени даноци и придонеси.
- Решение за регистрација на дејноста.
- Доказ за техничка способност.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Квалитет за изведување на работите 40 бода,
- Цена 50 бода,
- Начин и услови на плаќање 10 бода.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице, согласно член 56 од Законот за јавни набавки.

- Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт.

- Секој понудувач учествува само со една понуда.

VII. РОКОВИ

- Отворениот повик трае до 26.10.2003 година.

- Отворањето на понудите ќе се врши на 27.10.2003 година во 10 часот во просториите на Министерството за образование и наука ПЕ - Струмица, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Сите понуди кои нема да се достават до утврдениот рок, непотполните и оние кои не се изработени според тендерската документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Врапчиште/Канализација за фекални води, крак од Врапчиште за село Зубовце (Vr-WW-N et)

1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Изградба на фекална канализација во должина од 700 м, со 22 ревизиони, односно каскадно-ревизиони шахти.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансискиот статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од

странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 22/септември/2003 година, до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^т спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 22/септември/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Кочани/Кејско уредување на Кочанска Река (Ко-RR-Сен)

1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Уредување на речното корито од железничкиот мост до градскиот базен со вкупна должина од околу 830 м.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постар од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 23/октомври/2003 година, до 14:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^т спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 23/октомври/2003 година, со почеток во 14:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Облешево/Изградба на канализационен колектор во Облешево (Ob-WW-Cen)

1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Изградба на канализациона мрежа во должина од околу 2.100 м, со 61 каскадно-ревизиона шахта.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предмерот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 23/октомври/2003 година, до 11:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Радич“ бр. 13 (4^{та} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 23/октомври/2003 година, со почеток во 11:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2, Единица за раководење со проекти

ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ФАЗА 2 ЕДИНИЦА ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО ПРОЕКТИ (СИП/ЕРП)

На Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски, е одобрен грант од Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW, Германска банка за реконструкција) за финансирање на Програмата Социјална инфраструктура, Фаза 2. Средствата од грантот ќе се користат за финансирање на имплементација на инфраструктурни градежни проекти во избрани општини.

СИП/ЕРП објавува повик за поднесување понуди од страна на квалификувани понудувачи за изведување на проектот:

Општина Градско/Партерно уредување на центарот на Градско (Gr-Pa-Ce)

1. ИНВЕСТИТОР:

Програма Социјална инфраструктура Фаза 2 / Единица за раководење со проекти, Скопје, Македонија.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Уредување на просторот меѓу автопатот и железничката станица со обработка на 5.600 м² површина од кои околу 2.000 м² тротоари од бехатон, кошаркарско игралиште, детски реквизити и хотрикултурно уредување на останатиот дел.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите документи наведени во тендерската документација, комплетирани на начин како што е наведено во истите.

3.2. Документите на понудата подразбираат тендерска документација со дополнување, доколку има такви, гаранција со понудата, предмер на работите, документи што го презентираат правниот и финансиски статус на фирмата на понудувачот и други документи, наведени во тендерската документација.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот.

3.4. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека понудувачот е со солиден финансиски статус и дека не е во стечај или во процес на ликвидација, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.5. Документ (извод) од судска евиденција, не постар од 6 месеци, како доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејности (оригинал или копија заверена на нотар).

3.6. Економско-финансиски бонитет на понудувачот од Централниот регистар, не постар од 6 месеци, (оригинал или копија заверена на нотар).

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од 6 месеци (оригинал или копија заверена на нотар).

3.8. Технички и технолошки бонитет на фирмата (како на пр: референц листа, техничка и кадровска опременост).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕРОТ

4.1. Понудувачите ќе ги прифатат сите услови наведени во тендерската документација за овој проект.

4.2. Во рамките на Програмата СИП, плаќањето на ДДВ се врши во согласност со Упатството за постапување на државните органи при увоз на добра и при обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на ДДВ, на нерегистрирани даночни обврзници за целите на ДДВ, задолжени за реализирање на проекти, финансирани со грантови од странски донатор, донесено од страна на Министерството за финансии, април 2002 година.

Пополнувањето на предметот на работите ќе се изврши во согласност со горенаведената регулатива.

4.3. Заинтересираните понудувачи може да ги подигнат тендерските документи по објавата на поканата во весник, со уплата на износ од 1.000 МКД во готово, кој износ е неповратен.

5. УСЛОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се поднесуваат во еден оригинален примерок, потпишан од страна на овластеното лице на понудувачот, на начин опишан и објаснет во Упатството за понудувачите.

5.2. Краен рок и час за поднесување (прием) на понудите е: 24/октомври/2003 година, до 11:00 часот.

5.3. Адреса на која се поднесуваат понудите: Канцеларија на СИП/ЕРП, бул. „Кочо Рацин“ бр. 13 (4^{та} спрат во зградата на Црвен крст), 1000 Скопје.

5.4. Начин на поднесување на понудите: по пошта или на рака во канцеларијата на СИП/ЕРП.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворање и проверка на понудите ќе се изврши од страна на СИП/ЕРП во неговата канцеларија, на 24/октомври/2003 година, со почеток во 11:00 часот. На отворањето на понудите може да присуствуваат еден или двајца овластени претставници на понудувачите.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат во канцеларијата на СИП/ЕРП, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или по тел/факс 02 3231 995; 02 3231 996.

Тендерска комисија

Програма Социјална инфраструктура во Македонија 2,
Единица за раководење со проекти

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државната пописна комисија на Република Македонија, објавува

Б А Р А Њ Е БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Државната пописна комисија на Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 4.

1.2. Предмет на барањето е доставување на понуди за набавка на канцелариски материјал и компјутерски репроматеријал.

Видот и количината што се предмет на набавките наведени во точка 1.2. е утврден во посебен прилог (тендерска документација) и истиот заинтересираните можат да го подигнат од денот на објавување на огласот.

Тендерската документација бесплатно може да се подигне во Државниот завод за статистика, соба бр. 84 во периодот од 12.00 до 14.00 часот.

За сите информации можете да се обратите на телефон 3295 784.

1.3. Јавната набавка се спроведува со прибирање на понуди, без јавно отворање, согласно член 45 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

1.4. Рокот за поднесување на понудите изнесува 10 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето во последното јавно гласило.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Крајна поединечна цена со вклучен ДДВ;
- Начин и услови на плаќање;
- Рок за доставување на предметот на набавката;
- Рок на важност на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Понудите да се достават по пошта или со непосредно предавање во архивата на Државниот завод за статистика.

3.3. Понудите се доставуваат во запечатен коверт кој содржи два запечатени коверта. На предната страна од надворешниот коверт во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на Државната пописна комисија (ул. „Даме Груев“ бр. 4).

3.4. Првиот внатрешен коверт треба да ја содржи придружната документација и носи ознака „документација“ и во него треба да се содржани следните документи:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет од Централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите наведени во точка 3.4. (освен изводот од регистрација на дејноста) не смеат да бидат постари од шест месеци, а истите документи треба да бидат доставени во оригинал или во заверена фотокопија од нотар.

3.5. Вториот внатрешен коверт да ја содржи понудата и да носи ознака „понуѓа“.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- Цена - 500 бода;
- Квалитет - 400 бода;
- Начин и услови на плаќање - 50 бода;
- Рок за доставување на предметот на набавката - 50 бода.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наредниот рок, како и понудите кои не се изработени според наводите на ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

5.2. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002 година), Комисијата за јавни набавки на Царинската управа на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Царинската управа на Република Македонија со седиште во Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13.

1.2. Предмет на набавката:

- службена зимска облека за мажи и жени и тоа: зимска јакна, панталони (2 пара), капа, блуза - џемпер, елек и ветровка - 800 комплекти;

- службена летна облека за мажи и жени и тоа: летна јакна, панталони (2 пара) и капа - 800 комплети;
 - бојата на службената облека, составот на ткаенината како и кројот треба да бидат во согласност со Правилникот за службена облека, ознаки на чиновите и начинот на нејзино доделување и користење на царинските службеници („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2003);
 - ткаенината за производство на службената облека потребно е да биде од сопствено производство на понудувачот.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со набавката.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- поединечни цени со сите даноци и давачки;
- начин на плаќање;
- рок на испорака;
- понудата треба да има рок на важност;
- референтна листа за досегашната работа.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки):

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од Централниот регистар;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од точките 2, 3, 4 и 5 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци. Придружната документација треба да се достави во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------|----------|
| - цена | 40 бода; |
| - квалитет | 40 бода; |
| - рок на испорака | 10 бода; |
| - начин на плаќање | 10 бода. |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 10/2003 во еден оригинален примерок, потпишана од одговорното лице на понудувачот и придружната документација треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002) по пошта или во архива на адреса: Царинска управа на РМ ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 Скопје, или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање. Со понудата понудувачите задолжително да достават и банкарска гаранција во износ од 10% од вредноста на понудата согласно член 58 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

5.3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

6. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се одржи на ден 7.11.2003 година во 12 часот во просториите на Царинската управа на РМ, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, Скопје.

6.2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

6.3. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 3 116-188.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 13/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

- 1.2.1. Персонални компјутери;
- 1.2.2. Notebook (лап-топ);
- 1.2.3. Мрежни свичови.

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во приемното одделение во Државниот завод за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот.

Набавката ќе се изврши од повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- 2.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
- 2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;
- 2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
- 2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
- доказ од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|------------|
| - квалитет | 40 бодови, |
| - цена | 30 бодови, |
| - начин на плаќање | 20 бодови, |
| - рок на испорака | 10 бодови. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудата е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
- понудата да се достави согласно член 52, 53 и член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето - бр. 13/2003;
- секој набавувач може да учествува само со една понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;
- понудите може да се достават преку пошта на адреса, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4, Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки;
- понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 3170-116 и 3170-109.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 14/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач е Државен завод за геодетски работи, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4 - Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката:
 - 1.1. Ласерски печатачи А4;
 - 1.2. Инкјет печатачи А4;
 - 1.3. Иглични печатачи А3;
 - 1.4. Скенер А4;
 - 1.5. Телефон-Факс;
 - 1.6. Исправувачи за струја;
 - 1.7. Видеобим проектор.

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во приемното одделение во Државниот завод за геодетски работи, од 9,00 до 14,00 часот.

Набавката ќе се изврши од повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Понудата треба да ги содржи следните податоци:
- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
 - 2.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
 - 2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;
 - 2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
 - 2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;

- документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
- доказ од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------|------------|
| - квалитет | 40 бодови, |
| - цена | 30 бодови, |
| - начин на плаќање | 20 бодови, |
| - рок на испорака | 10 бодови. |

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудата е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
- понудата да се достави согласно член 52, 53 и член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето - бр. 14/2003;
- секој набавувач може да учествува само со една понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;
- понудите може да се достават преку пошта на адреса, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4, Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки;
- понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 3170-116 и 3170-109.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-14/2003 ЗА ИЗВЕДБА НА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НОВИТЕ НАСЕЛБИ ЗДУЊЕ И БЛИЗАНСКО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на барањето е АД "Електростопанство на Македонија" подружница ХЕЦ Козјак, со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 9.
 - 1.2. Предмет на набавката е:
 - 1.2.1. Изведба на водоводна и канализациона мрежа и поврзување на станбени објекти во Здуње и Близанско на истата;
 - 1.2.2. Изведба на нови станбени објекти во Здуње.
- Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со постапка отворен повик согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02).
- 1.3. Понудувачите може да добијат информации на телефон 3149-297.
 - 1.4. Пред доставување на понудата неопходно е посета на лице место.
 - 1.5. Понудувачите можат да дадат понуди поодделно за двата предмета на набавка.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "ЕСМ" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, (стара зград), кат 5, соба бр. 4, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да достават уплатница на износ од 500,00 МКД уплатени на жиро сметка бр. 200000002466120, корисник на АД "ЕСМ" - Скопје, Подружница ХЕЦ Козјак, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Барање бр. 38-14-2003.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи:

- Единечна цена по позиција, вкупна цена по позиција, како и вкупна вредност на понудата пополнети во предмерот кој понудувачот го подига како тендер документација на паритет ДДП објект каде што ќе се изведуваат работите, изразена во евра, и со посебно искажан ДДВ. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзанскиот курс.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на изведување на работите.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002). Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа за работа од ваков вид на објекти.

4.5. Понудувачот е должен да достави список на механизација со која располага и техничка екипираност на фирмата од стручен аспект.

4.6. Понудувачот е должен да достави список на евентуални подизведувачи.

4.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.8. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од Законот за јавни набавки)

- цена на чинење	50 бодови;
- квалитет	30 бодови;
- начин на плаќање	10 бодови;
- рок на изведување	10 бодови.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", (Комисија за јавни набавки) Подружница ХЕЦ Козјак, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1 000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 21.10.2003 година во 11 часот, во салата за состаноци во Административната зграда на: АД "Електростопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ Козјак, ул. "11 Октомври" бр. 9, 5 кат, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-175/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ ЕЛ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-175/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е:

1.2.1. масло за греење ЕЛ кол.....473.000 литри, наменет за подружниците на АД "Електростопанство на Македонија", дадени во Прегледот на потреби.

Прегледот на потреби заинтересираните понудувачи може да го добијат во просториите на АД "ЕСМ"-Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, IX кат, соба бр. 7, секој работен ден од 8-9³⁰ часот. Контакт телефон 02/3149-158.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото предметот на набавката да го подели на два или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена како и вкупната цена на набавката (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП краен корисник - Подружници на набавувачот, со сите давачки и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата, изразена во МКД. Понудувачот е слободен

понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.4. Понудувачот мора да достави понуда за целокупниот обем на набавката.

2.5. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака, сметан од денот на поединечната нарачка.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Странско правно или физичко лице треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки (за домашни понудувачи).

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност и тоа:

3.4.1. Понудувачот односно производителот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

3.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики-(сертификат) за производите што ги нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производите.

3.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост:

- специјализирани превозни средства за ваков вид производи;

- специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи, а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

3.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.6. Целокупната документација, освен ревизорскиот извештај, треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 (шест) месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 50 поени,

4.2. Начин и рок на плаќање - 30 поени,

4.3. Рок на испорака - 20 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 23.10.2003 година во 13 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-181/2003 ЗА ИЗВЕДБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ (ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКИ, ХИДРОГЕОЛОШКИ И ГЕОМЕХАНИЧКИ) ДОИСТРАЖУВАЊА И ИСПИТУВАЊА НА ПЈС-РУДНИК СУВОДОЛ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-181/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: изведба на дополнителни геолошки и геотехнички (инженерскогеолошки, хидрогеолошки и геомеханички) доистражувања и испитувања на ПЈС-Рудник Суводол.

Поконкретни информации можат да се добијат на телефон: 02-3149-091 и 047-206-628.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото исполнувањето на набавката да го додели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документацијата.

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат уплатница во износ од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка бр. 200000002447884, АД "ЕСМ", ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка-Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-181/2003.

Контакт телефони: 02 3149-155 и 3149-091.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, изведувачот и евентуалниот подизведувач.

3.2. Понудата треба да ги опфати сите позиции дадени во тендер документацијата која е поделена во 2 дела: геолошките, инженерскогеолошките и хидрогеолошките испитувања во еден дел, а геомеханичките испитувања во друг дел.

Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени по делови, како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН), на паритет ДДП Битола, изразена во ЕУР.

3.3. При договорањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќањето и тоа само еден недвосмислен дефиниран начин на плаќање.

3.5. Рокот на изведба на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност од минимум 60 дена.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- референтна листа за извршени вакви или слични работи,
- кадровска екипираност со референци на носителите на работите.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постара од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН)

- Цена	45 поени,
- Квалитет	45 поени,
- Начин на плаќање	5 поени,
- Рок на изготвување	5 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди ги доставуваат на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр.9, 1000 Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 27.10.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањето на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-198/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЗАШТИТНИ ЧЕВЛИ И КОЖНИ ЧИЗМИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01-198/2003 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

1.2.1. ниски чевли	количина:	1133 пара,
1.2.2. високи чевли	количина:	4530 пара,
1.2.3. кожни чизми	количина:	464 пара.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото реализацијата на набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

1.6. Тендерската документација може да се подигне од Службата за заеднички набавки, IX спрат, соба 7, секој работен ден од 11,00 - 13,00 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД на жиро сметка бр. 200000002459330, Стопанска банка, корисник АД "ЕСМ"-Скопје, ЕДБ 4030989128346, со назнака за Отворен повик бр. 01-198/2003.

1.7. Информации на телефон: 02/3149-158.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на производителот на опрема.

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена како и фиксната вкупна вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки, ако набавката е од странство) на паритет ДДП магацин на набавувачот, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договорањето и реализацијата на набавката ќе се применува берзански курс.

2.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање и тоа само еден начин недвосмислено дефиниран.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.

2.5. Понудата не мора да се однесува на целиот обем на набавката-но не е дозволена делумна понуда во рамките на една позиција.

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите од странските понудувачи документацијата која се бара и комерцијалната понуда треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Странско правно или физичко лице треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

3.5.1. Референтна листа на производителот за испорака на ваков вид опрема во последните 3 година.

3.5.2. Сертификат за квалитет за изработка на понудената опрема од производителот или од независна контролна куќа.

3.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, во согласност со член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.7. Целокупната документација треба да е оригинал или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки).

4.1. Цена	70 бодови,
4.2. Квалитет	20 бодови,
4.3. Рок и начин на плаќање	5 бодови,
4.4. Рок на испорака	5 бодови.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.3. Заедно со понудата понудувачот треба да достави по една мостра од понудената опрема.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија" за Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000, Скопје или на лице место на тендерот.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 23.10.2003 година во 11,00 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-184/2003 СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 01-184/2003 ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Барањето е А.Д. „Електростопанство на Македонија“, со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на Подружниците РЕК Битола и РЕК Осломеј, кои се составен дел на А.Д. „Електростопанство на Македонија“.

1.2. Предмет на набавката се: гумени кабли, според спецификација.

1.3. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со постапка отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02).

1.4. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката.

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

1.6. Понудувачите за комерцијалниот дел од понудата, информации може да добијат на тел: 3149-178.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Заинтересираните понудувачи, тендер документацијата можат да ја подигнат во просториите на А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, спрат 9, соба 7, од 11 до 13 часот, при што треба да достават уплатница на износ од 500 МКД уплатени на жиро сметка бр. 200000002447884, корисник А.Д. „ЕСМ“ – Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-184/2003.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот на работите.

3.2. Понудата треба задолжително да содржи:

- Производител;

- Единечна цена по позиција, вкупна цена по позиција без ДДВ и вкупна вредност на понудата со посебно искажан ДДВ во евра, на паритет ДДП Подружници „РЕК“ Битола и „РЕК“ Осломеј, пополнети во спецификацијата која понудувачот ќе ја подигне како тендер документација.

3.3. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен берзански курс.

3.4. Понудувачот треба да го дефинира рокот на испорака на опремата.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање – само еден недвосмислено дефиниран начин на плаќање.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавка треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија, согласно член 21 од ЗЈН.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) задолжително треба да се преведени на македонски јазик, од страна на овластен преведувач.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ (согласно член 46 од Законот на јавни набавки)

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002). Странско правно или

физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платежни даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Понудувачот треба да достави референтна листа за испорака од ваков тип.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Целокупната документација треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци (освен ревизорски извештај).

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН)

- цена	80 бода,
- квалитет	10 бода,
- рок на испорака	5 бода,
- начин на плаќање	5 бода.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“, (Комисија за јавни набавки), ул. “11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје или на лице место.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 24.10.2003 година во 11 часот во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. “11 Октомври“ бр. 9, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој Отворен повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01 и 2/02), КЈП “Водовод“ Кочани, Комисијата за јавни набавки, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/03

А. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот отворен повик е КЈП “Водовод“ Кочани, ул. “Иван Милутиновиќ“ бр. 64, за потребите на фабриката за преработка на вода Кочани.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни лица.

Б. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е набавка на опрема за лабораторијата во фабриката за преработка на вода Кочани, според техничката тендерската документација.

2. Техничката документација може да се подигне од архивата во КЈП “Водовод“ Кочани, ул. “Иван Милутиновиќ“ бр. 64, со претходно уплатени 3.000,00 денари на жиро сметка бр. 300050000008715 или во благајната на КЈП “Водовод“ Кочани, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот.

В. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2. Цена изразена во денари со пресметан ДДВ, паритет франко магацин на фабриката за преработка на вода Кочани.

3. Сертификат за квалитетот на опремата и материјалите вградени во лабораторијата на фабриката за преработка на вода Кочани.

4. Рок за извршување на работите да биде најдоцна до 05.11.2003 година.

5. Банкарска гаранција или уплатница за депонирање 50.000,00 денари кои ќе бидат наплатени доколку понудувачот е повикан да склучи договор по извршениот избор на најповолен понудувач, а тој одбие да го стори тоа.

Г. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација за вршење на дејноста.

2. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

3. Потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на нивната дејност.

4. Документ за бонитет согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

5. Референтна листа за извршени набавки.

Целокупната документација треба да биде оригинална или заверена кај нотар и не постара од шест месеци.

Д. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Изборот на најповолен понудувач ќе се врши по следните критериуми:

- висина на цената	50 бода,
- начин на плаќање	30 бода,
- квалитет на производот	10 бода,
- рок на испорака и изведба на работите	10 бода.

Е. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ

Понудите да се достават согласно член 55 и 56 од Законот за јавни набавки на адреса: КЈП “Водовод“ Кочани, ул. “Иван Милутиновиќ“ бр. 64, Кочани, со назнака “отворен повик“ бр. 03/03.

Понудите и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака “не отворај“ и бројот на овој отворен повик.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не комплетни и нема да се земат предвид за разгледување.

Крајниот рок за доставување е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во јавните гласила и во “Службен весник на РМ“.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

За денот на отворањето на понудите сите понудувачи дополнително ќе бидат писмено известени.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Телефон за контакт 033 274-114, Кочани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/02) пречистен текст и Одлуката на Советот на Општината Центар за отпочнување постапка за соинвеститорство и изградба на административно-деловен објект на ул. "Кочо Рацин" бб, "Голем ринг" Општина Центар-Скопје, донесена на 31-та седница на Советот, бр. 07-1327/1 од 15.07.2003 година, Комисијата за јавни набавки на Општината Центар-Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА СОИНВЕСТИТОРСТВО И ИЗГРАДБА НА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Општина Центар-Скопје, ул. "Михаил Цоков" бб.

1.2. Предмет на набавката: соинвеститорство и изградба на административно-деловен објект на ул. "Кочо Рацин" бб "Голем ринг" Општина Центар-Скопје.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обемот на работите е даден во тендерската документација која заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во Општина Центар, на адреса: ул. "Михаил Цоков" бб, Скопје, со уплата на износ од 500,00 денари неповратни средства што се уплаќаат на жиро сметка 300-0000011105-89 депонент на Комерцијална банка, даночен број 4030998345040.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за економската и финансиската состојба како и техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават следната придружна документација:

- извод од судската регистрација на дејноста,
- документ за бонитет, издаден од Централниот регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење дејност, издаден од страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки,
- референцна листа на досега извршени работи, од предметот на набавката,
- понудувачот да достави докази за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки, со приложени договори за деловно техничка соработка со субјекти со кои би соработувале на овој проект,
- со понудата понудувачот треба да достави валидна банкарска гаранција на износ од најмалку 5% од висината на понудата (со вкалкуиран ДДВ).

Наведените документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или копии заверено од нотар и да не бидат постари од 6 месеци.

4. Понудата треба да содржи единечна цена, која треба да биде конечна, со пресметан данок на додадена вредност.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 35 поени; |
| 5.2. Рок за изведување на работите | 15 поени; |
| 5.3. Техничка и кадровска опременост | 20 поени; |
| 5.4. Начин на плаќање | 20 поени; |
| 5.5. Референцна листа | 10 поени. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

6.2. Понудите се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот.

6.3. Понудите можат да се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот, Општина Центар-Скопје, ул. "Михаил Цоков" бб, Скопје.

6.4. Рок на доставување на понудите е 21 ден, од последното објавување во јавно гласило.

6.5. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

6.6. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 06.11.2003 година во просториите на Општина Центар-Скопје, на адреса наведена во точка 6.3. во 12,00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Општина Центар - Скопје.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.2. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Општина Центар - Скопје, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот или телефон 3237-713.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2003 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.509
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6.989
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	5.051
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	6.811
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8.788
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.973
16	Производство на тутунски производи	7.903
17	Производство на текстилни ткаенини	4.644
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3.556
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.927

20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4.863
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.498
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	8.735
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	12.236
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	12.041
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4.304
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.124
27	Производство на основни метали	9.155
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	6.421
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	7.027
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7.756
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	9.080
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.000
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.358
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.824
35	Производство на други сообраќајни средства	7.864
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.597
37	Рециклажа	5.900
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода	10.583
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7.623
45	Градежништво	5.994
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8.252
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9.235
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.828
55	Хотели и ресторани	6.053
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6.037
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	0
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.273
64	Поштенски активности и телекомуникации	12.796
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	15.264
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	17.427
67	Помошни активности во финансиското посредување	20.682
70	Активности во врска со недвижен имот	10.811

71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	9.184
72	Компјутерски и сродни активности	9.082
73	Истражување и развој	9.112
74	Други деловни активности	8.303
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8.410
80	Образование	7.491
85	Здравство и социјална работа	7.685
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7.728
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.509
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.290
93	Други услужни дејности	8.158
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2003 ГОДИНА


Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-септември 2003 година во однос на просечните цени на мало во 2002 година изнесува 2,2 %.

Директор,
м-р Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1385. Одлука за помилување на осудени лица....	1
1386. Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите.....	1
1387. Закон за дополнување на Законот за извршната постапка.....	2
1388. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	2
1389. Одлука за продажба на средства и опрема	2
1390. Одлука за отстапување на материјално - технички средства.....	3
1391. Одлука за пренесување на право на користење на недвижен имот.....	3
1392. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина - подземна вода за пиење - флаширање на “АКВА-ВЕЛ“ ДОО.с. Велмеј, Белчишта од лежиштето на локалитетот Крапчин Дол, с. Велмеј, Белчишта.....	3
1393. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер.....	4
1394. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4
1395. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4

1396.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....			
1397.	Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	4		
1398.	Решение за именување на составот на работните групи на Владата на Република Македонија за билатерални преговори по клириншкиот долг со Руската Федерација и енергетските проекти.....	4		
1399.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на МБУЦ "Илија Николовски Луј"-Скопје.....	5		
1400.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Димитар Влахов" с. Љубојно, Ресен.....	5		
1401.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Браќа Миладиновци" с. Царев Двор, Ресен.....	5		
1402.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Д-р Владимир Полежиноски" - Кичево.....	6		
1403.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Димче Ангелов Габерот" - Демир Капија	6		
1404.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Благој Кирков" Велес.....	6		
1405.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј" Велес.....	6		
1406.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Стојан Бурчевски-Буридан" с. Иванковци, Велес.....	6		
1407.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Војдан Чернодрински" - Карпош, Скопје	7		
1408.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Вера Циривири Трена", Скопје.....	7		
1409.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Петар Поп Арсов"-Карпош, Скопје.....	7		
1410.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Христијан Тодоровски Карпош" - Карпош, Скопје.....	7		
1411.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Јан Амос Коменски"-Карпош, Скопје.....	7		
1412.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Лазо Трповски" Карпош, Скопје.....	8		
1413.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Братство Карпош", Скопје.....	8		
1414.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Аврам Писевски" с. Бардовци-Скопје.....	8		
1415.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Климент Охридски" с. Пчиња, Куманово	8		
1416.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Светозар Марковиќ" с. Старо Нагоричане, Куманово.....	8		
1417.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Маршал Тито" с. Бајловце, Куманово.....	9		
1418.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Х. Карпош" с. Младо Нагоричане, Куманово	9		
1419.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Кирил и Методиј"-с. Орашец, Куманово.	9		
1420.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Браќа Рибар"с. Табановце, Куманово.....	9		
1421.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Вера Которка" с. Клевовце, Куманово.....	9		
1422.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Димитар Поп Ѓорѓиев-Беровски" Горче Петров.....	10		
1423.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ОУ "Страшо Пинџур"- Горче Петров.....	10		
1424.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ "Цар Самоил" - Ресен.....	10		
1425.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на УСО "Коле Неделковски"-Велес.....	10		
1426.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ Гимназија "Никола Карев" - Скопје.....	10		
1427.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСУ "Георги Димитров" - Скопје.....	11		
1428.	Решение за разрешување и именување членови на Училишниот одбор на ДСГУ "Здравко Цветковски" - Скопје.....	11		
1429.	Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	11		
1430.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за спроведување на стручниот испит за добивање дозвола за работа како овластен актуар.....	11		
1431.	Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на критериумите за определување на бројот на припадниците на судската полиција во судовите.....	11		
1432.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 10/2003 од 17 септември 2003 година.....	12		
1433.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 118/2003 година од 16 јули 2003 година.....	12		
1434.	Издвоено мислење на Решението У. бр. 118/2003 од 16 јули 2003 година со кое не се поведе постапка за оценување на уставноста на член 1, член 2 и член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2003).....	16		
1435.	Издвоено мислење на Решението У. бр. 118/2003 од 16 јули 2003 година со кое не се поведува постапка за оценување уставноста на членовите 1, 2 и 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2003).....	17		
1436.	Одлука за доделување на наградата "11 Октомври" за 2003 година за долгогодишни особено значајни остварувања во науката, образованието, културата, уметноста и новинарството од интерес на Република Македонија.....	19		
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2003 година...			61
	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2003 година.....			62




ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

www.slvesnik.com.mk

**БРЗ ON-LINE ПРИСТАП
ДО ЦЕЛОКУПНАТА БАЗА НА
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС
КАКО И НА ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“**

СЕЛЕКТИВЕН ПРИСТАП ДО

- Предметен регистар
- Алфавитен регистар
- Хронолошки регистар
- Изданија
- Огласи




- Известување за промени
- Поврзани прописи
- Детален приказ
- Моја збирка на прописи
- Извор и вид на пропис ...

ГРУПИРАНИ ПО

Важечки <

Неважечки <



Од 01.10.2003 до 31.12.2003 година
Ви овозможуваме пристап до Базата на податоци
по следниве промотивни цени:

- од 1 до 5 акаунти	2.600 денари по акаунт
- од 5 до 10 акаунти	2.300 денари по акаунт
- над 10 акаунти	2.000 денари по акаунт

www.slvesnik.com.mk
pretplata@slvesnik.com.mk

ЈП Службен весник на РМ, ц.о. - Скопје тел. +389-2-329-88-60, факс +389-2-311-22-67



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk